

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ - СКОПЈЕ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ - СКОПЈЕ Излегува по потреба Рок на рекламации 15 дена	29.12.2022 Скопје Број 19 год XVII	Претплатата за 2021 година изнесува 1500,00 денари Овој број чини 150,00 денари
---	--	---

[e-mail:aerodrom@aerodrom.gov.mk](mailto:aerodrom@aerodrom.gov.mk)

www.aerodrom.gov.mk



Скопје, декември 2022

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Буџет на Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Буџет на Општина Аеродром за 2023 година, донесен на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10791/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 35 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/2002 год.) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 0/04, 96/04, 87/07, 156/08, 47/11, 152/15, 205/19 и „Службен весник на РСМ“ бр 344/19, 53/21, 17/21, 156/21 и 173/22 год.), Советот на Општина Аеродром на 21 седница одржана на 28.12.2022 година, донесе:

БУЏЕТ на Општина Аеродром за 2023 година

1. Општ дел

член 1

Буџетот на Општината Аеродром за 2023 година, се состои од

I - Вкупно приходи	1.144.475.000 ден.
Даночни приходи	467.330.000 ден.
Неданочни приходи	84.844.000 ден.
Капитални приходи	5.160.000 ден.
Приходи од дотации	525.824.000 ден.
Приходи од трансфери	30.935.000 ден.
Приходи од донации	30.382.000 ден.
II - Вкупно расходи	1.514.485.000 ден.
Со утврдени намени	1.509.985.000 ден.
Расходи од резерви	4.500.000 ден.
III - Дефицит	-370.010.000 ден.
IV - Финансирање	370.010.000 ден.
Прилив	370.010.000 ден.
- Дополшно задолжување	330.000.000 ден.
- Задолжување во странство	
- Депозити	40.010.000 ден.
Одлив	
Отплати на главница	

член 2

Приходите на буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

11113	Платени таксе од Казивница (разно)	73.350	0	0	0	0	73.350
118	Плате на користење или држење на движот	180.000	0	0	0	0	180.000
11124	Улогини на употребување со отпад на индивидуални, самостојни граѓани	100.000	0	0	0	0	100.000
69	НЕДВИЖНИ ПЛОЌОЦИ	3.683.000	81.324.520	0	0	0	81.324.520
712	Плате, додатоци и административна такса	233.000	0	0	0	0	233.000
12121	Административна Такса (за неопределено време) и додатоци од државно-најмирената	214.000	0	0	0	0	214.000
728	Плате и користења	1.791.000	81.724.520	0	0	0	81.724.520
121211	Доплати на државно-најмирената	0	36.478.220	0	0	0	36.478.220
121212	Својоплатени додатоци	0	1.170.280	0	0	0	1.170.280
121213	Надворешни додатоци во вонредни и стуретни случаи, извештаи, додатоци и додатоци	0	0	0	0	0	0
121218	Други платени отплати на државно-најмирената	0	8.223.020	0	0	0	8.223.020
121219	Доплати на државно-најмирената	0	6.663.280	0	0	0	6.663.280
121214	Платени додатоци на индивидуални	1.791.000	0	0	0	0	1.791.000
729	Други недвижни трансакции	3.089.000	0	0	0	0	3.089.000
121219	Отплата на недвижна трансакција	3.089.000	0	0	0	0	3.089.000
70	КАПИТАЛНИ ПЛОЌОЦИ	5.374.000	0	0	0	0	5.374.000
723	Продажба на недвижности и имплементирање имплементирање	3.274.000	0	0	0	0	3.274.000
121211	Платени од Продажба на недвижности, имплементирање имплементирање на недвижности и имплементирање	0	0	0	0	0	0
121212	Платени од Продажба на недвижности, имплементирање имплементирање на недвижности	320.000	0	0	0	0	320.000
121213	Платени на вонредни додатоци на недвижности, имплементирање имплементирање на недвижности	30.000	0	0	0	0	30.000
121214	Платени на вонредни додатоци на недвижности, имплементирање имплементирање на недвижности	30.000	0	0	0	0	30.000
121217	Платени на недвижности на државно-најмирената и државно-најмирената имплементирање	1.604.000	0	0	0	0	1.604.000
121218	Платени на државно-најмирената на државно-најмирената имплементирање	2.080.000	0	0	0	0	2.080.000
84	ТРАНСФЕРИ И ДОДАТОЦИ	73.872.000	0	341.000.000	(25.253.000)	0	64.619.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	73.872.000	0	341.000.000	0	0	64.619.000
74111	Трансфери од буџетите на финансирани	6.100.000	0	0	0	0	6.100.000
74119	Трансфери од нивоа на финансирани од трансферите на нивоа	41.270.000	0	0	0	0	41.270.000
74112	Доплати на имплементирање од Трансфер од државно-најмирената	26.482.000	0	0	0	0	26.482.000
74113	Вонредни додатоци на државно-најмирената од државно-најмирената	0	0	64.600.000	0	0	64.600.000
742	Доплати од имплементирање	0	0	0	25.253.000	0	25.253.000
74211	Платени од имплементирање од државно-најмирената	0	0	0	0	0	0
74219	Платени од имплементирање од државно-најмирената	0	0	0	25.253.000	0	25.253.000
74212	Платени од имплементирање од државно-најмирената	0	0	0	0	0	0
146	Трансфер додатоци	0	0	0	0	0	0
74212	Други трансфер додатоци	0	0	0	0	0	0
79	ДОДАТОЦИ ЗАДОБИВАЊЕ	0	0	0	0	210.000.000	210.000.000
799	Доплатени додатоци	0	0	0	0	210.000.000	210.000.000
121211	Доплатени од државно-најмирената	0	0	0	0	210.000.000	210.000.000

БИЛАНС НА ПРИХОДИ- 2025
Ниво на: Потставка

Категорија Страна Потставка	БИЏЕТ					
	MKD					
	Будет	Промена по наменски категории	Промена по домина	Промена по департа	Промена по центра	БКУТОВИ ОПШТИНА
71 - ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	245.988.000	0	0	0	0	245.988.000
711 - Данок на додана вредност и данок на имотна добитка	21.793.000	0	0	0	0	21.793.000
71101 Данок на добавена вредност (данок на продажба на стоки, услуги и работи) и данок на имотна добитка (данок на наследство и даровно наследство и данок на продажба на недвижна имотна добитка)	2000000	0	0	0	0	2000000
71102 Данок на продажба на имотна добитка (данок на наследство и даровно наследство)	2000000	0	0	0	0	2000000
71103 Данок на продажба на недвижна имотна добитка (данок на наследство и даровно наследство)	1000000	0	0	0	0	1000000
71104 Данок на продажба на недвижна имотна добитка (данок на наследство и даровно наследство)	1000000	0	0	0	0	1000000
71105 Данок на продажба на недвижна имотна добитка (данок на наследство и даровно наследство)	1000000	0	0	0	0	1000000
71106 Данок на продажба на недвижна имотна добитка (данок на наследство и даровно наследство)	1000000	0	0	0	0	1000000
71107 Данок на продажба на недвижна имотна добитка (данок на наследство и даровно наследство)	1000000	0	0	0	0	1000000
71108 Данок на продажба на недвижна имотна добитка (данок на наследство и даровно наследство)	1000000	0	0	0	0	1000000
71109 Данок на продажба на недвижна имотна добитка (данок на наследство и даровно наследство)	1000000	0	0	0	0	1000000
71110 Данок на продажба на недвижна имотна добитка (данок на наследство и даровно наследство)	1000000	0	0	0	0	1000000
712 - Данок на имот	121.280.000	0	0	0	0	121.280.000
71201 Данок на имот на недвижна имотна добитка	4000000	0	0	0	0	4000000
71202 Данок на имот на недвижна имотна добитка	2000000	0	0	0	0	2000000
71203 Данок на имот на недвижна имотна добитка	8000000	0	0	0	0	8000000
71204 Данок на имот на недвижна имотна добитка	4400000	0	0	0	0	4400000
71205 Данок на имот на недвижна имотна добитка	1200000	0	0	0	0	1200000
71206 Данок на имот на недвижна имотна добитка	1000000	0	0	0	0	1000000
713 - Данок на профит и губиток	92.017.200	0	0	0	0	92.017.200
71301 Корпоративен Данок на профит и губиток	7400000	0	0	0	0	7400000
71302 Корпоративен Данок на профит и губиток	8000000	0	0	0	0	8000000
71303 Корпоративен Данок на профит и губиток	8000000	0	0	0	0	8000000
71304 Корпоративен Данок на профит и губиток	8000000	0	0	0	0	8000000
71305 Корпоративен Данок на профит и губиток	8000000	0	0	0	0	8000000
71306 Корпоративен Данок на профит и губиток	8000000	0	0	0	0	8000000
71307 Корпоративен Данок на профит и губиток	8000000	0	0	0	0	8000000
71308 Корпоративен Данок на профит и губиток	8000000	0	0	0	0	8000000
71309 Корпоративен Данок на профит и губиток	8000000	0	0	0	0	8000000
71310 Корпоративен Данок на профит и губиток	8000000	0	0	0	0	8000000
714 - Данок на продажба на недвижна имотна добитка	2000000	0	0	0	0	2000000
71401 Данок на продажба на недвижна имотна добитка	2000000	0	0	0	0	2000000

БИЛАНС НА ПРИХОДИ- 2025
Ниво на: Потставка

Категорија Страна Потставка	БИЏЕТ					
	MKD					
	Будет	Промена по наменски категории	Промена по домина	Промена по департа	Промена по центра	БКУТОВИ ОПШТИНА
72 - НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	100.000	0	0	0	0	100.000
7201 Приходи од управување со имотна добитка, недвижна имотна добитка	100000	0	0	0	0	100000
73 - НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.530.000	34.164.640	0	0	0	36.694.640
732 - Глоби, судски и административни такси	843.000	0	0	0	0	843.000
73201 Административни такси или такси за услуги во врска со управување со имотна добитка	240000	0	0	0	0	240000
733 - Такси и надоместоци	1.200.000	34.164.640	0	0	0	35.364.640
73301 Такси и надоместоци	0	34164640	0	0	0	34164640
73302 Такси и надоместоци	0	1000000	0	0	0	1000000
73303 Такси и надоместоци	0	0	0	0	0	0
73304 Такси и надоместоци	0	0	0	0	0	0
73305 Такси и надоместоци	0	0	0	0	0	0
73306 Такси и надоместоци	0	0	0	0	0	0
73307 Такси и надоместоци	0	0	0	0	0	0
73308 Такси и надоместоци	0	0	0	0	0	0
73309 Такси и надоместоци	0	0	0	0	0	0
73310 Такси и надоместоци	0	0	0	0	0	0
734 - Други административни такси	2.187.000	0	0	0	0	2.187.000
73401 Други административни такси	2187000	0	0	0	0	2187000
74 - КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6.664.000	0	0	0	0	6.664.000
743 - Приходи од продажба и ликвидирање имотна добитка	5.664.000	0	0	0	0	5.664.000
74301 Приходи од продажба и ликвидирање имотна добитка	0	0	0	0	0	0
74302 Приходи од продажба и ликвидирање имотна добитка	500000	0	0	0	0	500000
74303 Приходи од продажба и ликвидирање имотна добитка	100000	0	0	0	0	100000
74304 Приходи од продажба и ликвидирање имотна добитка	100000	0	0	0	0	100000
74305 Приходи од продажба и ликвидирање имотна добитка	100000	0	0	0	0	100000
74306 Приходи од продажба и ликвидирање имотна добитка	100000	0	0	0	0	100000
74307 Приходи од продажба и ликвидирање имотна добитка	100000	0	0	0	0	100000
74308 Приходи од продажба и ликвидирање имотна добитка	100000	0	0	0	0	100000
74309 Приходи од продажба и ликвидирање имотна добитка	100000	0	0	0	0	100000
74310 Приходи од продажба и ликвидирање имотна добитка	100000	0	0	0	0	100000
744 - Приходи од други видови на имот	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
74401 Приходи од други видови на имот	1000000	0	0	0	0	1000000
74402 Приходи од други видови на имот	0	0	0	0	0	0
74403 Приходи од други видови на имот	0	0	0	0	0	0
74404 Приходи од други видови на имот	0	0	0	0	0	0
74405 Приходи од други видови на имот	0	0	0	0	0	0
74406 Приходи од други видови на имот	0	0	0	0	0	0
74407 Приходи од други видови на имот	0	0	0	0	0	0
74408 Приходи од други видови на имот	0	0	0	0	0	0
74409 Приходи од други видови на имот	0	0	0	0	0	0
74410 Приходи од други видови на имот	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - 2025

Ниво на: Потставка

Код на приход	БИЛАНС НА ПРИХОДИ - 2025					
	Вкупно	Помоци од странски државници	Помоци од држави	Помоци од држави	Помоци од странци	ИСУПНИ ПРИХОДИ
741000 - Вонбуџетни приходи од продажба на недвижни имоти	0	0	0	0	0	0
742 - Дивиденди од стопанства	0	0	0	0	0	0
742011 - Приходи од објектите на недвижни имоти	0	0	0	0	0	0
742019 - Приходи од недвижните имоти	0	0	0	0	0	0
74210 - Приходи од недвижните имоти	0	0	0	0	0	0
744 - Приходи од донации	0	0	0	0	0	0
744011 - Други човечки донации	0	0	0	0	0	0
75 - ДОДАТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0
750 - Дополнителни обврзувања	0	0	0	0	0	0
750111 - Дополнителни од државните институции	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Наиво на: **Поглавка**

Класификација Совест Поглавка	Функционален код	Б У Д Е Т 2022						
		Будет	Финансиска издвореност	Расходна должност	Расходна должност	Расходна кредит	Балансирани	
								2022
40 ПЛАТА И НАДОБОРСТВО		506 783 000	90 135 000	0	442 282 000	0	0	512 282 000
401 Основа плата		337 330 000	32 815 000	0	346 485 000	0	0	484 577 000
40110 Основна плата – функционери		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
40113 Основна плата – директори и управници		49 800 000	48 750 000	0	0	0	0	79 750 000
40115 Основна плата – други функционери		352 200 000	4 065 000	0	356 940 000	0	0	313 118 000
40120 Плата за привремена работа		480 000	500 000	0	0	0	0	500 000
40123 Плата за работа на проект		0 000	0 000	0	0	0	0	0 000
40126 Плата за работа на проект		0 000	0 000	0	0	0	0	0 000
40130 Персонални даноци на доход од плата		28 800 000	8 200 000	0	37 000 000	0	0	42 195 000
40135 Персонални даноци на доход од надоместоци		2 700 000	4 300 000	0	0	0	0	1 500 000
402 Премии и надоборства		130 318 000	22 710 000	0	130 000 000	0	0	171 873 000
40240 Основни надоборства		98 104 000	19 800 000	0	41 900 000	0	0	580 000 000
40245 Дополнително за пензија		100 000	87 000	0	0	0	0	87 000
40250 Основни надоборства на здравствено осигурување		14 214 000	9 920 000	0	10 000 000	0	0	41 622 000
40255 Дополнително за пензија на здравствено осигурување		7 680 000	442 000	0	2 930 000	0	0	1 170 000
40260 Дополнително за пензија на здравствено осигурување		10 000	1 000	0	0	0	0	1 000
40265 Основни надоборства на здравствено осигурување		6 281 000	3 819 000	0	5 740 000	0	0	9 788 000
40270 Дополнително за пензија на здравствено осигурување		0 000	1 000	0	0	0	0	1 000
403 Надоместоци		8 770 000	16 710 000	0	0	0	0	16 710 000
40310 Надомест на пензија		2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000
40315 Дополнително		1 000 000	4 300 000	0	0	0	0	7 000 000
41 НЕКРЕТНИ И НЕДВИЖНИ РАСХОДИ		8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	8 000 000
411 Поштени расходи (нефинансиска отчетност)		3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
41110 Поштени расходи – финансиска отчетност		3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
412 Заемни расходи (финансиска отчетност)		3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
41210 Заемни расходи – финансиска отчетност		3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
42 СТОКА И УСЛУГИ		475 713 000	245 222 000	15 000 000	41 832 000	0	0	220 818 000
420 Плати и даноци		71 000 000	870 000	800 000	0	4 675 000	0	9 348 000
42010 Платени на работна – финансиска отчетност		262 000	0	462 000	0	0	0	520 000
42020 Платени на работна – данок		70 000	20 000	200 000	0	40 000	0	800 000
42030 Платени на работна – данок		88 000	100 000	100 000	0	0	0	400 000
42040 Платени на работна – данок		2 000	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Наиво на: **Поглавка**

Класификација Совест Поглавка	Функционален код	Б У Д Е Т						
		Будет	Финансиска издвореност	Расходна должност	Расходна должност	Расходна кредит	Балансирани	
								2022
40010 Платени на работна – финансиска отчетност		24 000	100 000	0	0	170 000	0	280 000
40020 Платени на работна – финансиска отчетност		7 100 000	400 000	0	0	2 200 000	0	10 700 000
40030 Платени на работна – финансиска отчетност		3 040 000	300 000	0	0	600 000	0	900 000
40040 Платени на работна – финансиска отчетност		710 000	0	0	0	300 000	0	280 000
401 Капитални услуги, третична материјала и промет		140 200 000	30 000 000	1 000 000	18 270 000	0	0	140 200 000
40110 Електрична енергија		24 432 000	30 000 000	4 000 000	8 000 000	0	0	33 970 000
40120 Водни и канализација		9 000 000	4 000 000	400 000	1 800 000	0	0	6 470 000
40130 Гасовина		2 741 000	300 000	270 000	1 840 000	0	0	3 270 000
40140 Други комунални услуги и услуги		90 000	100 000	80 000	0	0	0	100 000
40150 Централно греење		20 850 000	3 000 000	1 900 000	8 040 000	0	0	18 220 000
40160 Топло енергија		2 470 000	1 000 000	1 000 000	1 270 000	0	0	4 070 000
40170 Други комунални услуги		400 000	800 000	0	0	0	0	800 000
40180 Плати		80 000	800 000	40 000	0	0	0	840 000
40190 Телевизија и интернет		8 800 000	1 000 000	1 000 000	100 000	0	0	8 470 000
40200 Други комунални услуги		1 000 000	400 000	100 000	0	0	0	400 000
40210 Греење и вода (централизирано)		2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	11 000 000
40220 Репарации на водни системи		300 000	1 800 000	400 000	0	0	0	2 400 000
40230 Транспорт на вода		0	0	100 000	0	0	0	100 000
40240 Транспорт на гас		20 000	0	270 000	0	0	0	270 000
403 Материјали и услуги		69 383 000	37 118 000	43 272 000	2 978 000	241 000	0	14 560 000
40310 Конкретни услуги		3 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	241 000	0	7 000 000
40320 Основни материјали и услуги		1 000 000	400 000	400 000	20 000	0	0	800 000
40330 Дополнително		40 000	0	30 000	0	0	0	60 000
40340 Материјали за АТСТ		10 000	70 000	240 000	0	0	0	310 000
40350 Електрика		14 400 000	11 700 000	620 000	0	0	0	16 700 000
40360 Општа		40 000	400 000	300 000	0	0	0	700 000
40370 Постројени		100 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
40380 Производни материјали и услуги		27 770 000	800 000	30 000 000	2 270 000	0	0	27 380 000
40390 Материјали		70 000	0	70 000	0	0	0	70 000
40400 Материјали		10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
40410 Материјали – основни материјали		2 000 000	3 000 000	300 000	0 000	0	0	2 470 000
40420 Материјали – услуги		100 000	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: **Поглавка**

Класификација Свој Поглавка	Позиционен број	БУЏЕТ						
		Будж.	Промена по однос на изминатото	Расходна разлика	Промена разлика	Проходна разлика	Балансировање	
								2022
42110	Средства за субвенции на исплати	6.120.000	3.800.000	2.300.000	500.000	0	0	7.210.000
42120	Министерство за внатрешни работи	2.820.000	30.000	2.850.000	4.000	0	0	2.880.000
42130	Семејни животни	1.880.000	880.000	780.000	10.000	0	0	1.890.000
42140	Ремонтни работи	3.400.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
42150	Други исплати на исплатите на исплати	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
42160	Други исплати	0	920.000	920.000	100.000	0	0	1.820.000
421	Поднески и исплати од исплати	123.940.000	86.350.000	36.990.000	2.200.000	3.880.000	0	109.220.000
42170	Професионални исплати на исплати од исплати (вклучувајќи ги исплатите на исплати)	2.280.000	1.280.000	380.000	0	0	0	1.180.000
42180	Професионални исплати на исплати од исплати	880.000	880.000	180.000	0	0	0	960.000
42190	Средства на исплати	24.150.000	14.915.000	9.340.000	2.110.000	3.880.000	0	29.280.000
42200	Исплати на исплати од исплати	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000
42210	Дневнички, дневнички и дневнички	1.170.000	600.000	330.000	100.000	0	0	1.820.000
42220	Средства на исплати од исплати	12.000.000	10.600.000	0	0	0	0	10.600.000
42230	Средства на исплати од исплати	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
42240	Професионални исплати на исплати	240.000	120.000	180.000	0	0	0	320.000
42250	Професионални исплати на исплати од исплати	5.470.000	1.420.000	820.000	82.000	0	0	12.440.000
42260	Професионални исплати на исплати	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
42270	Професионални исплати на исплати	3.000.000	800.000	400.000	20.000	0	0	3.220.000
42280	Средства на исплати од исплати	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
42290	Средства на исплати од исплати	4.000.000	1.000.000	600.000	0	0	0	4.600.000
422	Дневнички исплати	22.200.000	14.800.000	6.810.000	2.210.000	3.880.000	0	28.180.000
42310	Исплати на исплати од исплати	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
42320	Исплати на исплати од исплати	80.000	10.000	0	0	0	0	90.000
42330	Исплати на исплати од исплати	0	0	40.000	0	0	0	40.000
42340	Исплати на исплати од исплати	100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.100.000
42350	Исплати на исплати од исплати	50.000	10.000	0	0	0	0	60.000
42360	Исплати на исплати од исплати	10.000	0	0.000	0	0	0	9.000
42370	Средства на исплати од исплати	0	30.000	0	0	0	0	30.000
42380	Средства на исплати од исплати	10.000	20.000	10.000	0	0	0	30.000
42390	Средства на исплати од исплати	100.000	100.000	100.000	0	0	0	1.000.000
42400	Средства на исплати од исплати	300.000	200.000	100.000	0	0	0	200.000
42410	Други исплати од исплати	200.000	200.000	0	0	200.000	0	700.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: **Поглавка**

Класификација Свој Поглавка	Позиционен број	БУЏЕТ						
		Будж.	Промена по однос на изминатото	Расходна разлика	Промена разлика	Проходна разлика	Балансировање	
								2022
43010	Професионални исплати	4.480.000	3.000.000	470.000	0	0	0	3.470.000
43020	Судски исплати	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
43030	Исплати на исплати од исплати	400.000	300.000	30.000	0	0	0	300.000
43040	Професионални исплати од исплати	1.480.000	340.000	1.100.000	170.000	0	0	1.170.000
43050	Други исплати од исплати	70.000	0	70.000	10.000	0	0	70.000
43060	Исплати на исплати од исплати	250.000	220.000	0	0	0	0	230.000
43070	Исплати на исплати од исплати	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
43080	Исплати на исплати од исплати	0	60.000	0	0	0	0	60.000
43090	Исплати на исплати од исплати	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
43100	Професионални исплати од исплати	400.000	0	200.000	0	0	0	200.000
43110	Други исплати од исплати	200.000	0	100.000	0	0	0	100.000
43120	Исплати на исплати од исплати	2.100.000	200.000	140.000	110.000	0	0	2.000.000
43130	Исплати на исплати од исплати	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
43140	Исплати на исплати од исплати	1.100.000	0	30.000	0	100.000	0	900.000
43150	Исплати на исплати од исплати	2.100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
43160	Други исплати од исплати	36.150.000	40.000.000	2.000.000	2.100.000	4.000.000	0	39.780.000
431	Други исплати од исплати	17.030.000	6.730.000	3.930.000	3.900.000	4.000.000	0	13.830.000
43210	Професионални исплати од исплати	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
43220	Професионални исплати од исплати	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
43230	Професионални исплати од исплати	1.700.000	1.700.000	1.700.000	30.000	400.000	0	1.830.000
43240	Професионални исплати од исплати	2.000.000	2.000.000	1.000.000	10.000	0	0	2.010.000
43250	Други исплати од исплати	10.000.000	9.800.000	1.000.000	1.270.000	0	0	9.800.000
432	Професионални исплати од исплати	13.170.000	8.300.000	5.000.000	10.270.000	4.000.000	0	18.080.000
43	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	107.770.000	116.290.000	0	0	8.210.000	0	120.180.000
431	Трансфери до исплати од исплати	60.780.000	32.810.000	0	0	0	0	60.780.000
43110	Трансфери до исплати од исплати	10.000.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
43120	Трансфери до исплати од исплати	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
43130	Трансфери до исплати од исплати	10.000.000	30.000	0	0	0	0	30.000
432	Класификација	46.990.000	83.480.000	0	0	8.210.000	0	59.400.000
43210	Исплати на исплати од исплати	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
43220	Исплати на исплати од исплати	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Потставка

Категорија Страна Потставка	Универзитет	БУЏЕТ						
		Буџет	Расходи по функционална деятелност	Расходи по дејателност	Расходи по дејателност	Расходи по дејателност	Безнаменувани	
		1.908.000.000	469.022.000	79.448.000	432.024.000	20.202.000	100.000.000	1.278.699.000
48 Други сметови		40.282.000	32.020.000	-	-	1.262.000	-	72.487.000
49 КAPИТАЛНИ РАСХОДИ		111.090.000	111.218.000	5.910.000	-	12.508.000	130.000.000	491.832.000
491 Култура на објект и машини		36.110.000	18.800.000	3.888.000	-	3.281.000	-	31.611.000
49114	Купување на недвижности и машини	700.000	700.000	-	-	-	-	700.000
491140	Купување на недвижности и машини	2.400.000	2.400.000	700.000	-	-	-	4.000.000
491141	Купување на машини	300.000	-	1.488.000	-	-	-	1.488.000
491142	Купување на машини за отпад и рециклирање	200.000	80.000	180.000	-	-	-	780.000
491143	Купување на други машини	27.210.000	19.240.000	888.000	-	1.281.000	-	30.210.000
491144	Купување на други машини	130.000	-	180.000	-	-	-	490.000
492 Други сметовни објекти		148.020.000	29.478.000	-	-	1.228.000	132.000.000	412.516.000
49210	Подготвување проект за инвестирање, реконструкција, поправки и машини	4.700.000	2.800.000	-	-	-	-	2.900.000
49213	Инвестирање на улично осветлување и уметност	1.400.000	13.788.000	-	-	-	34.000.000	43.788.000
49217	Подготвување проект за инвестирање, реконструкција, поправки и машини на федерално	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000
49221	Инвестирање на реконструкција на комунални објекти	300.000	2.400.000	-	-	-	1.900.000	6.400.000
492211	Подготвување проект за инвестирање, реконструкција, поправки и машини	14.000.000	12.400.000	-	-	-	-	11.400.000
492212	Инвестирање на други објекти	20.000.000	34.200.000	-	-	1.200.000	332.000.000	383.200.000
49222	Инвестирање на други објекти	19.800.000	11.800.000	-	-	-	60.000.000	87.600.000
49223	Инвестирање на други објекти	1.400.000	9.278.000	-	-	-	-	9.278.000
493 Култура на објект		1.890.000	50.000	1.870.000	-	-	-	5.000.000
49310	Купување на капитални средства	200.000	80.000	120.000	-	-	-	400.000
49313	Купување на уметност објект	400.000	-	1.750.000	-	-	-	1.750.000
493131	Купување на други машини	200.000	-	100.000	-	-	-	300.000
494 Инвестирање во нефинансиски средства		20.000.000	14.000.000	-	-	25.000	-	16.225.000
49421	Инвестирање во земјиште	2.000.000	6.000.000	-	-	50.000	-	8.250.000
49422	Инвестирање во недвижности	22.000.000	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000
49423	Инвестирање во други средства	600.000	-	-	-	-	-	600.000
495 Култура на машини		12.270.000	-	-	-	1.200.000	-	13.470.000
49513	Купување на други машини	12.270.000	-	-	-	1.200.000	-	13.470.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2024

Ниво на: Потставка

Категорија Страна Потставка	БУЏЕТ						
	Буџет	Расходи по функционална деятелност	Расходи по дејателност	Расходи по дејателност	Расходи по дејателност	НЕУЧЕНИ РАСХОДИ	
	500.000.000	61.700.000	501.000.000	61.200.000	339.000.000	1.029.000.000	
46 - ПРОЈЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ		42.847.140	-	486.249.000	-	-	189.558.240
461 Општа класа		56.485.240	-	288.758.000	-	-	418.758.240
46111	Соопштеност/информациони	1.100.000	-	-	-	-	1.100.000
46112	Соопштеност/информациони - државни службеници	47.120.000	-	-	-	-	47.120.000
46113	Соопштеност/информациони - државни службеници	4.780.000	-	317.778.000	-	-	322.558.000
46121	Соопштеност/информациони - државни службеници	311.200	-	-	-	-	311.200
46122	Соопштеност/информациони - државни службеници	91.300	-	-	-	-	91.300
46123	Соопштеност/информациони - државни службеници	21.800	-	-	-	-	21.800
46124	Соопштеност/информациони - државни службеници	4.528.000	-	59.978.000	-	-	64.506.000
46125	Соопштеност/информациони - државни службеници	1.518.000	-	-	-	-	1.518.000
462 - Програме на социјална вклученост		23.796.900	-	138.810.000	-	-	162.606.900
46210	Соопштеност/информациони на ГМУ	13.080.000	-	64.242.040	-	-	77.322.040
46214	Соопштеност/информациони на ГМУ	46.000	-	-	-	-	46.000
46215	Соопштеност/информациони на здравство	6.180.000	-	19.258.000	-	-	25.438.000
46220	Соопштеност/информациони на социјална вклученост	400.000	-	1.410.000	-	-	1.810.000
46221	Соопштеност/информациони на социјална вклученост	6.180.000	-	-	-	-	6.180.000
46222	Соопштеност/информациони на социјална вклученост	1.800.000	-	1.910.000	-	-	3.710.000
46223	Соопштеност/информациони на социјална вклученост	2.000	-	-	-	-	2.000
464 - Нефинансиски		16.833.000	-	-	-	-	40.833.000
46413	Инвестирање во социјална вклученост	1.320.000	-	-	-	-	1.320.000
464131	Инвестирање во социјална вклученост	7.513.000	-	-	-	-	7.513.000
49 - РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		4.893.000	-	-	-	-	4.893.000
491	Популарно уметно (информациони средства)	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
49111	Популарно уметно (информациони средства)	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
492	Соопштеност/информациони (информациони средства)	1.373.000	-	-	-	-	1.373.000
49211	Соопштеност/информациони (информациони средства)	5.270.000	-	-	-	-	5.270.000
49 - СТРАНИ И РЕЗЕРВИ		211.490.830	10.000.000	44.300.000	44.800.170	-	380.590.000
491	Популарно уметно (информациони средства)	899.000	307.000	-	3.802.170	-	1.508.170
49110	Популарно уметно (информациони средства)	-	190.000	-	-	-	190.000
49113	Популарно уметно (информациони средства)	2.000.000	207.270	-	188.000	-	2.395.270
491131	Популарно уметно (информациони средства)	700.000	207.000	-	-	-	907.000
49114	Популарно уметно (информациони средства)	-	-	-	-	-	-
49115	Популарно уметно (информациони средства)	154.000	-	-	178.000	-	332.000
49116	Популарно уметно (информациони средства)	472.000	-	-	1.624.170	-	2.096.170
49117	Популарно уметно (информациони средства)	900.000	-	-	675.800	-	1.575.800
49118	Популарно уметно (информациони средства)	-	-	-	200.000	-	200.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2024
Ниво на Потставка

Категорија Страна Потставка	Б У Д Ж Т					
	Буџет	Расходи по управителни деловности	Расходи по деловности	Расходи по деловности	Расходи по деловности	РАУ/ТМ РАСХОДИ
421 Класификациски улоги, грантови, еквиваленти и трансфери	49,026,000	2,234,226	98,128,686	0	0	46,991,926
421110 Еквивалентни средства	25,700,000	1,920,000	8,120,500	0	0	33,620,500
421120 Грантови и еквиваленти	4,190,000	844,750	1,910,520	0	0	6,945,270
421130 Грантови	300,000	300,000	1,600,000	0	0	2,200,000
421140 Други еквивалентни средства и трансфери	140,000	244,750	300,520	0	0	132,800
421210 Грантови (грантови)	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0
421240 Трансфери	1,920,000	0	1,610,520	0	0	3,530,520
421280 Други еквивалентни средства	300,000	0	0	0	0	300,000
421310 Тргови	900,000	0	0	0	0	900,000
421320 Трансфери и трансфери	0	2,234,226	200,000	0	0	2,434,226
421380 Други трансфери еквиваленти	320,000	154,800	0	0	0	474,800
421410 Грантови и еквиваленти (еквиваленти)	1,400,000	844,750	0	0	0	2,244,750
421420 Еквиваленти на капитални средства	300,000	0	0	0	0	300,000
421430 Трансфери на капитал	0	110,000	0	0	0	110,000
421440 Трансфери на капитал	0	744,226	0	0	0	744,226
422 Материјали и капитални средства	36,463,698	98,621,288	3,248,888	348,228	0	40,181,888
422110 Материјали (материјали)	1,200,000	5,200,000	210,000	348,228	0	6,848,228
422120 Материјали, услуги и други материјали на капитална основа на капитална основа	124,500	1,400,000	28,000	0	0	1,552,500
422190 Други административни материјали	0	0	0	0	0	0
422210 Материјали за КОП	22,000	240,000	0	0	0	262,000
422210 Материјали	14,220,000	428,000	0	0	0	14,648,000
422280 Материјали	400,000	800,000	0	0	0	1,200,000
422310 Материјали	0	1,220,000	0	0	0	1,220,000
422410 Материјали (материјали и услуги)	600,000	60,000,000	300,000	0	0	60,600,000
422410 Материјали	0	70,000	0	0	0	70,000
422420 Материјали (материјали и услуги)	2,000,000	59,300,000	300,000	0	0	59,300,000
422510 Материјали (материјали)	0	0	0	0	0	0
422710 Средства на капитална основа на капитална основа	2,000,000	4,000,000	0	0	0	2,000,000
422710 Материјали на капитална основа	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
422810 Материјали	400,000	400,000	0	0	0	800,000
422830 Материјали	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
422910 Други материјали на капитална основа	0	0	0	0	0	0
422940 Други материјали	400,000	200,000	0	0	0	600,000
423 Поправки и реставрации	42,100,000	0	2,600,000	2,000,000	0	44,700,000

8

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2024
Ниво на Потставка

Категорија Страна Потставка	Б У Д Ж Т					
	Буџет	Расходи по управителни деловности	Расходи по деловности	Расходи по деловности	Расходи по деловности	РАУ/ТМ РАСХОДИ
424110 Поправки и реставрации на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424120 Поправки и реставрации на капитална основа	0	0	0	0	0	0
424130 Материјали на капитална основа	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000
424210 Средства на капитална основа на капитална основа	8,800,000	0	0	0	0	8,800,000
424310 Материјали, услуги и трансфери	600,000	0	0	0	0	600,000
424320 Материјали на капитална основа	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
424330 Материјали на капитална основа	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
424410 Материјали и услуги на капитална основа	0	0	0	0	0	0
424420 Материјали и услуги на капитална основа (материјали и услуги)	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
424430 Материјали и услуги на капитална основа	0	0	0	0	0	0
424440 Материјали и услуги на капитална основа	100,000	0	0	0	0	100,000
424510 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424520 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424530 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424540 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424550 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424560 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424570 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424580 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424590 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424610 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424620 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424630 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424640 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424650 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424660 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424670 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424680 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424690 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424710 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424720 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424730 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424740 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424750 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424760 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424770 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424780 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424790 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424810 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424820 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424830 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424840 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424850 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424860 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424870 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424880 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424890 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424910 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424920 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424930 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424940 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424950 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424960 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424970 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424980 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0
424990 Материјали на капитална основа (материјали и услуги)	0	0	0	0	0	0

8

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2025
Ниво на Потстава

Категорија Страна, Транзиент	Б Р У К Т					НЕУПРАВ РАСХОДИ
	Сумма	Расходи по обврзани објекти	Расходи по општин општина	Расходи по други објекти	Расходи по други објекти	
40 - ПУКАИ И НЕОБВИЗАНИ	55,842,880	0	59,122,026	0	0	59,122,026
401 - Општина Аеродром	61,176,580	0	61,198,526	0	0	61,198,526
401110 - Општнина Аеродром - функционална	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
401120 - Општнина Аеродром - државни службеници	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
401130 - Општнина Аеродром - други државни службеници	4,300,000	0	322,810,000	0	0	327,110,000
401210 - Трошоци за персонален развој	441,200	0	0	0	0	441,200
401220 - Трошоци за државна служба	70,000	0	0	0	0	70,000
401230 - Трошоци за работна сила и други	21,000	0	0	0	0	21,000
401310 - Стандардни работи на државни службеници	4,800,000	0	80,000,000	0	0	84,800,000
401320 - Стандардни работи на државни службеници	5,576,000	0	0	0	0	5,576,000
402 - Придодачи за социјално осигурување	23,880,000	0	143,900,000	0	0	143,900,000
402110 - Општнина Аеродром за ГИП	13,476,000	0	49,900,000	0	0	63,376,000
402190 - Други придодачи за ГИП	7,000	0	0	0	0	7,000
402210 - Општнина Аеродром за здравствено осигурување	6,500,000	0	11,610,000	0	0	18,110,000
402220 - Општнина Аеродром за здравствено осигурување	698,000	0	2,900,000	0	0	3,598,000
402290 - Други придодачи за здравствено осигурување	3,500	0	0	0	0	3,500
402310 - Општнина Аеродром за пензиско осигурување	1,580,740	0	6,084,000	0	0	7,664,740
402390 - Други придодачи за пензиско осигурување	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
403 - Училишна помош	19,820,000	0	0	0	0	19,820,000
403110 - Училишна помош за основно образование	2,211,000	0	0	0	0	2,211,000
403190 - Други училишни помош	1,736,000	0	0	0	0	1,736,000
41 - РЕЗЕРВИ И НЕОБВИЗАНИ РАСХОДИ	4,776,000	0	0	0	0	4,776,000
411 - Резерви за резервирани работи	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
412 - Резерви за резервирани работи	2,776,000	0	0	0	0	2,776,000
42 - СТАРКИ И ДОДАТОЦИ	23,100,000	0	48,230,026	14,900,000	0	66,230,026
421 - Пенсии и додатоци	1,629,000	0	3,190,000	3,190,000	0	6,409,000
42110 - Пенсии во изостанок - државни службеници	0	0	111,000	0	0	111,000
42120 - Пенсии во изостанок - други службеници	21,000	0	127,000	126,000	0	274,000
42130 - Пенсии во изостанок - непрофитни организации	160,000	0	371,000	0	0	531,000
42140 - Пенсии во изостанок - занаетчиј	0	0	0	0	0	0
42150 - Пенсии во изостанок - државни службеници	700,000	0	0	0	0	700,000
42160 - Пенсии во изостанок - пензии за инвалидитет	438,000	0	0	2,694,000	0	3,132,000
42190 - Пенсии во изостанок - други службеници	910,000	0	0	982,000	0	1,892,000
42200 - Пенсии во изостанок - запознати лица	0	0	0	331,000	0	331,000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2025
Ниво на Потстава

Категорија Страна, Транзиент	Б Р У К Т					НЕУПРАВ РАСХОДИ
	Сумма	Расходи по обврзани објекти	Расходи по општин општина	Расходи по други објекти	Расходи по други објекти	
421 - Пенсии и додатоци	1,629,000	0	3,190,000	3,190,000	0	6,409,000
42110 - Пенсии во изостанок - државни службеници	21,300,000	0	1,000,000	0	0	22,300,000
421110 - Пенсии во изостанок - државни службеници	4,700,000	0	819,000	1,970,000	0	7,489,000
421120 - Други државни службеници	310,000	0	180,000	1,320,000	0	2,210,000
421130 - Државни службеници	1,690,000	0	1,000,000	0	0	2,690,000
421140 - Други државни службеници	310,000	0	0	1,890,000	0	2,200,000
421150 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
421160 - Други државни службеници	400,000	0	0	0	0	400,000
421170 - Други државни службеници	2,280,000	0	1,991,000	399,000	0	4,670,000
421180 - Други државни службеници	648,000	0	190,000	0	0	838,000
421190 - Други државни службеници	1,640,000	0	800,000	0	0	2,440,000
421200 - Пенсии за инвалидитет	698,000	0	81,000	0	0	779,000
421300 - Пенсии за инвалидитет	0	0	96,000	0	0	96,000
421400 - Пенсии за инвалидитет	0	0	0	0	0	0
421500 - Пенсии за инвалидитет	22,000	0	0	0	0	22,000
422 - Социјална помош и други додатоци	21,471,000	0	45,040,026	21,710,000	0	68,221,026
42210 - Социјална помош и други додатоци на основ на општнина	1,000,000	0	1,000,000	0	0	2,000,000
422110 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422120 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422130 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422140 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422150 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422160 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422170 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422180 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422190 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
42220 - Социјална помош и други додатоци на основ на општнина	1,000,000	0	1,000,000	0	0	2,000,000
422210 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422220 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422230 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422240 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422250 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422260 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422270 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422280 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422290 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
42230 - Социјална помош и други додатоци на основ на општнина	1,000,000	0	1,000,000	0	0	2,000,000
422310 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422320 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422330 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422340 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422350 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422360 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422370 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422380 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
422390 - Други државни службеници	0	0	0	0	0	0
423 - Други државни службеници	18,771,000	0	41,840,026	21,710,000	0	61,361,026
42310 - Други државни службеници	18,771,000	0	41,840,026	21,710,000	0	61,361,026

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2025
 Ниво на Потстава

Категорија Страна Потстава	Биланс	Б У Д Ж Т					Биланс РАСХОДИ
		Биланс	Расходи по управителни деловности	Расходи по деловности	Расходи по деловности	Расходи по деловности	
42110	Трговина и снабдување со стока, услуги и материјали и услуги делов. (упр.)	1.001.000	0	0	0	0	1.001.000
42111	Поправка и модификации на стока и услуги	302.000	0	0	0	0	302.000
42112	Одигрување и услуги	14.800.000	0	0	0	0	14.800.000
42120	Служба за објективна поставба	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
42130	Демонтирање, демонтажа и деинсталирање	130.000	0	0	0	0	130.000
42140	Одржување на авиопати, уредба и патница	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
42150	Одржување на други летови	30.710.000	0	0	0	0	30.710.000
42160	Поправка и одржување на саблет	24.200	0	0	0	0	24.200
421620	Поправка и одржување на одржување и одржување на авиона	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
421630	Поправка и одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
421640	Поправка и одржување на други авиона	111.000	0	0	0	0	111.000
42170	Одржување на авиона поставба услуга авиона	0	0	0	0	0	0
42190	Одржување на други летови поставба	23.750.000	0	0	0	0	23.750.000
422	Деловна уредба	61.030.000	0	0	0	0	61.030.000
42210	Инструментирање на авиона/виста/виста/виста/виста	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000
422110	Инструментирање на други летови на авиона	0	0	0	0	0	0
422120	Инструментирање на други летови на авиона	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000
42220	Трговина со услуги	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
422210	Трговина со услуги	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
42230	Поправка на саблет	24.200	0	0	0	0	24.200
422310	Поправка на саблет	24.200	0	0	0	0	24.200
422320	Поправка на саблет	0	0	0	0	0	0
422330	Поправка на саблет	0	0	0	0	0	0
422340	Поправка на саблет	0	0	0	0	0	0
422350	Поправка на саблет	0	0	0	0	0	0
422360	Поправка на саблет	0	0	0	0	0	0
422370	Поправка на саблет	0	0	0	0	0	0
422380	Поправка на саблет	0	0	0	0	0	0
422390	Поправка на саблет	0	0	0	0	0	0
42240	Други деловни услуги	310.000	0	0	0	0	310.000
422410	Други деловни услуги	310.000	0	0	0	0	310.000
42250	Други деловни услуги	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000
422510	Други деловни услуги	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000
42260	Поправка на авиона	24.200	0	0	0	0	24.200
422610	Поправка на авиона	24.200	0	0	0	0	24.200
42270	Трговина со услуги	0	0	0	0	0	0
422710	Трговина со услуги	0	0	0	0	0	0
422720	Трговина со услуги	0	0	0	0	0	0
422730	Трговина со услуги	0	0	0	0	0	0
422740	Трговина со услуги	0	0	0	0	0	0
422750	Трговина со услуги	0	0	0	0	0	0
422760	Трговина со услуги	0	0	0	0	0	0
422770	Трговина со услуги	0	0	0	0	0	0
422780	Трговина со услуги	0	0	0	0	0	0
422790	Трговина со услуги	0	0	0	0	0	0

2

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2025
 Ниво на Потстава

Категорија Страна Потстава	Биланс	Б У Д Ж Т					Биланс РАСХОДИ
		Биланс	Расходи по управителни деловности	Расходи по деловности	Расходи по деловности	Расходи по деловности	
42240	Вкупно на категории, понатаму и понатаму	271.000	0	0	0	0	271.000
422410	Вкупно на категори, понатаму и понатаму	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
422420	Класификација услуги	0	0	0	0	0	0
422430	Услуги на одржување на авиона	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
422440	Други деловни услуги	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000
423	Друга деловна расходи	8.300.000	0	0	0	0	8.300.000
42310	Услуги на одржување на авиона	400.000	0	0	0	0	400.000
42320	Услуги на одржување на авиона	32.000	0	0	0	0	32.000
42330	Услуги на одржување на авиона	368.000	0	0	0	0	368.000
42340	Услуги на одржување на авиона	368.000	0	0	0	0	368.000
42350	Услуги на одржување на авиона	368.000	0	0	0	0	368.000
42360	Услуги на одржување на авиона	368.000	0	0	0	0	368.000
42370	Услуги на одржување на авиона	368.000	0	0	0	0	368.000
42380	Услуги на одржување на авиона	368.000	0	0	0	0	368.000
42390	Услуги на одржување на авиона	368.000	0	0	0	0	368.000
424	Услуги на одржување на авиона	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
42410	Услуги на одржување на авиона	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
42420	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42430	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42440	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42450	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42460	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42470	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42480	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42490	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
425	Услуги на одржување на авиона	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
42510	Услуги на одржување на авиона	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
42520	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42530	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42540	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42550	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42560	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42570	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42580	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42590	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
426	Услуги на одржување на авиона	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
42610	Услуги на одржување на авиона	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
42620	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42630	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42640	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42650	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42660	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42670	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42680	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42690	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
427	Услуги на одржување на авиона	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
42710	Услуги на одржување на авиона	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
42720	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42730	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42740	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42750	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42760	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42770	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42780	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42790	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
428	Услуги на одржување на авиона	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
42810	Услуги на одржување на авиона	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
42820	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42830	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42840	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42850	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42860	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42870	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42880	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42890	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
429	Услуги на одржување на авиона	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
42910	Услуги на одржување на авиона	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
42920	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42930	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42940	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42950	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42960	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42970	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42980	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0
42990	Услуги на одржување на авиона	0	0	0	0	0	0

8

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2025

Ниво на: Потстава

Категорија Страна Потстава	Б У Д Е Т						
	Будет	Расходи по интервенции активности	Расходи по делови	Расходи по делови	Расходи по делови	Расходи по делови	
	0	1	2	3	4	5	
40240	Подготвување проект и изработка документи за други објекti	14.232.000	0	0	0	0	14.232.000
40200	Изработка на други објекti	20.852.000	0	0	3.022.000	199.190.000	227.754.000
40200	Ремонтни работи на други објекti	13.100.000	0	0	0	47.000.000	60.100.000
40200	Надворешна комуникација	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
403	Купување на земјиште	14.800	3.200.000	0	0	0	3.214.800
40310	Купување на комуникациски кабли	10.000	100.000	0	0	0	110.000
40310	Купување на уметнички дела	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000
40310	Купување на друштва	0	100.000	0	0	0	100.000
405	Вложување и нефинансиска кредитна	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
40520	Купување на облигации	4.500.000	0	0	30.000	0	4.530.000
40520	Надметнат на недвижни објекti	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
40590	Акци и други кредити	0	0	0	0	0	0
405	Купување на земјиште	0	0	0	2.470.000	0	2.470.000
40510	Купување на друштва/корпорации	0	0	0	2.470.000	0	2.470.000

9

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: Потстава

Категорија Страна Потстава	Б У Д Е Т 2023						
	Будет	Расходи по интервенции активности	Расходи по делови	Расходи по делови	Расходи по делови	Расходи по делови	
	0	1	2	3	4	5	
40	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	213.000.000	111.710.000	5.910.000	0	14.300.000	130.000.000
403	Купување на земјиште и зградени објекti	35.415.000	14.500.000	5.840.000	0	4.300.000	55.015.000
40310	Купување на комуникациски кабли	100.000	100.000	0	0	0	200.000
40310	Купување на комуникациски кабли во други објекti	3.000.000	3.000.000	4.900.000	0	0	10.900.000
40310	Купување на зградени објекti	300.000	0	1.440.000	0	0	1.740.000
40310	Купување на зградени објекti во странство	300.000	0	150.000	0	0	450.000
40310	Купување на други објекti	26.215.000	11.500.000	300.000	0	4.300.000	32.315.000
40390	Купување на други објекti	100.000	0	100.000	0	0	200.000
405	Друга капитална објекti	148.220.000	74.700.000	0	0	3.000.000	123.470.000
40510	Подготвување проект и изработка документи за други објекti	4.700.000	2.800.000	0	0	0	7.500.000
40510	Изработка на проект, набавка и изградба	7.400.000	11.700.000	0	0	0	19.100.000
40510	Подготвување проект и изработка документи за водневобудни	300.000	300.000	0	0	0	600.000
40510	Изработка на сметководствени и финансиски документи	400.000	3.400.000	0	0	0	3.800.000
40510	Подготвување проект и изработка документи за други објекti	12.000.000	12.000.000	0	0	0	24.000.000
40520	Изработка на други објекti	80.110.000	28.200.000	0	0	2.700.000	111.010.000
40520	Расходи по делови на други објекti	12.000.000	17.000.000	0	0	0	29.000.000
40520	Изработка на други објекti	68.110.000	11.200.000	0	0	2.700.000	82.010.000
40590	Изработка на други објекti	3.000.000	3.000.000	0	0	0	6.000.000
405	Купување на земјиште	13.700.000	0	0	0	3.000.000	16.700.000
40510	Купување на друштва/корпорации	13.700.000	0	0	0	3.000.000	16.700.000

10

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Поуставка

Класификација Совин Поставка	Поставка код	Б У Д Ж Е Т 2022					Извршен биланс
		Будж.	Поправки показателна активности	Расходи од додачи	Расходи од додачи	Трансферни притоци	
40 ПОСТА И НАДВОРШТОЈ							
401 Особни плати		506 788 000	90 130 000	0	642 282 000	0	512 240 000
40110 Особни плати - функционери		1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
40113 Особни плати - деловни менаџери		48 800 000	48 700 000	0	0	0	48 700 000
40115 Особни плати - други вработени		552 200 000	4 900 000	0	599 980 000	0	513 118 000
40120 Општи административни работи		400 000	500 000	0	0	0	500 000
40123 Општи админ. на транспорт		0 000	0 000	0	0	0	0 000
40126 Општи админ. на енергетика		20 000	20 000	0	0	0	20 000
40127 Персонални доходи од додод. од плати		25 800 000	8 200 000	0	37 000 000	0	40 100 000
40150 Персонални доходи од додод. од надоместоци		2 700 000	4 300 000	0	0	0	1 500 000
402 Платени и извршени кредитирања		430 318 000	12 710 000	0	430 000 000	0	379 810 000
40240 Особни кредитирања на РД		16 504 000	19 800 000	0	41 900 000	0	500 000 000
40220 Други кредитирања на РД		100 000	80 000	0	0	0	80 000
40227 Особни кредитирања на државата		14 810 000	8 000 000	0	10 810 000	0	41 810 000
40228 Особни кредитирања на професионални институции		7 680 000	440 000	0	2 530 000	0	5 170 000
40229 Други кредитирања на РД на државата		10 000	1 000	0	0	0	1 000
40230 Особни кредитирања на РД на државата и институции		6 891 000	1 810 000	0	5 190 000	0	9 700 000
40239 Други кредитирања на државата и институции		0 000	1 000	0	0	0	1 000
403 Надоместоци		8 720 000	16 710 000	0	0	0	16 710 000
40310 Надоместоци на транспортирање		2 700 000	2 510 000	0	0	0	2 510 000
40319 Други надоместоци		1 000 000	4 300 000	0	0	0	7 000 000
41 НЕКРЕТНИ И НЕДВИЖНИ РАСХОДИ		8 000 000	6 000 000	0	0	0	8 000 000
411 Поуставни расходи (неповозможни расходи)		3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
412 Поуставни расходи (возможни расходи)		3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
413 Поуставни расходи (возможни расходи)		3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
414 Поуставни расходи (возможни расходи)		3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
42 СТОКО И УСЛУГИ		475 713 000	245 232 000	15 000 000	41 832 000	55 130 000	232 818 000
420 Плати и други расходи		71 800 000	870 000	800 000	0	4 870 000	8 340 000
42010 Платени на енергетика - функционери		202 000	0	400 000	0	0	500 000
42013 Платени на енергетика - други вработени		704 000	20 000	200 000	0	400 000	800 000
42015 Платени на енергетика - надоместоци		688 000	180 000	700 000	0	0	400 000
42019 Платени на енергетика - платени дододод		0 000	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Поуставка

Класификација Совин Поставка	Поставка код	Б У Д Ж Е Т					Извршен биланс
		Будж.	Поправки показателна активности	Расходи од додачи	Расходи од додачи	Трансферни притоци	
40010 Платени на енергетика - функционери		24 000	100 000	0	0	100 000	200 000
40013 Платени на енергетика - други вработени		7 700 000	800 000	0	0	3 200 000	10 700 000
40015 Платени на енергетика - надоместоци		3 040 000	300 000	0	0	600 000	3 900 000
40019 Платени на енергетика - платени дододод		710 000	0	0	0	500 000	700 000
401 Кредитирања на енергетика, транспорт, комуникации и образование		140 200 000	30 340 000	1 000 000	18 270 000	0	40 000 000
40110 Енергетика на енергетика		24 432 000	30 300 000	4 000 000	8 810 000	0	33 910 000
40120 Комуникации и телекомуникации		9 870 000	4 000 000	800 000	1 800 000	0	6 470 000
40130 Транспорт		2 741 000	200 000	200 000	1 840 000	0	3 270 000
40139 Други комуникации, транспорт и услуги		940 000	500 000	80 000	0	0	1 300 000
40210 Централни плати		24 850 000	0 000 000	1 900 000	8 940 000	0	18 270 000
40230 Течни горива		2 470 000	0 000 000	1 000 000	4 270 000	0	4 070 000
40239 Други комуникации на енергетика		800 000	800 000	0	0	0	800 000
40230 Плати		10 000	800 000	40 000	0	0	840 000
40239 Течни горива		8 900 000	0 000 000	1 060 000	394 000	0	10 470 000
40239 Други комуникации на енергетика		1 050 000	400 000	500 000	0	0	1 950 000
40240 Горива и енергетика на енергетика		2 026 000	0 000 000	814 000	0	0	1 210 000
40420 Работници на енергетика		300 000	180 000	80 000	0	0	340 000
40430 Транспорт на енергетика		0	0	100 000	0	0	100 000
40440 Транспорт на енергетика		20 000	0	20 000	0	0	20 000
403 Штети и други дододод		68 180 000	31 710 000	43 270 000	2 970 000	241 000	14 560 000
40310 Штети и други дододод		0 000 000	0 000 000	1 000 000	200 000	241 000	7 000 000
40313 Особни плати и други дододод на енергетика од дододод од дододод		1 000 000	400 000	800 000	20 000	0	800 000
40316 Други административни работи		60 000	0	30 000	0	0	90 000
40319 Материјали за РД		30 000	70 000	240 000	0	0	310 000
40324 Енергетика		14 400 000	11 700 000	820 000	0	0	16 900 000
40329 Општи		40 000	400 000	300 000	0	0	700 000
40330 Постројени		100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
40340 Производни дододод на енергетика		21 770 000	800 000	35 000 000	2 270 000	0	21 340 000
40350 Расходи		70 000	0	70 000	0	0	70 000
40359 Расходи		10 000	0	10 000	0	0	10 000
40360 Расходи - образовани штети		0 000 000	0 000 000	0 000	0 000	0	0 000 000
40362 Управни работи		100 000	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: **Поправка**

Класификација Сектор Поправка	Поправка Биланс	Б У Д Ж Е Т					Вкупно Биланс
		Б У Д Ж Е Т					
		Вкупно	Реконтруциона инвестиции	Расходи од додачи	Расходи од додачи	Расходи од трансфери	
4440 Друго финансирање	41.281.000	41.281.000	0	0	41.281.000	0	41.281.000

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: **СТАВКА**

Функција Функција	Б У Д Ж Е Т	Б У Д Ж Е Т					
		Вкупно	Специфични инвестиции	Доходи	Доходи	Расходи	ВКУПНО
001 Општа јавна служба	171.176.000	0	0	0	0	0	171.176.000
0011 Издатоци и трансферни додатоци финансиски и економски работи и издатоци на работи	171.176.000	0	0	0	0	0	171.176.000
002 ОДРЖАВА	0	0	0	0	0	0	0
0021 Издатоци од одржавање	0	0	0	0	0	0	0
004 ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	303.800.000	0	0	70.000.000	0	233.800.000	303.800.000
0041 Општи економски инвестициони и работи поврзани со трговијата	0	0	0	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000
0042 Фудбалство, рекреација и рекреативност	30.200.000	0	0	0	0	30.200.000	30.200.000
0043 Транспорт	18.400.000	0	0	0	0	18.400.000	18.400.000
005 Заштита на животна средина	19.977.000	0	0	2.700.000	0	17.277.000	19.977.000
0051 Инвестиции со отпадните	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
0052 Инвестиции со отпадните води	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
0053 Издатоци на животна средина	17.677.000	0	0	2.700.000	0	14.977.000	17.677.000
006 ИНВЕСТИЦИИ И РАБОТИ НА ИНФРАСТРУКТУРА	64.300.000	0	0	4.200.000	0	60.100.000	64.300.000
0061 Работи на инфраструктура	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
0062 Инвестиции на инфраструктура	64.000.000	0	0	4.200.000	0	60.200.000	64.000.000
0063 Други инвестиции и работи на инфраструктура	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
008 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕКРЕАЦИЈА	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
0081 Спортски и рекреативни активности	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
0082 Центри за култура	0	0	0	0	0	0	0
009 ОБРАЗОВАЊЕ	71.700.000	20.000.000	0	0	0	51.700.000	71.700.000
0091 Образование и (социјално) образование	71.700.000	20.000.000	0	0	0	51.700.000	71.700.000
010 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.875.000	4.500.000	0	0	0	1.875.000	6.375.000
0101 Други социјални заштити	1.875.000	4.500.000	0	0	0	1.875.000	6.375.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Име на ПОТПРОГРАМ

Функционални Кодови	Име	Б У Д Ж Т					ОПШТИНА
		Бюџет	Дополнителни ресурси	Донации	Должност	Прочито	
001	КРЕТНИ И ДОКОНДАВНИ ОБЈЕКТИ, ФИНАНСИСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ РАБОТИ, НАДБОРЕВНИ РАБОТИ	171.475.000	0	0	0	0	171.475.000
001	СОВЕТ НА ОПШТИНА	27.800.000	0	0	0	0	27.800.000
010	ЈАВНА СЛУЖБА И РЕВИЗИОНА	0	0	0	0	0	0
010	ГРАДСКИ НАСТАВНИК	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
010	ЈАВНА СЛУЖБА	2.970.000	0	0	0	0	2.970.000
010	СЛУЖБЕНА АДМИНИСТРАЦИЈА	194.875.000	0	0	0	0	194.875.000
010	КООРДИНАТИВНИ ТРОШОЦИ НА ООС	0	0	0	0	0	0
020	ЦИВИЛНА ОДБРАНА	470.000	0	0	0	0	470.000
020	ОДБРАНА И ОДБРАНА	470.000	0	0	0	0	470.000
040	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КООРДИНАТИВНИ И РАБОТИ ПОСОБИНИ СО ТРУДОТ	0	0	0	14.900.000	0	14.900.000
040	УКУПНО НА КООРДИНАТИВНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	14.900.000	0	14.900.000
040	РУКОВОДСТВО, ЗАКЛУЧОК И ГРАДСКО ИМОВО	65.710.000	0	0	0	61.800.000	127.510.000
040	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДСКИО ДЕКАРЕТ	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
040	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДСКИО ДЕКАРЕТ (КАЛУПНИ ТРОШОЦИ)	44.250.000	0	0	0	0	44.250.000
040	УКУПНО НА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМАЌИНА СЛУЖБА, ГРАДСКИ РАБОТИ	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
040	ТРАНСПОРТ	46.470.000	0	0	0	33.400.000	79.870.000
040	СОЗНАВАЊЕ И АДРЕСА НА ВОЗОВИ ПЛУВАЊЕ, ТЕШИЦИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА РЕКИ НА СООБРАЌАЈ	58.520.000	0	0	0	0	58.520.000
040	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМАЌИНА СЛУЖБА И УКУПНО	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
040	ИНТЕРНАТИВНО И ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА СОВЕТ	4.000.000	0	0	0	4.000.000	8.000.000
040	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМАЌИНА СЛУЖБА	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
040	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СООБРАЌАЈ СО ПЛАНОВАЦИ	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
050	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИ	400.000	0	0	0	0	400.000
050	ЈАВНА ЧИСТОТА, КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	400.000	0	0	0	0	400.000
050	ЈАВНА ЧИСТОТА	0	0	0	0	0	0
050	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000
050	УКУПНО НА СИСТЕМИ ЗА ОБВЕДУВАЊЕ И ПРИКЛУПАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000
050	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	11.800.000	0	0	3.700.000	0	15.500.000
050	ОДБОРНИЦИ ЗА ВОЗРАСТАЊЕ НА ДЕТЕТА И ДЕТЕТИ	30.200.000	0	0	0	0	30.200.000
050	ПОСОБИНИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Функционална област	ОПШТИНА	148 000 000	75 344 000	225 000 000	30 380 000	270 000 000	1 110 400 000
		Б У Д Ж Е Т					
		Бюџет	Средствата на општина	Донации	Донации	Користа	РЕВИЗИЈА
000 КОРПАРАТИВНО И ПАРТЕРНО УПРАВУВАЊЕ НА ЈАВНО СЕКТОРНО ПОРТОФАЛ		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
000 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНО-СРЕДИНА И ТЕРИТОРИЈА		6 120 000	0	0	0	0	6 120 000
000 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНО-СРЕДИНА И ТЕРИТОРИЈА (КАПОСТАВНИ РАСХОДИ)		2 120 000	0	0	0 000 000	0	2 120 000
000 РАВНО НА ЗАЕДНИЦАТА		46 750 000	0	0	6 000 000	0	52 750 000
010 УПРАВНО-ТЕХНИЧКИ		7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
010 ПОДДРЖКА НА ОБРАЗОВАЊЕТО И КУЛТУРА (РЕВНО)		600 000	0	0	1 000 000	0	1 600 000
010 СДРЖАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈА		20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
010 УПРАВА ВОЈНА ЗАШТИТА (РАСХОДИ)		10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
020 ВОДОСНАБДУВАЊЕ		200 000	0	0	0	0	200 000
020 КОРПАРА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ		200 000	0	0	0	0	200 000
030 ОСВЕТУВАЊЕ НА УЛИЦИ		46 040 000	0	0	0	0	46 040 000
030 ЈАВНО ОСВЕТУВАЊЕ		46 000 000	0	0	0	0	46 000 000
030 УСТАНОВА НА ЈАВНО ОСВЕТУВАЊЕ		400 000	0	0	0	0	400 000
040 ДРУГА ЖИВКОСТА И РАВНО НА ЗАЕДНИЦАТА		6 750 000	0	0	0	0	6 750 000
040 ДРУГА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		6 750 000	0	0	0	0	6 750 000
050 СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ КОСТИ		60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
050 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА		20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
050 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПОСТАВНИ РАСХОДИ)		40 000 000	0	0	0	0	40 000 000
060 УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
060 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТЕРИТОРИЈА		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
060 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТЕРИТОРИЈА (КАПОСТАВНИ РАСХОДИ)		200 000	0	0	0	0	200 000
070 ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		20 040 000	76 000 000	225 000 000	11 000 000	0	707 040 000
070 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		40 310 000	10 000 000	144 000 000	11 000 000	0	414 310 000
070 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		12 000 000	1 000 000	0	0	0	13 000 000
080 ПАРТЕРНО УПРАВУВАЊЕ И ОСВЕТУВАЊЕ НА ДОРОГ НА ООП (МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ)		1 200 000	0	0	0	100 000	1 300 000
080 НАДРЕНДЖИ И ДОПРИДА НА ОСНОВНО ИМАЊАТА (ОСОБЛИВЕ: КОМЕРЦИЈА И ОСТАТОК ДИВАЈС)		0	0	0	0	140 000 000	140 000 000
080 ДЕТОСКИ ТРАДИЦИИ		10 100 000	17 000 000	181 000 000	0	0	207 100 000
090 ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		1 000 000	4 000 000	0	0	0	5 000 000
090 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТОСКИ ТРАДИЦИИ		1 000 000	4 000 000	0	0	0	5 000 000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Функционална област	ОПШТИНА	148 000 000	75 344 000	225 000 000	30 380 000	270 000 000	1 110 400 000
		Б У Д Ж Е Т					
		Бюџет	Средствата на општина	Донации	Донации	Користа	РЕВИЗИЈА
000 КОРПАРА И ДОПРИДА НА ДЕТОСКИ РАДНИЦИ (МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ)		0	0	0	0	100 000 000	100 000 000
010 ПОДДРЖКА НА ОБРАЗОВАЊЕТО И КУЛТУРА (РЕВНО)		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000

Член 3

Приведете во износ од 1.514.485.000 денари се издвоени по основна намена во целост на приходите и расходите на Буџетот на општината за 2023 година и се распределени по поднамена намен во посебниот дел:

СА-ЗП-П01.03/А-Р

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограма Категорија Ознака Поправка	О П И С	Помладиот буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од спонзорни активности	Расходи од доприноси	Расходи од донации	Расходи од кредити	
		1.306.908.000	548.821.000	79.344.000	125.824.000	30.382.000	330.000.000	1.514.485.000
400	СОВЕТ НА ОПШТИНА	50.804.000	27.680.000	0	0	0	0	27.680.000
401	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	8.300.000	8.200.000	0	0	0	0	8.200.000
401	Основни плати	1.300.000	900.000	0	0	0	0	900.000
401300	Персонален дел на доход од надоместоци	1.300.000	900.000	0	0	0	0	900.000
404	Надоместоци	7.000.000	7.300.000	0	0	0	0	7.300.000
404100	Други надоместоци	7.000.000	7.300.000	0	0	0	0	7.300.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	5.800.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
412	Посторна резерва (непривидливи расходи)	3.800.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
412110	Посторна резерва (непривидливи расходи)	3.800.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
413	Тековна резерва (предвидливи расходи)	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
413110	Тековна резерва (предвидливи расходи)	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	ОПОЖИ И УСЛУГИ	1.434.000	790.000	0	0	0	0	790.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
421300	Телефон и телефакс	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423	Материјали и ситен инвентар	300.000	170.000	0	0	0	0	170.000
423110	Канцеларски материјали	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
423210	Материјали за АОП	100.000	20.000	0	0	0	0	20.000
423410	Превозни средства и возила	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425	Договорни услуги	604.000	90.000	0	0	0	0	90.000
425990	Други договорни услуги	604.000	90.000	0	0	0	0	90.000
426	Други тековни расходи	430.000	430.000	0	0	0	0	430.000
426120	Членарина во деловни организации	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
426310	Семинари и конференции	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	16.200.000	15.690.000	0	0	0	0	15.690.000
463	Трансфери до невладини организации	2.500.000	840.000	0	0	0	0	840.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.400.000	790.000	0	0	0	0	790.000
463160	Трансфери до културни организации	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
464	Резни трансфери	13.700.000	14.850.000	0	0	0	0	14.850.000
464990	Други трансфери	13.700.000	14.850.000	0	0	0	0	14.850.000
410	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	4.822.000	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.822.000	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Потпрограм	Потпрограм- годиш	Н У О Б Т					
		Бюџет	Поправки предвидени до крајот	Расходи од општи	Расходи од државни	Расходи од приватни	Доказани приходи
000 Рачна материјала	4.822.000	0	0	0	0	0	0
40400 Други материјали	4.822.000	0	0	0	0	0	0
000 СТРУКТУРАЛНИ	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000
00 ПЛАТА И НАДВОСТОЈА	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
000 Основна плата	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
001110 Основна плата – државници	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
001111 Основна плата – државници	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
000 Предмета за оперативна материјала	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000
002110 Основна плата за ПСД	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
002210 Основна плата за административни	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
002310 Основна плата за професионални, технички	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
002311 Основна плата за професионални, технички	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
000 Надоместок	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
004110 Надоместок за транспорт	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
000 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
0011 Основна плата (финансијски расходи)	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
413110 Учеснички расходи (финансијски расходи)	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
000 ОПОЖИ И УСЛУГИ	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
0021 Воведени и остани услуги	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423113 Професионални услуги и консулти	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
000 Други материјални расходи	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
400110 Основни и материјални	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
000 СРБЕВНОСТИ И ТРАНСПОРТ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
000 Транспорти до неопределени организации	0	0	0	0	0	0	0
401100 Транспорти до неопределени организации	0	0	0	0	0	0	0
000 Рачна материјала	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
40400 Транспорти до неопределени организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
404000 Други материјали	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
000 МЕШНА САМОУПРАВА	2.047.000	2.047.000	0	0	0	0	2.047.000
000 ОПОЖИ И УСЛУГИ	2.047.000	2.047.000	0	0	0	0	2.047.000
421110 Комунални услуги, отпад, комуникации и транспорт	2.047.000	2.047.000	0	0	0	0	2.047.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Потпрограм	Потпрограм- годиш	Н У О Б Т					
		Бюџет	Поправки предвидени до крајот	Расходи од општи	Расходи од државни	Расходи од приватни	Доказани приходи
000 Рачна материјала	4.822.000	0	0	0	0	0	0
40400 Други материјали	4.822.000	0	0	0	0	0	0
000 СТРУКТУРАЛНИ	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000
00 ПЛАТА И НАДВОСТОЈА	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
000 Основна плата	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
001110 Основна плата – државници	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
001111 Основна плата – државници	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
000 Предмета за оперативна материјала	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000
002110 Основна плата за ПСД	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
002210 Основна плата за административни	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
002310 Основна плата за професионални, технички	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
002311 Основна плата за професионални, технички	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
000 Надоместок	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
004110 Надоместок за транспорт	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
000 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
0011 Основна плата (финансијски расходи)	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
413110 Учеснички расходи (финансијски расходи)	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
000 ОПОЖИ И УСЛУГИ	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
0021 Воведени и остани услуги	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423113 Професионални услуги и консулти	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
000 Други материјални расходи	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
400110 Основни и материјални	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
000 СРБЕВНОСТИ И ТРАНСПОРТ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
000 Транспорти до неопределени организации	0	0	0	0	0	0	0
401100 Транспорти до неопределени организации	0	0	0	0	0	0	0
000 Рачна материјала	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
40400 Транспорти до неопределени организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
404000 Други материјали	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
000 МЕШНА САМОУПРАВА	2.047.000	2.047.000	0	0	0	0	2.047.000
000 ОПОЖИ И УСЛУГИ	2.047.000	2.047.000	0	0	0	0	2.047.000
421110 Комунални услуги, отпад, комуникации и транспорт	2.047.000	2.047.000	0	0	0	0	2.047.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Потпрограм	Потпрограм- цели	Н У О Б И Т					
		Буџет	Финансирани проекти	Расходна општа	Расходна по делови	Расход по проекти	Својо-општо
<p>1.000.000.000 400.000.000 70.000.000 120.000.000 10.000.000 270.000.000 1.014.000.000</p>							
421101	Земно-делови енерџија	1.077.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
421102	Водовод и канализација	50.000	50.000	0	0	0	50.000
421103	Телефонија	10.000	10.000	0	0	0	10.000
429	Поправка и замена одредених	100.000	100.000	0	0	0	100.000
424710	Содружнотил со стопан	300.000	300.000	0	0	0	300.000
430	Должовни долгови	300.000	300.000	0	0	0	300.000
423110	Извозувачката и увозувачката трговија	200.000	200.000	0	0	0	200.000
430310	Сопствените на недвижности и права	0	0	0	0	0	0
430311	Издато над сопственост на недвижности	0	0	0	0	0	0
0200	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	104.500.000	104.000.000	0	0	0	104.000.000
40	ПОЛИТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА	30.140.000	30.070.000	0	0	0	30.000.000
401	Општо општа	30.170.000	30.070.000	0	0	0	30.070.000
401101	Својоплатена работна сила (вклучувајќи ги трошоците)	44.000.000	43.700.000	0	0	0	43.700.000
401102	Својоплатена работна сила - други платови	0	0	0	0	0	0
401103	Плати на работна сила	800.000	790.000	0	0	0	790.000
401104	Плати на работна сила - пензии	10.000	10.000	0	0	0	10.000
401105	Плати на работна сила - пензии	30.000	30.000	0	0	0	30.000
401106	Платени работни даноци на доход од плата	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
401107	Платени работни даноци на доход од недвижности	400.000	400.000	0	0	0	400.000
402	Програми за социјално осигурување	82.370.000	79.770.000	0	0	0	79.770.000
402110	Својоплатени доприноси за ГСЗ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000
402111	Други доприноси за ГСЗ	100.000	100.000	0	0	0	100.000
402112	Својоплатени доприноси за здравствено осигурување	5.500.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000
402113	Својоплатени доприноси за професионална одговорност	400.000	400.000	0	0	0	400.000
402114	Други доприноси за ГСЗ - за здравствено осигурување	0	0	0	0	0	0
402115	Својоплатени доприноси за пензии и социјално осигурување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
402116	Други доприноси за социјално осигурување	10.000	10.000	0	0	0	10.000
403	Платени долгови	2.250.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
404110	Кредити за финансирање	2.250.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
41	ОПШТИ И УСЛУГИ	41.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
410	Делови и деловни операции	0	0	0	0	0	0
420102	Поправка на недвижности - материјал	0	0	0	0	0	0
420103	Поправка на возила - материјал	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Потпрограм	Потпрограм- цели	Н У О Б И Т					
		Буџет	Финансирани проекти	Расходна општа	Расходна по делови	Расход по проекти	Својо-општо
<p>1.000.000.000 400.000.000 70.000.000 120.000.000 10.000.000 270.000.000 1.014.000.000</p>							
422101	Платени работни даноци - социјални доприноси	0	100.000	0	0	0	100.000
422102	Платени работни даноци - работни доприноси	0	400.000	0	0	0	400.000
422103	Платени работни даноци - социјално осигурување	0	500.000	0	0	0	500.000
430	Поправка и замена одредених	14.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000
421101	Земно-делови енерџија	2.000.000	1.900.000	0	0	0	1.900.000
421102	Водовод и канализација	10.000	0	0	0	0	0
421103	Телефонија	200.000	100.000	0	0	0	100.000
421104	Други класификации на услуги	220.000	100.000	0	0	0	100.000
421210	Својоплатена работна сила	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
421300	Други класификации на услуги	800.000	800.000	0	0	0	800.000
421310	Плати	100.000	100.000	0	0	0	100.000
421320	Телефонски и телефонски	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
421330	Други платови на сопственици	600.000	600.000	0	0	0	600.000
421340	Услуги и услуги од трети страни	2.000.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
421350	Работна сила на сопственост	200.000	100.000	0	0	0	100.000
430	Материјал и работна сила	4.170.000	3.300.000	0	0	0	3.300.000
432110	Класификации на материјал	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
432111	Својоплатена работна сила и други платови на сопственост од трети страни	520.000	100.000	0	0	0	100.000
432112	Материјал за АСЗ	580.000	100.000	0	0	0	100.000
432113	Услуги	100.000	100.000	0	0	0	100.000
432114	Професионална одговорност и пензии	100.000	100.000	0	0	0	100.000
432115	Други доприноси на сопственост	800.000	800.000	0	0	0	800.000
432116	Својоплатена работна сила	30.000	30.000	0	0	0	30.000
432117	Други доприноси	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
430	Поправка и замена одредених	8.200.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
434110	Поправка и замена одредених на недвижности (вклучувајќи ги трошоците)	2.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
434111	Поправка и замена одредених на подвижни имоти	100.000	100.000	0	0	0	100.000
434112	Својоплатена работна сила	200.000	200.000	0	0	0	200.000
434113	Својоплатена работна сила и материјал	100.000	0	0	0	0	0
434114	Поправка и замена одредених на возила	100.000	0	0	0	0	0
434115	Поправка и замена одредених на возила	20.000	20.000	0	0	0	20.000
434116	Поправка и замена одредених на возила	2.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
434117	Поправка и замена одредених на возила	200.000	100.000	0	0	0	100.000
430	Должовни долгови	14.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Потпрограм	Програм-код	Н У В И Т						
		Бюџет	Прочување на кредитна дефиниција	Резервациони средства	Резервациони средства	Расход на кредит	Доказани приходи	
								Безбедност
<p>1.000.000,00 400.000,00 70.000,00 120.000,00 10.000,00 170.000,00 1.014.000,00</p>								
42101	Извршување на инженериншки проекти	8.400,000	8.400,000	0	0	0	0	8.400,000
42102	Извршување на други технички проекти	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
42103	Извршување на други проекти в врска со општински центри	740.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
43001	Промена проект на проект	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
43002	Соопрување на архитектонски услуги, мапути	0	80.000	0	0	0	0	80.000
43003	Соопрување на инженериншки услуги	30.000	400.000	0	0	0	0	400.000
43004	Соопрување на инженериншки услуги	840.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
43005	Други инженериншки услуги	30.000	100.000	0	0	0	0	100.000
43006	Градежни услуги	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
43007	Сообраќајни услуги	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
43008	Помош на градежни работи	400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
43009	Помош на градежни работи	200.000	300.000	0	0	0	0	300.000
43010	Помош на градежни работи	740.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
43011	Користење на услуги	40.000	0	0	0	0	0	0
43012	Други градежни услуги	1.800.000	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000
440	Други технички услуги	1.970.000	3.040.000	0	0	0	0	3.040.000
44010	Технички и инженериншки услуги	10.000	30.000	0	0	0	0	30.000
44011	Услуги на инженериншки услуги	140.000	300.000	0	0	0	0	300.000
44012	Сообраќајни услуги	1.200.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
44013	Образование на проект	1.100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
44014	Други градежни услуги	1.200.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
44015	Прочување на кредитна дефиниција	6.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
44016	Прочување на кредитна дефиниција	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
450	УПРАВНИ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
45010	Расходи на трансфери	10.000.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
45011	Расходи на трансфери	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
45012	Други трансфери	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
460	КАПИТАЛНИ ПРОЦЕДИРИ И ОПЕРАЦИИ	0.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
46010	Капитални трансфери	0.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
46011	Капитални трансфери на капитални трансфери	0.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
46012	Капитални трансфери на капитални трансфери	0.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
46013	Капитални трансфери на капитални трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Потпрограм	Програм-код	Н У В И Т						
		Бюџет	Прочување на кредитна дефиниција	Резервациони средства	Резервациони средства	Расход на кредит	Доказани приходи	
								Безбедност
<p>1.000.000,00 400.000,00 70.000,00 120.000,00 10.000,00 170.000,00 1.014.000,00</p>								
46010	Капитални трансфери	0.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
46011	Капитални трансфери на капитални трансфери	0	100.000	0	0	0	0	100.000
46012	Капитални трансфери на капитални трансфери	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
46013	Капитални трансфери на капитални трансфери	0	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
470	КУЛТУРНИ И РЕКРЕАЦИОНИ УСЛУГИ	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
47010	Културни услуги	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
47011	Културни услуги на општински центри	0	0	0	0	0	0	0
47012	Културни услуги на општински центри	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
47013	Културни услуги на општински центри	0	0	0	0	0	0	0
480	УПРАВНИ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
48010	Расходи на трансфери	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
48011	Расходи на трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
48012	Други трансфери	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
48013	Расходи на трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
490	УПРАВНИ И ТРАНСФЕРИ НА ПРАЖНО ЗЕМЛИШТЕ	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
49010	Расходи на трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
49011	Расходи на трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
49012	Други трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
500	КАПИТАЛНИ ПРОЦЕДИРИ И ОПЕРАЦИИ	0.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
50010	Други капитални трансфери	0.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
50011	Други капитални трансфери на капитални трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
50012	Други капитални трансфери на капитални трансфери	0.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
50013	Други капитални трансфери на капитални трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
510	КУЛТУРНИ И РЕКРЕАЦИОНИ УСЛУГИ	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
51010	Културни услуги	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
51011	Културни услуги на општински центри	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
51012	Културни услуги на општински центри	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
51013	Културни услуги на општински центри	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
520	УПРАВНИ И ТРАНСФЕРИ	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
52010	Расходи на трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
52011	Расходи на трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
52012	Други трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
52013	Расходи на трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
530	УПРАВНИ И ТРАНСФЕРИ НА ПРАЖНО ЗЕМЛИШТЕ	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
53010	Расходи на трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
53011	Расходи на трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
53012	Други трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
53013	Расходи на трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Подпрограм	Планиран Износ	ИЗВЕШТАЈ					
		Износ	Процент напреденост извршеност	Расходи по објект	Расходи по делови	Расходи по проекти	Докопа- ваност
42 ОПОЖИ И УСЛУГИ	13.271.000	13.271.000					13.271.000
421 Поддршка и техничко осигурување	8.420.000	8.420.000					8.420.000
422010 Поддршка	800.000	800.000					800.000
422020 Услуги	200.000	200.000					200.000
422030 Поддршка со возila и возila	60.000	60.000					60.000
422040 Услуги на возila	400.000	400.000					400.000
422050 Рачунарска поддршка	2.000.000	2.000.000					2.000.000
422060 Други услуги	1.160.000	1.160.000					1.160.000
424 Поддршка и техничко осигурување	3.820.000	3.820.000					3.820.000
424000 Поддршка и техничко осигурување на државни институции	30.000	30.000					30.000
424010 Поддршка на државни институции	3.820.000	3.820.000					3.820.000
425 Деловни трошоци	14.191.000	14.191.000					14.191.000
425010 Општествени услуги и материјали	70.000	70.000					70.000
425020 Материјали и материјали	141.000	141.000					141.000
425030 Други деловни трошоци	13.980.000	13.980.000					13.980.000
426 Други технички услуги	30.000	30.000					30.000
426000 Други технички услуги	30.000	30.000					30.000
427 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	1.750.000	1.750.000					1.750.000
428 Поддршка и техничко осигурување	800.000	800.000					800.000
428010 Поддршка, деловни трошоци и деловни трошоци	800.000	800.000					800.000
429 Деловни трошоци	110.000	110.000					110.000
429010 Материјали и материјали	110.000	110.000					110.000
430 Други технички услуги	3.000.000	3.000.000					3.000.000
430000 Други технички услуги	3.000.000	3.000.000					3.000.000
440 ИЗГРАДА НА ЈАДНО ОДВЕДУВАЊЕ	410.000	410.000					410.000
441 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	410.000	410.000					410.000
442 Други градежни објекти	410.000	410.000					410.000
442010 Поддршка и техничко осигурување на државни институции	270.000	270.000					270.000
442020 Материјали и материјали	140.000	140.000					140.000
442030 Материјали и материјали	0	0					0
443 Поддршка и техничко осигурување	170.000	170.000					170.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Подпрограм	Планиран Износ	ИЗВЕШТАЈ					
		Износ	Процент напреденост извршеност	Расходи по објект	Расходи по делови	Расходи по проекти	Докопа- ваност
443000 Акции и друг капитал	170.000	170.000					170.000
444 ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУИРАЊЕ НА ПОКАЖНИ ПУКОВИ И УЛИЦИ	1.810.000	1.810.000					1.810.000
445 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.491.000	1.491.000					1.491.000
446 Други градежни објекти	1.491.000	1.491.000					1.491.000
446010 Поддршка и техничко осигурување на државни институции	1.200.000	1.200.000					1.200.000
446020 Материјали и материјали	290.000	290.000					290.000
446030 Материјали и материјали	0	0					0
447 ИЗГРАДА НА ПОСТОЈАНИ И ГАИТЕЛНИ УРЕДБАНИ НА СКОПЈЕ	1.000.000	1.000.000					1.000.000
448 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000					1.000.000
449 Други градежни објекти	1.000.000	1.000.000					1.000.000
449010 Материјали и материјали на државни институции	1.000.000	1.000.000					1.000.000
450 ИЗГРАДА НА ПОСТОЈАНИ ЗА ПУКОВИ	470.000	470.000					470.000
44 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	470.000	470.000					470.000
446 Други градежни објекти	470.000	470.000					470.000
446010 Поддршка и техничко осигурување на државни институции	300.000	300.000					300.000
446020 Материјали и материјали	170.000	170.000					170.000
446030 Материјали и материјали	0	0					0
450 ИЗГРАДА НА СОСОНАКЦИЈА СИНАЛОНА Д.О.О.	2.200.000	2.200.000					2.200.000
44 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.200.000	2.200.000					2.200.000
446 Други градежни објекти	2.200.000	2.200.000					2.200.000
446010 Поддршка и техничко осигурување на државни институции	1.500.000	1.500.000					1.500.000
446020 Материјали и материјали	700.000	700.000					700.000
446030 Материјали и материјали	100.000	100.000					100.000
450 ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДЕНОСНАБДУВАЊЕ	380.000	380.000					380.000
44 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	380.000	380.000					380.000
446 Други градежни објекти	380.000	380.000					380.000
446010 Поддршка и техничко осигурување на државни институции	200.000	200.000					200.000
446020 Материјали и материјали	180.000	180.000					180.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Потпрограм	Потпрограм-код	Н У О Б Т					
		Будет	Финансирани извонбюџетно	Расходна одлагања	Расходи по дефинирање	Расходи по програми	Дополнително
40200 Извршени други објекти	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
40200 Извршени извонбюџетно	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000
00 КОТРАДИ НА СУСТЕМА ЗА ОБВЕШТАВЊАЊЕ И ПРОВЕДУВАЊЕ НА ОП	222.000	222.000	0	0	0	0	222.000
00 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	222.000	222.000	0	0	0	0	222.000
000 Друга вредна имотна	222.000	222.000	0	0	0	0	222.000
40200 Подготвување проектот и извршени деловни документи	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
40200 Извршени на други објекти	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
40200 Извршени над извонбюџетно	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000
000 ЗАМЕНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
0000 Купување на опрема и инвентар	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
40100 Купување на друго имовно	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ЗАМЕНА ЧИСТОТА	000.000	0	0	0	0	0	0
000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	000.000	0	0	0	0	0	0
0000 Купување на опрема	000.000	0	0	0	0	0	0
40100 Купување на друго имовно	000.000	0	0	0	0	0	0
000 ПУШКОВИ И ВОЈНО НАОРУЖАЊЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
000 Друга вредна имотна	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
40200 Подготвување проектот и извршени деловни документи	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
40200 Извршени на други објекти	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
40200 Извршени над извонбюџетно	0.000	0.000	0	0	0	0	0.000
000 КОРПАРАТИВНО И ПАРТНЕРНО ПРЕДУВАЊЕ НА ЗАМЕНА ВОЗРАШ ПОС	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
000 Друга вредна имотна	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
40200 Извршени на други објекти	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
000 УЛУВНА ОРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
0000 Купување на опрема и инвентар	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000

11

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Потпрограм	Потпрограм-код	Н У О Б Т					
		Будет	Финансирани извонбюџетно	Расходна одлагања	Расходи по дефинирање	Расходи по програми	Дополнително
40100 Купување на друго имовно	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 Друга вредна имотна	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
40200 Подготвување проектот и извршени деловни документи	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
40200 Извршени на други објекти	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
40200 Извршени над извонбюџетно	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 Структури и трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 Трансфери до невладини организации	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
40100 Трансфери до здружението Граѓани и фирми	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 Ресурс трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
40400 Друга трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО (КАПИТАЛНИ ПРОЦЕДИ)	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 Друга вредна имотна	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
40200 Подготвување проектот и извршени деловни документи	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
40200 Извршени на други објекти	000.000	000.000	0	0	0	0	000.000
40200 Извршени над извонбюџетно	0.000	0.000	0	0	0	0	0.000
000 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	0	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 Друга вредна имотна	0	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
40300 Друга спортски центри	0	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 СУВЕЌИЦИ И ТРАНСФЕРИ	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 Трансфери до невладини организации	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
40100 Трансфери до здружението на граѓани и фирми	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
40100 Трансфери до здружението на граѓани	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 Ресурс трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
40400 Друга трансфери	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ПРОЦЕДИ)	0	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000
000 Друга вредна имотна	0	0.000.000	0	0	0	0	0.000.000

11

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Потпрограм	Програм-код	Н У Д И Т					
		Бюџет	Финансирани извора додатно	Резервни фондови	Помошва по делови	Помошва по проекти	Донорски фондови
40211 Поддршка на проектите и програмите donatori - donatori	0	0	0	0	0	0	0
40215 СД-СВРНС-СВРНС-СВРНС	901.400.000	82.240.000	11.018.000	99.230.000	11.780.000	0	111.268.000
44 Плата и надоместоци	294.801.000	0	0	307.690.000	0	0	307.690.000
441 Основна плата	253.996.000	0	0	241.690.000	0	0	241.690.000
44110 Основна плата - друго вработено	183.141.000	0	0	216.000.000	0	0	216.000.000
44111 Основна плата - др. вработено	70.855.000	0	0	25.690.000	0	0	25.690.000
442 Помошва на професионално образование	40.805.000	0	0	66.000.000	0	0	66.000.000
44210 Основна плата на ТМО	38.527.000	0	0	43.000.000	0	0	43.000.000
44211 Основна плата на др. вработено	2.278.000	0	0	27.000.000	0	0	27.000.000
44220 Помошва професионално образование	1.278.000	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000
44221 Основна плата на др. вработено	1.278.000	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000
45 СТОКОВИ И УСЛУГИ	98.400.000	32.500.000	15.374.000	7.022.000	11.740.000	0	72.316.000
450 Паливо и гориво	11.834.000	0	100.000	0	3.470.000	0	3.570.000
45010 Паливно гориво - транспорт (бензин)	11.834.000	0	100.000	0	3.470.000	0	3.570.000
45020 Паливно гориво - автобуси	0	0	0	0	0	0	0
45030 Паливно гориво - автобуси - автобуси	0	0	0	0	0	0	0
45040 Паливно гориво - автобуси - автобуси	0	0	0	0	0	0	0
45050 Паливно гориво - автобуси - автобуси	0	0	0	0	0	0	0
45060 Паливно гориво - автобуси - автобуси	0	0	0	0	0	0	0
45070 Паливно гориво - автобуси - автобуси	0	0	0	0	0	0	0
45080 Паливно гориво - автобуси - автобуси	0	0	0	0	0	0	0
45090 Паливно гориво - автобуси - автобуси	0	0	0	0	0	0	0
451 Услугите и работни услуги	86.566.000	32.500.000	15.274.000	7.022.000	0	0	75.282.000
45110 Услугите и работни услуги	86.566.000	32.500.000	15.274.000	7.022.000	0	0	75.282.000
45111 Услугите и работни услуги	86.566.000	32.500.000	15.274.000	7.022.000	0	0	75.282.000
45112 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45113 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45114 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45115 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45116 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45117 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45118 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45119 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45120 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45130 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45140 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45150 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45160 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45170 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45180 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45190 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Потпрограм	Програм-код	Н У Д И Т					
		Бюџет	Финансирани извора додатно	Резервни фондови	Помошва по делови	Помошва по проекти	Донорски фондови
451 Услугите и работни услуги	86.566.000	32.500.000	15.274.000	7.022.000	0	0	75.282.000
45110 Услугите и работни услуги	86.566.000	32.500.000	15.274.000	7.022.000	0	0	75.282.000
45111 Услугите и работни услуги	86.566.000	32.500.000	15.274.000	7.022.000	0	0	75.282.000
45112 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45113 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45114 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45115 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45116 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45117 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45118 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45119 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45120 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45130 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45140 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45150 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45160 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45170 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45180 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45190 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
452 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45210 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45211 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45212 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45213 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45214 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45215 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45216 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45217 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45218 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45219 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45220 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45230 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45240 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45250 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45260 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45270 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45280 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0
45290 Услугите и работни услуги	0	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Потпрограм	Потпрограм-код	Н У О Б И Т					
		Буџет	Поправки на предвидените активности	Расходна сметка	Расход на директно	Расход на посредно	Влезно-излезно
42010 Меѓународни услуги	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000
42090 Изданија на државни институции	100.000	0	0	0	0	0	100.000
42090 Други државни институции	8.040.000	400.000	2.000.000	300.000	1.040.000	0	4.780.000
430 Други членови на општина	9.170.000	100.000	1.940.000	100.000	1.080.000	0	3.060.000
43010 Расходи за информатика	107.000	0	107.000	0	107.000	0	107.000
43010 Сообраќа и информатика	1.013.000	0	1.013.000	0	1.013.000	0	1.013.000
43010 Сообраќа и информатика	4.000.000	0	4.000.000	144.000	0	0	4.144.000
43090 Други членови на општина	2.223.000	100.000	440.000	10.000	1.160.000	0	1.713.000
44 СУБВЕНЦИИ И ТРАНШЕВИ	4.420.000	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000
440 Траншеви до местоположба	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
44114 Траншеви до местоположба на граѓани и фирми	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
440 Траншеви	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
44010 Траншеви до местоположба	0	0	0	0	0	0	0
44090 Други трансшеви	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
440 Траншеви на државни институции	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
44010 Траншеви на државни институции	10.000.000	10.000.000	1.000.000	0	0	0	11.000.000
45 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНИ ОБЈЕКТИ	10.010.000	10.010.000	0	0	0	0	10.010.000
450 Капитални расходи	10.010.000	10.010.000	1.000.000	0	0	0	11.010.000
45010 Капитални расходи за недвижна имотност	800.000	0	0	0	0	0	800.000
45010 Капитални расходи за недвижна имотност	11.140.000	1.010.000	1.000.000	0	0	0	12.150.000
460 Други ликвидни објекти	4.420.000	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000
46010 Подготвување планови за извршени деловни дела	4.420.000	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000
46010 Изданија на државни институции	1.210.000	0	0	0	0	0	1.210.000
46010 Изданија на државни институции	340.000	340.000	0	0	0	0	680.000
460 Други ликвидни објекти	3.210.000	4.060.000	0	0	0	0	4.060.000
46010 Изданија на државни институции	310.000	0	100.000	0	0	0	410.000
46010 Изданија на државни институции	440.000	0	100.000	0	0	0	540.000
46010 Изданија на државни институции	560.000	0	100.000	0	0	0	660.000
УКУПНО УВЕЉАВУВАЊЕ И ОБВЕЗУВАЊЕ НА ДРОГОТ НА ОСУДОБИ	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
460 Други ликвидни објекти	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
46010 Изданија на државни институции	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Категорија Страна Потпрограм	Потпрограм-код	Н У О Б И Т					
		Буџет	Поправки на предвидените активности	Расходна сметка	Расход на директно	Расход на посредно	Влезно-излезно
НАМЕНАТ РАДА И ДОГРАДА НА ОСНОВА УМНОЖАЊА (ДОУ БЛАЖИ КО)	0	0	0	0	0	0	110.000.000
460 Други ликвидни објекти	0	0	0	0	0	0	110.000.000
46010 Изданија на државни институции	0	0	0	0	0	0	110.000.000
200 ЗАШТИТА И ОПАСУВАЊЕ	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
20010 Стопки и услуги	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
20010 Стопки и услуги	0	100.000	0	0	0	0	100.000
20010 Стопки и услуги	0	0	0	0	0	0	0
200 Стопки и услуги	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
20010 Стопки и услуги на државни институции	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
20010 Стопки и услуги на државни институции	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
200 Стопки и услуги на животна средина и природна	2.400.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
20010 Стопки и услуги	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
20010 Стопки и услуги	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
20010 Стопки и услуги на државни институции	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
200 Стопки и услуги	400.000	360.000	0	0	0	0	360.000
20010 Стопки и услуги на животна средина и природна	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
20010 Стопки и услуги	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
20010 Стопки и услуги	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
40 СУБВЕНЦИИ И ТРАНШЕВИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
440 Траншеви	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
44090 Други трансшеви	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
440 Траншеви на животна средина и природна (капитални расходи)	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000
460 Други ликвидни објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000
46010 Подготвување планови за извршени деловни дела	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
46010 Изданија на државни институции	200.000	200.000	0	0	1.000.000	0	1.200.000
46010 Изданија на државни институции	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
УКУПНО ДРОГОТ НА ОСУДОБИ	100.100.000	100.100.000	0	0	1.000.000	0	101.100.000
460 Други ликвидни објекти	100.100.000	100.100.000	0	0	1.000.000	0	101.100.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограм Класификација Страна Потпрограм	Потпрограм код	Н У Ц И Т					Докопа- нство
		Бюџет	Транзитни трансферни дојдовина	Расходна дојдовина	Расходна дојдовина	Расходна дојдовина	
42000 Други управни услуги	2.342.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.342.000
A00 Друге управни услуги	1.223.000	100.000	1.000.000	0	0	0	1.143.000
42010 Услуги за информатика	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
42030 Сообраќа и паркирање	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
42040 Образование и наука	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
42060 Други управни услуги	200.000	10.000	170.000	0	0	0	200.000
A07 Промислено производство	16.718.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000	0	0	16.718.000
40310 Промислено производство	16.718.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000	0	0	16.718.000
V00 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДОСТОЈИ ГРАДИНАР	10.733.000	2.320.000	4.410.000	0	0	0	10.733.000
W1 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.140.000	2.320.000	4.410.000	0	0	0	10.140.000
W01 Купување на земјиште и зградите	100.000	0	1.110.000	0	0	0	1.110.000
40110 Купување на инфраструктура и зградите	100.000	0	1.110.000	0	0	0	1.110.000
40130 Купување на куќни згради	100.000	0	1.110.000	0	0	0	1.110.000
40150 Купување на згради на тргови и индустрија	100.000	0	1.110.000	0	0	0	1.110.000
40170 Купување на други згради	100.000	0	0	0	0	0	0
40200 Купување на други земјиште	100.000	0	0	0	0	0	0
W02 Други капитални издатоци	9.040.000	2.320.000	0	0	0	0	9.040.000
40310 Подготвување планови и инфраструктура докопа- нство друго земјиште	2.320.000	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000
40320 Изградба на други згради	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
40340 Плаќање над изградбата	300.000	0	0	0	0	0	300.000
W03 Купување на возила	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
40110 Купување на возила и возила	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
V01 ИМПРЕДИУМ И ДОГРАДА НА ДОСТОЈИ ГРАДИНОК (ИЗБОРНЕ) ПНЕГМА	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
W0 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
W02 Други капитални издатоци	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
40320 Изградба на други згради	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
W03 Купување на возила	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
40110 Купување на возила и возила	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
W04 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	400.000	1.500.000	0	0	0	0	1.900.000
W05 Трансфери до нефинансирани организации	400.000	1.500.000	0	0	0	0	1.900.000
40110 Трансфери до организации (забави и забави)	400.000	1.500.000	0	0	0	0	1.900.000

19

Член 4

Буџетот на општината за 2023 година влезе во сила со датум на образување на "Службен гласник на Општина Аеродром", а ќе се применува од 1 јануари 2023 година.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ
ДЕЈАН МИТВСКИ**

ТРЕТ РАЗВОЕН ДЕЛ

III. РАЗВОЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА Аеродром ЗА ПЕРИОД 2023-2025 ГОДИНА

III.A. ПОГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПУТОВИТА, УЛИЦИ И ПАРКОВИ					
ЦЕЛ	Изградба и реконструкција на локални патови, улици и паркови на територија на Општина Аеродром - Дел од проект "БТ" во ДУП (преку УРБ план 5, Имплементациа улица 7 во селот ИТ1, Ја 13, населба Младок, Парков Е1, Парков 14 во ДУП Градина селот ИТ0				
Категорија	Извор на финансирање	2023	2024	2025	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.800.000	0	0	
	БУЏЕТ	5.800.000	0	0	
	САМОВИНОСИРАЊИ	0	0	0	
	ДОЧАЉНИ	0	0	0	
	ЗАЕМ	0	0	0	
	ВКУПНО	5.800.000	0	0	
III.B. ЕКОНОМИЧНО И ПАРТЕРНО УПРАВУВАЊЕ НА ОКРЕГ					
ЦЕЛ	Изградба на и партнери развојни на окред територија ТЦ Копачи				
Категорија	Извор на финансирање	2023	2024	2025	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	44.800.000	0	0	
	БУЏЕТ	4.000.000	0	0	
	САМОВИНОСИРАЊИ	0	0	0	
	ДОЧАЉНИ	0	0	0	
	ЗАЕМ	40.800.000	0	0	
	ВКУПНО	44.800.000	0	0	
III.BA. ЕКОНОМИЧНО И ПАРТЕРНО УПРАВУВАЊЕ НА ДВЕНА ЗЕЛЕНА ПОСРЕДИНА					
ЦЕЛ	Изградба на и партнери развојни на двена зелена посредина во населба Рачков селот				
Категорија	Извор на финансирање	2023	2024	2025	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.800.000	0	0	
	БУЏЕТ	3.800.000	0	0	
	САМОВИНОСИРАЊИ	0	0	0	
	ДОЧАЉНИ	0	0	0	
	ЗАЕМ	0	0	0	

		2023	2024	2025
МАК		3.890.000	0	0
ВКУПНО		3.890.000	0	0
II.АА СТАРТНО УРЕДУВАЊЕ И ОБВЕЗУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТ НА СОУ ДИМАТИР МАКЕДОНСКИ				
ЦЕЛ Губиток (дедување и обвезување на депозит на СОУ Дејанар Мандошка)				
Категорија	Извор на финансирање	2023	2024	2025
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.200.000	10.100.000	0
	БУЏЕТ	1.200.000	10.100.000	0
	САМОФИНАНСИРАЊИ	0	0	0
	ДОЧАКОВИ	0	0	0
	ЗАЕМИ	1.000.000	0	0
	ВКУПНО	2.200.000	10.100.000	0
II.АВ ИЗАГРАВА И ДОГРАДА НА ОСНОВНИ УЧЕСТИЦА СОУ БЛАЖЕ КОЊСКИ И СОУ ГОЏЕ ДИЧЕВ				
ЦЕЛ Изградба и доградба на основни учесници (СОУ Блаже Конески и СОУ Гоце Делчев)				
Категорија	Извор на финансирање	2023	2024	2025
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	110.000.000	50.000.000	50.000.000
	БУЏЕТ	0	50.000.000	50.000.000
	САМОФИНАНСИРАЊИ	0	0	0
	ДОЧАКОВИ	0	0	0
	ЗАЕМИ	110.000.000	0	0
	ВКУПНО	110.000.000	50.000.000	50.000.000
II.АВ ИЗГРАВА И ДОГРАДА НА ДЕПОЗИТ ГРАДИНИЦА ДОВОРНО, ПЕЈЗАЖ И НОВ ОБЈЕКТ				
ЦЕЛ Изградба и доградба на депозит Градина (Изградба, Пейзаж и нов објект)				
Категорија	Извор на финансирање	2023	2024	2025
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100.000.000	50.000.000	50.000.000
	БУЏЕТ	0	50.000.000	50.000.000
	САМОФИНАНСИРАЊИ	0	0	0
	ДОЧАКОВИ	0	0	0
	ЗАЕМИ	100.000.000	0	0
	ВКУПНО	100.000.000	50.000.000	50.000.000

Број 09-503/8
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Одлука за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10769/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), член 31 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/21), член 93 став 2 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), одредбите на Гранскиот колективен договор за органите на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено – поправните и воспитно – поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/20, 172/21), Колективен Договор на ниво на работодавец Општина Аеродром бр.08-5539/1 од 19.07.2022 година и член 24 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/2019), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на 28.12.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година

Член 1

Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет; Буџет на самофинансирачки активности; Буџет на донации; Буџет на блок дотации и Буџет на кредити.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За преземање на нови обврски до советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на извршувањето на буџетот, градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината изменување и дополнување на буџетот.

Советот на општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.

Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и буџет, неможат да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределби во текот на фискалната година. Одобрените средства за плати и надоместоци во рамките на Буџетот неможе да се зголемат со прераспределби повеќе од 10%.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности; Буџетот на донации; Буџетот на дотации и/или Буџетот на кредити, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои градоначалникот ги доставува до советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот.

Висината на потребните средства за исплата на плата за избраните и именуваните лица во општината се утврдува само за градоначалникот и тоа според законски утврдениот коефициент за утврдување на платата на градоначалникот кој изнесува 3,40.

За пресметување на платата на градоначалникот се применува основица во износ од 26.755 денари.

Вредноста на бодот за пресметување на платата на административните/државните службеници се утврдува секоја година со Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на административните/државните службеници која ја донесува Советот на општината.

За вработените кои се вработени по Законот за работни односи, вредноста на бодот за утврдување на платите изнесува 81,6 денари, и им се исплаќа бруто плата согласно Правилникот за плати на вработените во Општина Аеродром и измените од истиот.

Член 10

Општинските буџетски корисници кои се финансираат со блок дотации од буџетот на дотации се задолжени два дена пред исплатата на плати до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ги приложуваат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулацијата за пресметани нето и бруто-плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето-плата како и други податоци во пишана и електронска верзија за односниот месец за кој се однесува исплатата.

По извршената контрола согласно планираните средства во буџетот на дотации, градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотацијата.

Исплатата на плати на општинските буџетски корисници кои се финансираат со блок дотации од буџетот на дотации ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

Во случај на нови вработувања, општинските буџетските корисници кои се финансираат со блок дотации од буџетот на дотации кон пресметката за плата се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.

Член 11

На членовите на Советот на општината им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците на советот.

Средствата за исплата на надоместоците од ставот 1 на овој член се обезбедуваат во буџетот на општината.

Месечниот надоместок за присуство на седници на советот се утврдува на 70% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година.

На претседателот на советот на општината за раководењето и организирањето на работата на советот, надоместокот од ставот 3 се зголемува за 30%.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се исплатува за присуство на сите седници на советот во тековниот месец.“

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се намалува за 30% за секое отсуство од седница на советот.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се исплатува, доколку членот на советот не присуствувал на ниту една седница на советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се исплатува, доколку советот во тековниот месец не одржал седница.

Член 12

Вработениот во општината има право на регрес за годишен одмор во висина од најмалку 9.000 денари нето, под услов вработениот да работел најмалку шест месеци во календарската година кај работодавачот.

Надоместокот од став 1 од овој член се исплатува еднаш годишно, од Програма Е0-Општинска администрација, konto 404110 – Надомест за годишен одмор.

Член 13

Во случај на боледување подолго од шест месеци, на вработениот во општината му се исплатува надоместок во висина од една просечна нето плата исплатена во Република Северна Македонија во претходните три месеци, а на општинските буџетски корисници исплатата на средства е согласно со Закон за извршување на буџетот на Република Северна Македонија.

Надоместокот од став 1 од овој член се исплатува од Програма Д0-Градоначалник, konto 464990 – Разни трансфери.

Член 14

Во случај на смрт на вработениот во општината, на неговото семејство му се исплаќа парична помош во износ од две просечни нето-плати исплатени во Република Северна Македонија во претходните три месеци, а на семејства на општинските буџетски корисници е согласно со Закон за извршување на буџетот на Република Северна Македонија.

На вработениот во општината, во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување), му се исплатува надоместок во висина од една просечна месечна нето-плата исплатена во Република Северна Македонија во претходните три месеци, а на вработените во општинските буџетски корисници е согласно со Закон за извршување на буџетот на Република Северна Македонија.

Надоместоците од овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната, односно во наредната година.

Сите исплати на горенаведените надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината.

Средствата за овие намени се планираат во буџетот на општината во Потпрограма Д0-Градоначалник, потставка 413110 – Тековни резерви (разновидни расходи).

Член 15

На вработен во општината и општински буџетски корисници во случај на заминување во пензија му се исплатува отпремнина во висина од две просечни месечни плати исплатени во Република Северна Македонија во претходните 3 месеци.

Во буџетот на општината овие средства се планираат во Потпрограмата Д0 – Градоначалник, потставка 464940 – Трансфери при пензионирање.

Член 16

На вработен во општината може да му се исплати тринаесетта плата, врз основа на Решение од градоначалник во согласност со Закон и Колективен договор, во висина од една нето-плата на вработениот.

Член 17

Исплата на јубилејни награди на вработените во општината се врши согласно закон и колективен договор на ниво на работодавач, за што Градоначалникот донесува решение.

Во буџетот на општината овие средства се планираат во Потпрограмата Е0 – Општинска администрација, потставка 464990 – Други трансфери.

Член 18

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи до 6.000 денари, каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по соодветниот вид на расход.

Член 19

Во буџетот на општината за финансирање на непланирани или помалку планирани расходи можат да се планираат средства како постојана и тековна резерва. Постојаната и тековната резерва не можат да надминат 3% од вкупно планираните средства во основниот буџет на општината.

За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва), одлучува советот на општината, а ги извршува Градоначалникот.

По исклучок на ставот (3) на овој член, за користење на средствата од резервите до износ најмногу до 50.000 ден. одлучува Градоначалникот.

Градоначалникот на општината му поднесува на Советот на општината годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

Член 20

За средствата утврдени во програма Д – Градоначалник, потпрограма – Д0 – Градоначалник, за средствата утврдени во буџетот на општината на потставките:

- 463110 – трансфери до здруженија на граѓани;
- 463120 – трансфери до спортски клубови;
- 463160 – трансфери до хуманитарни организации и
- 463190 - останати трансфери до невладини организации,
- 464990 - други трансфери

одлучува градоначалникот, но најмногу до износ од 30.000 денари.

Член 21

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 22

Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите за организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на општината.

Градоначалникот дава писмено известување за обезбедените средства.

Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници доколку се обезбедени средства во Буџетот на Република Северна Македонија за што писмено известување дава Министерството за финансии, врз основа на барање од градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребата од вработување во локалните јавни установи, со соодветна пропратна документација.

Член 23

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 24

Буџетот на Општина Аеродром се извршува од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година.

За се што не е регулирано со оваа одлука, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за административните службеници, Закон за вработените во јавниот сектор, Законот за работни односи, Законот за исплата на платите во Републиката, Закон за инспекциски надзор и Колективниот договор на ниво на работодавач Општина Аеродром - Скопје, односно колективните договори на ниво на дејност.

Член 25

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Аеродром”, а ќе се применува од 01 јануари 2023 година.

Број 09-503/3
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Буџетски календар на Општина Аеродром за подготовка на буџетот на општината за 2024 година

Се објавува Буџетски календар на Општина Аеродром за подготовка на буџетот на општината за 2024 година донесен на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10754/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 27 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и "Службен весник на РСМ" бр.244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), и член 24 од Статутот на Општина Аеродром ("Службен гласник на Општина Аеродром" бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/2019), Советот на општината на 21-та седница одржана на 28.12.2022 година донесе

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА ПОДГОТОВКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2024 ГОДИНА

Член 1

Со овој Буџетски календар за подготовка на Буџетот на Општина Аеродром за 2024 година се утврдуваат роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот.

Член 2

Роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот за 2024 година се утврдени во следната табела:

ДАТУМ/ РОК	БУЏЕТСКИ АКТИВНОСТИ - ОДГОВОРНОСТ
декември 2022 година	Советот на општината го донесува буџетскиот календар
јануари 2023 година	Објавување на донесениот буџет од тековната година на општинската веб страница и споделување со јавноста
најдоцна до 31 јануари 2023 година	Подготовка и доставување на кварталните извештаи (К1, К2 и К3) за 4 квартал од 2022 година со образложение за извршување на буџетот до Министерство за финансии и Советот на општината
15 дена по истекот на секој месец	Месечни извештаи на општинските буџетски корисници до општината со образложение за извршувањето на нивните финансиски планови

најдоцна до 28 февруари 2023 година, за 2022 година	Се изготвува и доставува Годишната сметка на буџетот до Советот на општината
најдоцна до 15 март 2023 година, за 2022 година	Се донесува Годишната сметка на буџетот
најдоцна до 31 март 2023 година, за 2022 година	Годишната сметка на буџетот се доставува до Министерство за финансии
април 2023 година	Советот на општината разгледува развојни документи за 2024 година
најдоцна до 30 април 2023 година	Подготовка и доставување на кварталните извештаи (K1, K2 и K3) за 1 квартал од 2023 година со образложение за извршување на буџетот до Министерство за финансии и Советот на општината
јуни-јули 2023 година	Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со образложение за потребните средства до општинските буџетски корисници
најдоцна до 31 јули 2023 година	Подготовка и доставување на кварталните извештаи (K1, K2 и K3) за 2 квартал од 2023 година со образложение за извршување на буџетот до Министерство за финансии и Советот на општината
јули-август 2023 година	Општинските буџетски корисници ги доставуваат предлог пресметките за наредната година со образложение за висината на износите по позиции
август - септември 2023 година	Секторот за финансиски прашања врши преговарање и анализирање на доставените предлог пресметки и ги одредува приоритетите и одредбите за новиот Предлог - буџет
септември 2023 година	Разгледување на нови барања и предлози по кои одлучува и дава насоки Градоначалникот
најдоцна до 20 октомври 2023 година	Предлог план на програми за развој и Годишните програми усогласени со насоките на Циркуларот се доставува на одобрување до Советот на општината
30 септември 2023 година	Министерот за финансии доставува буџетски циркулар со насоки за изготвување на Предлог буџетот за 2024 година

најдоцна до 31 октомври 2023 година	Подготовка и доставување на кварталните извештаи (K1, K2 и K3) за 3 квартал од 2023 година со образложение за извршување на буџетот до Министерство за финансии и Советот на општината
октомври-ноември 2023 година	Градоначалникот го разгледува и одобрува Предлог - буџетот за 2024 год. подготвен од страна на Секторот за финасиски прашања на општината
најдоцна до 15 ноември 2023 година	Се финализираат, разгледуваат и усвојуваат Планот на програмите за развој и Годишните програми за 2024 година
ноември - декември 2023 година	а.Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината б.Се објавува содржината на Предлог-буџетот и се дава достапност на јавноста в.Се одржуваат јавни расправи
декември 2023 година	До Советот се доставува конечен Предлог-буџет од страна на градоначалникот Се води расправа во телата на Советот на општината
до 31 декември 2023 година	Седница на Советот на општината за: а.Донесување на Буџетот за 2024 година б.Донесување на Одлука за извршување буџетот на општината в.Донесување на Одлука за вредноста на бодот за пресметување на платата на државните службеници

Член 3

Буџетскиот календар за подготовка на Буџетот на Општина Аеродром за 2024 година се применува со денот на објавување во “Службен гласник на Општина Аеродром”.

Број 09-503/2
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на План за измена и дополнување на Планот на програмите за развој за период 2023-2025 година

Се објавува План за измена и дополнување на Планот на програмите за развој за период 2023-2025 година, донесен на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10775/1
29 декември 2022 година
Скопје

радоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 21-б од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012, 192/2015, 167/2016 и „Службен весник на РСМ“ бр.151/21), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница, одржана на 28.12.2022 година, донесе

ПЛАН

за измена и дополнување на Планот на програмите за развој за период 2023-2025 година

Член 1

Со овој план се врши измена и дополнување на Планот на програмите за развој за периодот 2023-2025 година, („Службен гласник на Општина Аеродром“ бр.16/22).

Член 2

Измената и дополнувањето се врши во член 2 на Планот на програми за развој на Општина Аеродром за периодот 2023 до 2025 година, во табеларен приказ (Прилог 1), и тоа:

- измената се однесува на Програма ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта, Проект ЈДА Хортикултурно и партерно уредување на сквер, во колона „2023 година“ и колона „Вкупен износ“, каде износот од 43.000.000 се менува со износ од 44.000.000, и ќе гласи (табеларен приказ):

Вкупен износ	2023 година	2024 година	2025 година	По 2025 година
--------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Програма:	ЈД	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	44.000.000	44.000.000	0	0	0
Потпрограма:	ЈД0	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици					
Проект:	ЈДА	Хортикултурно и партерно уредување на сквер	44.000.000	44.000.000	0	0	0

- дополната се врши на начин што после Програмата ФА Капитални расходи за уредување на градежно земјиште, Проект ФАА Изградба и реконструкција на локални патишта, улици и паркинзи, се додаваат три нови програми, како што следи (табеларен приказ) :

Вкупен износ	2023 година	2024 година	2025 година	По 2025 година
--------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Програма:	НА	Капитални расходи за основно образование	12.300.000	2.200.000	10.100.000	0	0
Потпрограма:	НА0	Капитални расходи за основно образование					
Проект:	НАА	Партерно уредување и осветлување на дворот на ООУ „Димитар Македонски“	12.300.000	2.200.000	10.100.000	0	0
Програма:	НА	Капитални расходи за основно образование	210.000.000	110.000.000	50.000.000	50.000.000	0
Потпрограма:	НА0	Капитални расходи за основно образование					
Проект:	НАБ	Надградба и доградба на основни училишта (ООУ „Блаже Конески“ и ООУ „Гоце Делчев“)	210.000.000	110.000.000	50.000.000	50.000.000	0
Програма:	ВА	Капитални расходи за детски градинки	160.000.000	100.000.000	30.000.000	30.000.000	0
Потпрограма:	ВА0	Капитални расходи за детски градинки					
Проект:	ВАА	Изградба и доградба на детски градинки (Изворче, Пчелка1 и нов објект)	160.000.000	100.000.000	30.000.000	30.000.000	0

Во останатиот дел, Планот на програмите за развој за период 2023-2025 година, („Службен гласник на Општина Аеродром“ бр.16/22), останува да важи непроменет.

Член 3

Измената и дополнувањето на Планот на програмите за развој за период 2023-2025 година, станува составен дел на Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година.

Број 09-503/4
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за задолжување на Раководителот на Одделението за комунални работи и заштита на животната средина на Општина Аеродром, за преземање активности со цел регулирање на договорни обврски кон вршителите на јавни работи во Општина Аеродром

Се објавува Одлука за задолжување на Раководителот на Одделението за комунални работи и заштита на животната средина на Општина Аеродром, за преземање активности со цел регулирање на договорни обврски кон вршителите на јавни работи во Општина Аеродром, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10768/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 16 став 1 точка 4 в.в. со член 24 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/19), Советот на Општина Аеродром на својата 21 ва седница, одржана на ден 28.12.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за задолжување на Раководителот на Одделението за комунални работи и заштита на животната средина на Општина Аеродром, за преземање активности со цел регулирање на договорни обврски кон вршителите на јавни работи во Општина Аеродром

Член 1

Со оваа Одлука се задолжува и овластува Раководителот на Одделението за комунални работи на Општина Аеродром, да ги преземе сите потребни активности со цел регулирање на договорните обврски кон вршителите на јавни работи во Општина Аеродром, кои ја одржуваат јавната чистота на подрачје на општината.

Член 2

Со цел регулирање на договорните обврски за 2023 година, ќе се склучат договори со вкупно 140 вршители на јавни работи во Општина Аеродром. Висина на нето месечен надоместок на ангажираните лица ќе изнесува 18.000,00 денари (осумнаесетилјади) денари кои ја одржуваат јавната чистота на подрачје на општината. Координаторите, лицата кои ќе вршат утовар на отпадот, лицата кои работат на машини за косење, лицата кои работат со специјални машини за метење на улици модел 414 RS ќе добијат додаток на плата во висина од 1.500,00 денари (илјадаипетстотини) денари, лицата кои работат со специјални машини за метење на улици модел 636 HS ќе добијат нето месечен надоместок во висина од 25.000,00 (дваесетипетилјади) денари, за период во кој ги обавуваат наведените работи на начин и под услови утврдени со Програмата за јавни работи на територијата на Општина Аеродром за периодот на 2023 година. Вршителите на јавни работи ќе бидат осигурани од повреди и инвалидност и истото ќе биде на товар на општината.

Во случај на откажување на договорот, од страна на вршителите на јавни работи, Раководителот на Одделението за комунални работи, може да склучи договор со друго лице, до пополнување на бројот на вршителите на јавни работи од став 1 на овој член.

Начинот и постапката за избор на вршителите на јавни работи за 2023 година, е уреден во Програмата за јавни работи на ОА за 2023 година и истата предвидува спроведување на јавен оглас.

Со ангажираните вршители на јавни работи со кои општината има склучено Договор, ќе се склучат Анекси за продолжување на постојните договори.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/16
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за распределба на блок дотација наменета за детските градинки на територија на Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Одлука за распределба на блок дотација наменета за детските градинки на територија на Општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10765/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 8 и член 12 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18),и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22 и член 81 од Статутот на Општина Аеродром ("Службен гласник на Општина Аеродром" бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/2019, 01/2021), Советот на Општина Аеродром на својата 21 ва седница, одржана на 28.12.2022 година ја донесе следнава

ОДЛУКА

за распределба на блок дотација наменета за детските градинки на територија на Општина Аеродром за 2023 година

Член 1

Со оваа Одлука се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за детските градинки на територија на Општина Аеродром.

Член 2

Согласно Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година, во Програмата V1- детски градинки, се врши финансирање на 2 (две) детските градинки на територија на Општина Аеродром.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа одлука наменски се распределуваат на детските градинки врз основа на податоците доставени од страна на детските градинки и нивните годишни финансиски планови.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотацијата по детските градинки се:

- Вкупно добиената сума на блок дотацијата за 2023 година од Министерството за образование и наука,
- број на деца запишани во учебната 2022/2023 година (50%)
- Финансиски средства за подмирување на основните комунални трошоци на годишно ниво.(50%)

Бруто платите, бидејќи се пресметани и дадени како задолжителна обврска по број на вработени, се минусираат од методологијата за распределба.

Член 3

Согласно горенаведенти критериуми, се врши распределба на блок дотации по детските градинки, претставена во табела со податоци во апсолутен износ и проценти, која е составен дел на оваа Одлука.

По исклучок може да се направи корекција во износот и процентот на блок дотацијата, односно зголемување / намалување на блок дотацијата на една детска градинка за сметка на друга детска градинка.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Аеродром.

Број 09-503/18
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за распределба на блок дотација наменета за основните училишта на територија на Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Одлука за распределба на блок дотација наменета за основните училишта на територија на Општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10757/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 8 и член 12 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18),и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22 и член 81 од Статутот на Општина Аеродром ("Службен гласник на Општина Аеродром" бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/2019, 01/2021), Советот на Општина Аеродром на својата 21 ва седница, одржана на 28.12.2022 година ја донесе следнава

ОДЛУКА

за распределба на блок дотација наменета за основните училишта на територија на Општина Аеродром за 2023 година

Член 1

Со оваа Одлука се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за основните училишта на територија на Општина Аеродром.

Член 2

Согласно Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година, во Програмата Н1 – основно образование, се врши финансирање на сите 8 (осум) основни училишта на територија на Општина Аеродром.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа одлука наменски се распределуваат на секое основно училиште врз основа на податоците доставени од страна на општинските основни училишта и нивните годишни финансиски планови.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотацијата по основните училишта се:

- Вкупно добиената сума на блок дотацијата за 2023 година од Министерството за образование и наука,
- број на ученици запишани во учебната 2022/2023 година (50%)

- Финансиски средства за подмирување на основните комунални трошоци на годишно ниво. (50%)
- Бруто платите, бидејќи се пресметани и дадени како задолжителна обврска по број на вработени, се минусаат од методологијата за распределба.

Член 3

Согласно горенаведени критериуми, се врши распределба на блок дотации по основни училишта, претставена во табела со податоци во апсолутен износ и проценти, која е составен дел на оваа Одлука.

По исклучок може да се направи корекција во износот и процентот на блок дотацијата, односно зголемување / намалување на блок дотацијата на едно основно училиште за сметка на друго основно училиште.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Аеродром.

Број 09-503/17
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, за спортски објект – фудбалско игралиште во сопственост на општина Аеродром

Се објавува Одлука За изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, за спортски објект – фудбалско игралиште во сопственост на општина Аеродром, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10770/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точки 10 и 15 од Закон за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 05/2002), член 17 и 18 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19, 261/19 и 89/22) и член 24 став 1 точка 25 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ бр. 07/06, 07/08, 02/2010, 22/2010 и 16/2012) Советот на Општина Аеродром на 21 седница одржана на 28.12.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, за спортски објект – фудбалско игралиште во сопственост на општина Аеродром

Член 1

Во член 3 од Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, за спортски објект – фудбалско игралиште (број 09-416/26 од 15.11.2022) , ставот 2 се менува и гласи:

„Постапката ќе се спроведе како отворена постапка согласно со условите и на начин предвидени во Законот за јавните набавки, а јавното приватно партнерство ќе се воспостави како концесија за јавна работа, предвиден со Законот за концесии и јавно приватно партнерство“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен Гласник на Општина Аеродром.

Број 09-503/9
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа («Службен весник на РМ» број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година

Се објавува Одлука за утврдување на вредност на бодот за платитена државните службеници за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10765/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/2018 и Службен весник на РСМ бр. 275/19, 14/2020, 215/2021 и 99/2022), Советот на општина Аеродром, на 21-та седницата одржана на 28.12.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2023 година изнесува 81,6 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Аеродром“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2023 година.Претседател на совет.

Број 09-503/8
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа («Службен весник на РМ» број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на инвестициона програма на Јавното претпријатие за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Одлука за давање согласност на инвестициона програма на Јавното претпријатие за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10766/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 11, став 1, точка 8 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 89/22 и 274/22), 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), и член 24, став 1, точка 37 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/12, 21/14, 23/14, 04/19, 01/21), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност на инвестициона програма на Јавното претпријатие за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром за 2023 година

Член 1

Се дава согласност на инвестициона програма на Јавното претпријатие за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром за 2023 година број 01-30/1 од 15.12.2022 година, донесена од управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром со Одлука број 01-26/3 од 09.12.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/7
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10771/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 34 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/19), член 106 и член 125 од Деловникот на Општина Аеродром (“Службен гласник на Општина Аеродром” број 01/06 и 19/2012), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Аеродром за 2023 година

член 1

Со оваа Одлука се формира Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Аеродром за 2023 година.

член 2

Комисијата има задача да изработи Програма за работа на Советот на Општина Аеродром за 2023 година и да му ја предложи на Советот на усвојување.

член 3

Комисијата се состои од претседател и четири члена.

член 4

За претседател на Комисијата се избира Милка Тримчевска.

За членови на Комисијата се избираат:

- Сузана Делева;
- Сања Несторовска Лазарова;
- Антонио Петковски и
- Васе Канзуров.

член 5

Комисијата е од времен карактер и престанува со работа со извршувањето на задачата заради која е формирана, односно со изработка на Програмата за работа на Советот на Општина Аеродром за 2023 година.

член 6

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Аеродром”.

Број 09-503/27
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Аеродром и Општина Ѓорче Петров во делот на надлежностите на инспекцискиот надзор во животната средина

Се објавува Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Аеродром и Општина Ѓорче Петров во делот на надлежностите на инспекцискиот надзор во животната средина, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10772/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36, а во врска со член 14 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 4 и член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка (Службен весник на РМ“ број 79/09), по доставено Барање за меѓуопштинска соработка од страна на општина Ѓорче Петров, со допис број 08-9307/1 од 17.11.2022 година, Советот на Општина Аеродром на 21-та седницата одржана на ден 28.12.2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Аеродром и Општина Ѓорче Петров во делот на надлежностите на инспекцискиот надзор во животната средина

Член 1

Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Аеродром и Општина Ѓорче Петров, со цел вршење на определени работи од страна на една општина за друга општина – поточно вршење на работи во делот на надлежностите на инспекцискиот надзор во животната средина од страна на лицето Тони Чокузовски, овластен инспектор за животна средина вработен во општина Аеродром на работното место-раководител на одделение, за потребите на инспекцискиот надзор во животната средина во општина Ѓорче Петров.

Член 2

Средствата неопходни за реализација на меѓуопштинската соработка, се обезбедени од Буџетот на Општина Ѓорче Петров и Буџетот на Општина Аеродром и истите ќе се користат исклучиво за намената утврдена во член 1 на оваа Одлука.

Член 3

За реализација на оваа Одлука и прецизирање на начинот и динамика на соработката, градоначалниците на Општина Аеродром и Општина Ѓорче Петров, ќе склучат договор, во форма и содржина пропишана со Законот за меѓуопштинска соработка.

Член 4

Оваа Одлука стапува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/13
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност за дополнување на Статутот на ООУ „ Димитар Македонски “ - Општина Аеродром

Се објавува Одлука за давање согласност за дополнување на Статутот на ООУ „ Димитар Македонски “ - Општина Аеродром, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10767/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основно образование („Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/2019, 01/21) и Допис број 25-10209/1 од 13.12.2022, Советот на Општина Аеродром на 21-та седница, одржана на ден 28.12.2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за давање согласност за дополнување на Статутот на ООУ „ Димитар Македонски “ - Општина Аеродром

Член 1

Се дава согласност за дополнување на Статутот на основното училиште на подрачје на Општина Аеродром:

- ООУ „ Димитар Македонски “ усвоен од училишниот одбор, со Одлука број 03-722/3 од 12.12.2022 година

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/22
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување бесправен објект за кој не може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3033 и КП 1608)

Се објавува Одлука за утврдување бесправен објект за кој не може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3033 и КП 1608), донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10774/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014 и 4/2019), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 174/21) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година , донесе

ОДЛУКА

за утврдување бесправен објект за кој не може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3033 и КП 1608)

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект,бр.23-2859/1 од 13.04.2011 година, а кое се однесува на објект бр.2 на КП 3033 и КП 1608, КО Кисела Вода 2 , во функција на главен објект-стамбена кука за која Општина Аеродром има донесено правосилно решение за утврдување на правен статус за кое земјиште во детален урбанистички план (ДУП „Горно Лисиче II“) дел лежи на формирана градежна парцела со намена домување, но дел од објектот бр.2 лежи на улица во истиот ДУП, додека согласно ГУП-от истиот објект лежи на земјиште со класа на намена А-домување, Советот на Општина Аеродром констатира дека не може да се изврши вклопување на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/35
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување бесправен објект за кој не може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3868)

Се објавува Одлука за утврдување бесправен објект за кој не може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3868), донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10773/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014 и 4/2019), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 174/21) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година , донесе

ОДЛУКА

за утврдување бесправен објект за кој не може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3868)

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект,бр.23-1546/1 од 11.03.2011 година, а кое се однесува на објект на КП 3868, КО Кисела Вода 2 во ДУП за локалитет Горно Лисиче УЕ Д, за бесправен објект бр.1 со намена А1 домување во стамбени куќи со приз. и подрум, Советот на Општина Аеродром констатира дека не може да се изврши вклопување на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска документација, во кој ДУП предметниот објект лежи на сообраќајница и на зеленило, додека по ГУП-от истиот објект лежи на земјиште со класа на намена А-домување согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/34
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 4033 КО Кисела Вода 2)

Се објавува Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 4033 КО Кисела Вода 2), донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10763/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014 и 4/2019), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 174/21) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистико планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година , донесе

ОДЛУКА

за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 4033 КО Кисела Вода 2)

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, бр. 23-8304/1 од 22.08.2011 година , а кое се однесува на објект бр.1(А1-1домување во станбени куќи) и за објект бр.2 (А5-1 –гаражи) на КП 4033 КО Кисела Вода 2 во ДУП,за локалитет „Горно Лисиче“ дел IV Советот на Општина Аеродром констатира дека може да се изврши вклопување на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16).

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација ќе изврши вклопување на објектот од став 1 на овој член/усогласување на намените / проширување на планскиот опфат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/29
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 5872 КО Кисела Вода 2)

Се објавува Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 5872 КО Кисела Вода 2), донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10764/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014 и 4/2019), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 174/21) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година , донесе

ОДЛУКА

за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 5872 КО Кисела Вода 2)

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, бр. 23-4314/1 од 03.06.2011 година , а кое се однесува на објект бр.4 од локално значење со намена (А-домување) на КП 5872 КО Кисела Вода 2 во ДУП,за локалитет „Горно Лисиче“ УЕ Е, Советот на Општина Аеродром констатира дека може да се изврши вклопување на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16).

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација ќе изврши вклопување на објектот од став 1 на овој член/усогласување на намените / проширување на планскиот опфат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/28
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1563/6 и КП 1555/3 КО Долно Лисиче)

Се објавува Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1563/6 и КП 1555/3 КО Долно Лисиче), донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10762/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014 и 4/2019), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 174/21) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година , донесе

ОДЛУКА

за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1563/6 и КП 1555/3 КО Долно Лисиче)

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, бр. 23-5579/1 од 15.07.2011 година, а кое се однесува на објект бр.1 на КП 1563/6 и КП 1555/3 КО Долно Лисиче во урбанистички план за село Долно Лисиче, се наоѓа во УПС Долно Лисиче на две катастраски парцели со намена А-домување, Советот на Општина Аеродром констатира дека може да се изврши вклопување на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16).

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација ќе изврши вклопување на објектот од став 1 на овој член/усогласување на намените / проширување на планскиот опфат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/36
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1515 КО Кисела Вода 2)

Се објавува Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1515 КО Кисела Вода 2), донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10760/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014 и 4/2019), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 174/21) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година , донесе

ОДЛУКА

за објавување на Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1515 КО Кисела Вода 2)

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, бр. 23-1726/1 од 15.03.2011 година , а кое се однесува на објект бр.2 со намена Г-ПО (помошен објект) на КП 1515 КО Кисела Вода 2 во ДУП,за локалитет „Горно Лисиче“ УЕ А. Советот на Општина Аеродром констатира дека може да се изврши вклопување на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16).

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација ќе изврши вклопување на објектот од став 1 на овој член/усогласување на намените / проширување на планскиот опфат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/37
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1347/1 КО Кисела Вода 2)

Се објавува Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1347/1 КО Кисела Вода 2), донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10759/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014 и 4/2019), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 174/21) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година , донесе

ОДЛУКА

за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1347/1 КО Кисела Вода 2)

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, бр. 23-3601/1 од 12.05.2011 година , а кое се однесува на објект бр.1 од локално значење со намена (А1-1домување во станбени куќи) на КП 1347/1 КО Кисела Вода 2 во ДУП,за локалитет „Горно Лисиче“ УЕ А Советот на Општина Аеродром констатира дека може да се изврши вклопување на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16).

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација ќе изврши вклопување на објектот од став 1 на овој член/усогласување на намените / проширување на планскиот опфат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/38
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1023 КО Кисела Вода 2)

Се објавува Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1023 КО Кисела Вода 2), донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10758/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014 и 4/2019), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 174/21) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година , донесе

ОДЛУКА

за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1023 КО Кисела Вода 2)

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, бр. 23-7605/1 од 16.08.2011 година , а кое се однесува на објект бр.1(со намена А1-1домување во станбени куќи) и за објект бр.2 (со намена А5-4 –помошен објект) на КП 1023 КО Кисела Вода 2 во ДУП,за локалитет „Горно Лисиче“ УЕ А Советот на Општина Аеродром констатира дека може да се изврши вклопување на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16).

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација ќе изврши вклопување на објектот од став 1 на овој член/усогласување на намените / проширување на планскиот опфат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/39
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за планирани активности од областа на образованието во Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Програма за планирани активности од областа на образованието во Општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10782/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

ПРОГРАМА ЗА ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА

Програмата за планираните активности од областа на образованието во Општина Аеродром за 2023 година, има за цел:

- подобрување и планирање на развојот на образовниот процес,
- подобрување на условите за вршење на образовниот процес и инфраструктурата,
- создавање услови за развој на квалитетен воспитно-образовен процес,
- изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес,
- подобрување на професионализмот и ефективноста на вработените во училиштата,
- задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието.

Општина Аеродром, оваа програма ќе ја реализира во рамки на можностите и расположливите средства во Буџетот на општината за конкретните намени.

Согласно законските прописи, Општина Аеродром во 2023 година овие активности ќе ги остварува преку соработка со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и основните училишта на нејзина територија.

Оваа програма ќе се спроведува во текот на 2023 година.

I. Еднократен паричен надомест на родители за ученици во прво одделение

1. Цел

Општината ќе обезбеди еднократен паричен надоместок од 3.500,00 денари за секое прваче во основните училишта на територијата на Општина Аеродром.

Основна цел на оваа активност е да се придонесе за олеснување на трошоците на семејствата на подрачјето на општината, кои имаат деца во основно училиште.

2. Корисници

Корисници на еднократна парична помош за секое прваче се семејства со прваче на Општина Аеродром, кои го запишале првачето во основното училиште на територија на Општина Аеродром или основно училиште со ресурсен центар во учебната 2023/2024 година и барем еден од родителите е жител на Општина Аеродром.

3. Мерки

Барателите при поднесување на барањето (образецот) до Општина Аеродром, треба да приложат документација на увид (извод од матичната книга на родените (за првачето); важечка лична карта од еден родител/старател, за идентификација од која се видни

податоците за живеалиштето во Општина Аеродром и трансакциска сметка од примателот на паричната помош (на тој родител чија лична карта е приложена), со која ќе го потврдат запишувањето на првачето, сродството (родителство) со првачето и територијалната припадност на Општина Аеродром).

Кон Барањето потребен документ кој ќе биде потребно да се поднесе е: Потврда за запишан ученик во прво одделение во учебната 2023/2024 година заверена од основно училиште од територијата на Општина Аеродром или основно училиште со ресурсен центар (оригинал).

Висината на еднократниот паричен надоместок, за семејството со прваче на подрачјето на Општина Аеродром, изнесува 3.500,00 денари и се исплатува на трансакциска сметка на име на еден од родителите на првачето.

Претставник од семејството (родител на првачето) - примател на еднократниот паричен надоместок за прваче, треба да поднесе барање за остварување на надоместокот до архивата на Општината, најдоцна до 29.09.2023 година.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамките на реализација на програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром, а во согласност со Одлуката за доделување на еднократна парична помош за секое прваче на подрачје на Општина Аеродром, донесена од страна на Советот на општината.

5. Извори на средства

Средствата за еднократен надоместок за секое прваче во учебната 2023/2024 година, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

- Програма Н1 – Основно образование, потставка 464990 – Други трансфери, 3.100.000,00 денари

II. Обезбедување училишна облека за учениците во основните училишта на територијата на Општина Аеродром

1. Цел

Да се обезбеди по еден комплет училишна облека за наредната учебна година за секој ученик во основните училишта на територијата на Општина Аеродром.

Основна цел на оваа активност е да се придонесе за олеснување на трошоците на семејствата на подрачјето на општината, кои имаат деца во основно училиште.

2. Корисници

Корисници на обезбедување комплекти училишна облека се учениците од основните училишта на територијата на Општина Аеродром и нивните родители.

3. Мерки

Согласно бројот на ученици запишани во основните училишта на територијата на Општина Аеродром, а во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, Општина Аеродром спроведува постапка за јавна набавка за училишна облека за секој ученик во основните училишта на територијата на Општината. Училишната облека се изработува согласно претходно обезбедени конфекциски броеви за секој ученик и истата се доставува до родителите на учениците пред почетокот на учебната година.

4. Носител

Овие активности, како посебна мерка во рамките на реализација на програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита, Одделението за јавни набавки и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром, а врз основа на добиените податоци од страна на основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за набавка на училишна облека за сите ученици во основните училишта на нејзината територија, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година

и тоа од следната потпрограма:

- Програма Н1 – Основно образование, потставка 423310 – Униформи, 15.000.000,00 денари

III. Обезбедување средства за осигурување на објектите на основните училишта за одговорност од предизвикана штета

1.Цел

Согласно законските одредби од Законот за основното образование, Општината ќе обезбеди средства за осигурување на објектите на основните училишта за одговорност од предизвикана штета.

Основна цел на оваа активност е Општината да придонесе за обезбедување квалитетна настава, како и за подобрување на условите за одржување на воспитно-образовниот процес.

2. Корисници

Корисници на овие активности се учениците, родителите и вработените во основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром.

3. Мерки

Општина Аеродром спроведува постапка за јавна набавка за осигурување на објектите на основните училишта за одговорност од предизвикана штета, по претходно прибрани податоци за имотот и опремата која е потребно да се осигура за секое основно училиште поединечно.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита, Одделението за јавни набавки и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за осигурување на објектите на основните училишта, во рамки на расположливите средства во Буџетот, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

- Програма Н1 – Основно образование, потставка 425250 – осигурување на недвижности и права, 200.000,00 денари пренесени од 2022 година.

IV. Средства за обезбедување во основните училишта на територија на Општина Аеродром

1.Цел

Согласно можностите и во рамки на расположливите средства во Буџетот на Општината за 2023 година, Општината ќе спроведе набавка за обезбедување во основните училишта.

Основна цел на оваа активност е Општината да придонесе за обезбедување квалитетна настава, унапредување на безбедноста на учениците во основните училишта како и за подобрување на условите за одржување на воспитно-образовниот процес.

2. Корисници

Корисници на овие активности се учениците и вработените во основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром.

3. Мерки

Општина Аеродром спроведува постапка за јавна набавка за избор на агенција за обезбедување за сите основни училишта на нејзина територија.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита, Одделението за јавни набавки и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за обезбедување во основните училишта во рамки на расположливите средства во Буџетот, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

- Програма Н1 – Основно образование, потставка 424220 – услуги за обезбедување на објекти, 1.500.000,00 денари (и пренесени 3.220.000,00 денари).

V. Активности во насока на обезбедување парична помош за надомест на патни трошоци на ученици со посебни образовни потреби

1.Цел

Во рамки на остварување на основните цели и задачи на програмата за планираните активности од областа на образованието за 2023 година во Општина Аеродром, а согласно законските одредби од Законот за основното образование, Општината ќе обезбеди парична помош за надомест на патни трошоци на ученици со попреченост од основните училишта на територија на Општина Аеродром.

2. Корисници

Корисници на овие активности се учениците со попреченост во основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром.

3. Мерки

Финансиските средства кои општината во рамки на можностите и планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, може да ги издвојува како надомест на патни трошоци на ученици со попреченост, ќе се исплатуваат согласно донесено Решение од градоначалникот на Општина Аеродром за исплата на парична помош за надомест на патни трошоци на ученици со попреченост, а по претходно доставено барање од страна на родителот/старателот на ученикот заедно со потребната документација.

Висината на паричниот надоместок за патни трошоци за учениците со попреченост ќе се определува во зависност од оддалеченоста на живеење на ученикот со попреченост до основното училиште и тоа:

- во износ од 500,00 денари за релација до еден километар во двата правци,
- во износ од 1.000,00 денари за релација над 1 километар до 5 километри во двата правци,
- во износ од 2.000,00 денари за релација над 5 километри до 10 километри во двата правци,
- во износ од 3.000,00 денари за релација над 10 километри до 15 километри во двата правци,
- во износ од 4.000,00 денари за релација над 15 километри до 20 километри во двата правци,
- во износ од 5.000,00 денари за релација над 20 километри до 25 километри во двата правци и
- во износ од 6.000,00 денари за релација над 25 километри во двата правци.

Паричниот надоместок ќе се исплатува на месечно ниво од страна на Секторот за финансиски прашања по доставено известување од Секторот за образование, спорт, култура и заштита, со прилог потврда за редовен ученик со физичко присуство. Секторот за образование, спорт, култура и заштита по службена должност секој месец ќе прибавува потврда од основното училиште дека ученикот со попреченост посетувал редовно настава со физичко присуство изминатиот месец.

Во прилог на барањето, барателот доставува потврда за запишан ученик во основно училиште заверена од основното училиште на територија на Општина Аеродром – оригинал и изјава од родителот за дневно поминатите километри во двата правци за превоз на ученикот со попреченост до училиштето и назад.

При поднесување на барањето приложува на увид важечка лична карта или друга исправа од еден родител/старател, трансакциска сметка на барателот, извод од матичната книга на родените за ученикот, мислење/функционален профил од комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за помош за надомест на патни трошоци на ученици со попреченост во рамки на расположливите средства во Буџетот, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

- Програма Н1 – Основно образование, потставка 464990 – други трансфери, 120.000,00 денари.

VI. Одобрување на барања согласности за вработување во основните училишта на определено работно време по основ старо финансирање и замена по одреден основ, вршење стручни и административно-технички работи за трансформација на работниот однос од определено во неопределено работно време во основното образование

1. Цел

Навремено и тековно одобрување согласности за вработените на определено работно време во основните училишта на територија на Општина Аеродром за итни и неодојливи работи по основ на старо финансирање и замена по одреден основ, како и тековно обработување на барања и документација за трансформација на работен однос од определено во неопределено работно време за вработени лица во основните училишта кои ги исполнуваат предвидените законски услови.

2. Корисници

Корисници на оваа активност се вработените во основните училишта и учениците во основните училишта на територијата на Општина Аеродром.

3. Мерки

Согласно Законот за основното образование и насоките од Министерството за образование и наука, Градоначалникот на Општина Аеродром тековно ги одобрува бараните согласности за вработување на определено работно време по основ старо финансирање и замена по одреден основ (боледување, породилно отсуство, неплатено отсуство и сл.) за наставен и ненаставен кадар во основните училишта на нејзината територија, врз основа на поднесени барања од страна на директорите на училиштата, со прилог потребна документација за утврдување на основот, како и докази за исполнување на условите за завршено образование.

Општинската комисија за извршување на стручните и административно-техничките работи за трансформација на работен однос од определено на неопределено работно време во основното образование, во која има претставник од општинската администрација на Општина Аеродром, тековно и континуирано постапува по доставените барања од страна на основните училишта, односно врши стручни и административно-технички работи за трансформација на работниот однос од определено во неопределено работно време во основното образование и со записник предлага до Министерството за образование и наука лица кои ги исполнуваат условите за трансформација, по претходно направена анализа за состојбата на ниво на училиште и на ниво на општина за конкретниот вид кадар.

4. Носител

Оваа активност, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром, преку надлежен Сектор за образование, спорт, култура и заштита и Општинска комисија за извршување на стручните и административно-техничките работи за трансформација на работен однос од определено на неопределено работно време во основното образование.

VII. Разгледување и проверка на годишните програми и годишните извештаи за работа на основните училишта и нивно проследување до Советот на Општина Аеродром за усвојување, како и обработка на податоците во истите при изработување на разни анализи и извештаи поврзани со воспитно-образовниот процес

1. Цел

Навремено усвојување на годишните извештаи за работа на основните училишта за тековната учебна година и годишните програми за работа на училиштата за наредната учебна година.

2. Корисници

Корисници на оваа активност се основните училишта на територијата на Општина Аеродром.

3. Мерки

По доставувањето на годишните извештаи и годишните програми за работа на основните училишта на територија на Општина Аеродром, истите се разгледуваат и проверуваат во однос на опфатените содржини и соодветноста со Правилникот за формата и содржината на годишната програма за работа на основното училиште, донесена од страна на министерот за образование и наука. Потоа, годишните извештаи и програми се проследуваат до Советот на Општина Аеродром со цел нивно навремено усвојување, односно донесување.

4. Носител

Оваа активност, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром, преку надлежен Сектор за образование, спорт, култура и заштита.

VIII. Финансиска поддршка на здруженија на граѓани за проекти од областа на образованието

1. Цел

Основна цел на оваа активност е преку доделување на финансиска поддршка да се помогне на здруженија на граѓани, за проекти од областа на образованието.

2. Корисници

Корисници на оваа активност се учениците и вработените во основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром.

3. Мерки

Финансиската поддршка за здруженија на граѓани за проекти од областа на образованието може да биде доделена по доставено барање или по објавен јавен повик, согласно расположливите средства во Буџетот на Општина Аеродром.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром преку Одделението за работи на Советот на Општина Аеродром, Сектор за образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансии на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани за 2023 година, се планирани во Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа на следната потпрограма:

- Н1 – Основно образование, потставка 463110 – Трансфери до здруженија на граѓани, 760.000,00 денари.

IX. Еднократна парична награда за најдобар ученик на генерација од секое основно училиште во Општина Аеродром

1. Цел

Во рамки на остварување на основните цели и задачи на програмата за планираните активности од областа на образованието за 2023 година во Општина Аеродром, Општината ќе обезбеди еднократна парична награда за најдобар ученик на генерација од секое основно училиште во Општина Аеродром.

Основна цел на овие активности е да се стимулира процесот на учење, развојот, напредокот и желбата за подобри резултати кај учениците.

2. Корисници

Корисници на еднократна парична награда за најдобар ученик на генерација се учениците од деветто одделение од осумте основни училишта на територијата на Општина Аеродром.

3. Мерки

Со оваа мерка се обезбедува еднократен паричен надоместок од 10.000,00 денари нето износ за најдобриот ученик првенец на генерација од секое основно училиште на територијата на Општина Аеродром.

Врз основа на добиени податоци од секое од основните училишта на територијата на Општината, Советот на Општина Аеродром ќе донесе Одлука за доделување на еднократна парична награда за најдобар ученик на генерација од секое основно училиште во Општина Аеродром за учебната 2022/2023 година.

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на Програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за еднократна парична награда за најдобар ученик на генерација во рамки на расположливите средства во Буџетот ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

- Програма Н1 – Основно образование, потставка 464990 – Други трансфери – 100.000,00 денари.

X. Поставување лифт за деца со посебни образовни потреби во ООУ „Лазо Ангеловски“

1. Цел

Со поставување на лифт за учениците со посебни потреби во ООУ „Лазо Ангеловски“ ќе се овозможи подобрување на квалитетот на движење на учениците со посебни образовни потреби и создавање услови за независен живот, а со тоа училиштата ќе бидат достапни за сите ученици.

2. Корисници

Корисници на оваа активност се учениците со посебни образовни потреби и вработените од ООУ „Лазо Ангеловски“.

3. Мерки

Во 2023 година ќе продолжат градежните активности за поставување лифт за деца со посебни потреби во ООУ „Лазо Ангеловски“.

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на Програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита, Одделението за комунални работи и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за поставување лифт за деца со посебни образовни потреби ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следните потпрограми:

- Програма НА – Капитални расходи за основно образование, потставка 480190 – купување на друга опрема – 500.000,00 денари (3.910.000,00 денари пренесени од 2022 година);
- Програма НА – Капитални расходи за основно образование, потставка 482940 – надзор на изградба – 80.000,00 денари (60.000,00 денари пренесени од 2022 година).

XI. Партерно уредување и осветлување на дворот на ООУ „Димитар Македонски“

1. Цел

За да се обезбеди осветлување и партерно уредување на новоизграденото основно училиште во ООУ „Димитар Македонски“ Општината ќе ги отпочне работите за изведба согласно изработениот проект за партерно уредување и осветлување на дворот на ООУ „Димитар Македонски“.

2. Корисници

Корисници на оваа активност се учениците и вработените од основното училиште „Димитар Македонски“ на територијата на Општина Аеродром.

3. Мерки

Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, ќе се изведе партерно уредување и осветлување на дворот на новоизградениот објект на ООУ „Димитар Македонски“

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на Програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита, Одделението за комунални работи и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за партерно уредување и осветлување на дворот на ООУ „Димитар Македонски“ ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следните потпрограми:

- Програма НА – Капитални расходи за основно образование, потставка 482920 – изградба на други објекти – 1.200.000,00 денари;
- Програма НА – Капитални расходи за основно образование, потставка 482940 – надзор над изградбата – 40.000,00 денари.
- колоната Кредити од Буџетот за 2023 година, програма НА - Капитални расходи за основно образование Потставка 482920 – изградба на други објекти - 1.000.000,00 денари.

XII. Одржување на објектите на основните училишта на територијата на Општина Аеродром

1. Цел

Во 2023 година ќе се реализира одржување на објектите на дел од основните училишта, кои се неопходни за подобрување на условите за реализирање на воспитно-образовниот процес за 2023 година.

2. Корисници

Корисници на оваа активност се учениците и вработените од основните училишта на територијата на Општина Аеродром.

3. Мерки

Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, ќе се реализира постапка за јавна набавка за одржување на објектите на основните училишта.

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на Програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита, Одделението за комунални работи и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за одржување на објектите на основните училишта на територијата на Општина Аеродром ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

- Програма Н1 – Основно образование, потставка 424210 – одржување на згради – 5.700.000,00 денари (315.000,00 денари пренесени од 2022 година);
- Програма Н1 – Основно образование, потставка 425980 – надзор над одржување на изградбата – 250.000,00 денари;

XIII. Набавка на таблети за основните училишта

1. Цел

Основна цел на активноста за набавката на таблети за основните училишта е да се подигне нивото на предавањето на наставни содржини на повисоко ниво, како и дигитализација на наставната содржина.

2. Корисници

Корисници на оваа активност се учениците и вработените од основните училишта на територијата на Општина Аеродром.

3. Мерки

Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, Општината ќе спроведе постапка за јавна набавка на таблети за потребите на основните училишта на нејзина територија.

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на Програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за набавка на таблети за основните училишта ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

- Програма НА – Капитални расходи за основно образование, потставка 480190 – купување на друга опрема – 6.600.000,00 денари.

XIV. Надградба на ООУ „Гоце Делчев“-Горно Лисиче и доградба ООУ „Блаже Конески“

1. Цел

Надградба на ООУ „Гоце Делчев“-Горно Лисиче и доградба ООУ „Блаже Конески“ со цел да се обезбедат потребните просторни услови за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес во наведените училишта, како и за проширување на капацитетите на училиштата.

2. Корисници

Корисници на оваа активност се учениците и вработените од основните училишта на територијата на Општина Аеродром.

3. Мерки

Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, ќе се реализира постапка за јавна набавка за надградба на ООУ „Гоце Делчев“ и доградба на ООУ „Блаже Конески“, согласно изработените проекти.

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на Програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и имотно-правни работи, Одделението за комунални работи и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за надградба и доградба на ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Блаже Конески“ ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следните потпрограми:

- Програма НА – Капитални расходи за основно образование, потставка 482940 – надзор над изградбата – 300.000,00 денари
- колоната Кредити од Буџетот за 2023 година програма, НА - Капитални расходи за основно образование, потставка 482920 – изградба на други објекти - 110.000.000,00 денари.

XV. Дополнителни средства за тековно работење и одржување на основните училишта, средства за договорни услуги и привремени вработувања во основните училишта

1. Цел

Согласно можностите и во рамки на расположливите средства во Буџетот на Општината за 2023 година, Општината финансиски ќе потпомага и ќе обезбеди средства за тековно работење и одржување на училиштата, како и средства за договорни услуги и привремени вработувања за потребите на основните училишта на територијата на Општина Аеродром.

2. Корисници

Корисници на овие активности се учениците и вработените во основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром.

3. Мерки

Финансиските средства кои Општината во рамки на можностите и планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, може да ги издвојува за поддршка на тековното одржување и работење на училиштата (централно греење, електрична енергија, поправки и одржување на друга опрема, одржување на згради), за други договорни услуги за потребите на основните училишта, како и за плаќање по судски решенија за потребите на основните училишта, ќе се одобруваат sukcesивно, согласно утврдените потреби.

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на Програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведат од страна на Општина Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за реализација на горенаведените активности ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следните потпрограми:

- Програма Н1 – Основно образование, потставка 421110 – електрична енергија, 5.000.000,00 денари;
- Програма Н1 – Основно образование, потставка 421210 – централно греење, 5.000.000,00 денари;
- Програма Н1 – Основно образование, потставка 426990 – Други оперативни расходи, 100.000,00 денари;
- Програма Н1 – Основно образование, потставка 424440 – поправки и одржување на друга опрема, 200.000,00 денари;
- Програма Н1 – Основно образование, потставка 424210 – одржување на згради, 300.000,00 денари“;
- Програма Н1 – Основно образование, потставка 425990 – други договорни услуги, 500.000,00 денари;
- Програма Н1 – Основно образование, потставка 464910 – плаќање по судски решенија, 800.000,00 денари.

XVI. Еднократна парична награда за најдобар наставник/стручен соработник од секое основно училиште во Општина Аеродром

1. Цел

Со цел да се мотивираат просветните работници, за остварување подобри резултати во поглед на реализирање и организирање на наставата, применување иновативни наставни методи, форми и техники, Општина Аеродром ќе обезбеди еднократна парична награда за најдобар наставник/ стручен соработник од секое основно училиште на подрачјето во Општина Аеродром.

2. Корисници

Корисници на изборот за најдобар просветен работник се наставниците и стручните соработници од основните училишта на територијата на Општина Аеродром.

3. Мерки

Врз основа на добиени податоци од секое од основните училишта на територијата на Општината, Советот на Општина Аеродром ќе донесе Одлука за доделување еднократна парична награда за најдобар наставник/ стручен соработник од секое основно училиште во Општина Аеродром за учебната 2022/2023 година.

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на Програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведат од страна на Општината Аеродром преку надлежниот Сектор за образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансиски прашања.

5. Извори на средства Средствата за реализација на горенаведените активности ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

- **Програма** - Н1 – Основно образование, потставка 464990 – други трансфери – 100.000,00 денари

XVII. Изработка на програма за изведување на спортска сала која не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација

1. Цел

Со цел да се прибави потребната документација за изградба на спортска сала во дворот на подрачното основно училиште „Гоце Делчев“ во Долно Лисиче од страна на Министерството за образование и наука, ќе се пристапи кон изработка на програма за изведување на спортска сала која не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација.

2. Корисници

Корисници на овие активности се учениците и вработените во ПОУ „Гоце Делчев“ од Долно Лисиче на подрачјето на Општина Аеродром.

3. Мерки

Во 2023 година, ќе се изработи програма за изведување на спортска сала која не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација.

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на Програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и имотно-правни работи и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за изработка на програма за изведување на спортска сала која не е предвидена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следните потпрограми:

- Програма НА – Капитални расходи за основно образование, потставка 482910 – подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти – 380.000,00 денари пренесени од 2022 година.

XVIII. Средства за разни потреби од Агенцијата за катастар на недвижности за објектите и градежно земјиште на основните училишта и средства за геодетски услуги за градежно земјиште и објекти на основни училишта

1. Цел

За реализација на активности во насока на упис во Катастар на недвижности, како и предбележување на градби на објектите на основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром.

2. Корисници

Корисници на овие активности се основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром.

3. Мерки

Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, согласно потребите тековно ќе се спроведуваат активности за упис или за предбележување на градби на објектите на основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром.

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на Програмата за образование на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и имотно-правни работи и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за разни потреби од Агенцијата за катастар на недвижности за објектите и градежно земјиште на основните училишта и средства за геодетски услуги за градежно земјиште и објекти на основни училишта ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следните потпрограми:

- Програма Н1 – Основно образование, потставка 426990 – други оперативни расходи – 50.000,00 денари,
- Програма НА – Капитални расходи за основно образование, потставка 482910 – подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти – 200.000,00 денари.

XIX. ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ, ПО УТВРДЕНА ПОТРЕБА ИЛИ ОД ИНТЕРЕС НА ОПШТИНАТА, ОВАА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МОЖЕ ДА СЕ МЕНУВА И ДОПОЛНУВА СО АКТИВНОСТИ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА 2023 ГОДИНА

Број 09-503/26
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за поддршка на културата во Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Програма за поддршка на културата во Општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10781/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА КУЛТУРАТА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА

Програмата за поддршка на активности од областа на културата во Општина Аеродром за 2023 година, има за цел институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти, негување на фолклорот, обичаите и слични културни вредности, организирање културни манифестации, поттикнување на разновидни специфични форми на творештво и одбележување на настани и личности од значење за општината.

Општина Аеродром, оваа Програма ќе ја реализира во рамки на можностите и расположливите средства во Буџетот на Општината за конкретните намени.

Оваа Програма ќе се спроведува во текот на 2023 година.

I. Поддршка на културни манифестации, проекти и активности од значење за општината, а кои се организираат на нејзиното подрачје

1. Цел

Основна цел на оваа активност е техничка и финансиска поддршка на културни манифестации, проекти и активности, организирани на подрачјето на Општина Аеродром, а кои имаат за цел подобрување на културниот живот на жителите на Општина Аеродром, како и афирмирање на културното наследство на Општината.

Општина Аеродром во рамки на своите можности, преку надлежниот Сектор за образование, спорт, култура и заштита, може и самата да иницира и организира културни манифестации, проекти и активности во Општината.

2. Корисници

Корисници на оваа културна поддршка се жителите на Општина Аеродром.

3. Мерки

Општина Аеродром, како поддржувач на културни манифестации, проекти и активности, во рамки на своите можности, по доставено барање или по објавен јавен повик може да дава техничка, организациска и финансиска поддршка на владини, невладини организации, национални установи, културно-уметнички друштва и здруженија на граѓани кои ќе реализираат настани од областа на културата.

Општина Аеродром преку јавен повик ќе поддржи здруженија на граѓани коишто ќе организираат три манифестации од областа на културата („Дром Фест“, „Вино Дром“ и „Базар Фест“) коишто ќе се реализираат на отворено, наменети за сите жители на Општина Аеродром, со дополнителна поддршка од страна на бизнис заедницата во настаните.

Во 2023 година Општина Аеродром планира да креира и постави препознатлива културна сцена на општината која треба да стане препознатлива и би се одржувала како обележје на културниот живот во Општина Аеродром.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на Програмата за поддршка на културата на Општина Аеродром за 2023 година, може да се спроведува од страна на Општина Аеродром, преку надлежното одделение за организациони работи на Општина Аеродром, Секторот за образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за поддршка на културни манифестации, проекти и активности од значење за општината, а кои се организираат на нејзиното подрачје, се предвидени во Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следните потпрограми:

- Потпрограма К4 – Културни манифестации и творештво, потставка 464990 – Други трансфери (Поддршка во вид на спонзорство за театарски претстави) 1.200.000,00 денари;
- Потпрограма К4 – Културни манифестации и творештво, потставка 464990 – Други трансфери (Поддршка на културно уметнички друштва) 600.000,00 денари;
- Потпрограма К4 – културни манифестации и творештво, потставка 463110 – Трансфери до здруженија на граѓани (Поддршка за организирање традиционална културна манифестација) 2.000.000,00 денари;
- Потпрограма К4 – Културни манифестации и творештво, потставка 463110 – Трансфери до здруженија на граѓани (Поддршка на здруженија на граѓани за реализирање на манифестации и проекти од областа на културата) 760.000,00 денари.

II. Одбележување на настани и личности од значење за општината, преку преземање активности за поставување и одржување на спомен-обележја од областа на културата во Општина Аеродром

1. Цел

Во рамки на остварување на основните цели и задачи на Програмата за развој на културата за 2023 година во Општина Аеродром, а врз основа на нејзините надлежности како единица на локалната самоуправа, Општина Аеродром и во текот на 2023 година ќе продолжи со натамошни активности за одбележување на настани и личности од значење за општината.

2. Корисници

Корисници на оваа поддршка се жителите на Општина Аеродром.

3. Мерки

Општина Аеродром во насока на подобрување на културниот живот и на урбаниот лик на општината, во рамки на своите можности во 2023 година ќе преземе активности за одбележување на настани и личности преку поставување спомен-обележје на загинатиот граничен полицаец Игор Драганов, одржување на постојното спомен-обележје „Јане Сандански“, како и прибирање податоци заради евидентирање на поставени спомен-обележја од локално значење на територијата на Општината.

- *На 18-ти Мај со положување свежо цвеќе на спомен-обележјето на Јане Сандански* во истоимениот парк ќе се одбележи 150-годишнината од раѓањето на овој голем македонски револуционер.
- *Општината води Регистар на спомен-обележјата*, согласно Правилникот за содржината и начинот на водењето на Регистрите на меморијалните споменици и спомен-обележјата („Службен весник на РМ“ број 106/2005) и Законот за меморијалните споменици и спомен-обележјата („Службен весник на РМ“ број 66/2004, 89/2008, 152/2015 и „Службен весник на РСМ“ бр. 103/2021).

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на Програмата за поддршка на културата на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општина Аеродром, преку Секторот за образование, спорт, култура и заштита, Секторот за финансиски прашања и Одделението за односи со јавност.

5. Извори на средства

Средствата за одбележување на настани и личности од значење за општината, преку преземање активности за поставување и одржување на спомен-обележја од областа на културата во Општина Аеродром, се предвидени во Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следните потпрограми:

- Потпрограма КА – Капитални расходи во културата, потставка 482910 - подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти 80.000,00 денари;
- Потпрограма КА – Капитални расходи во културата, потставка 482920 - изградба на други објекти 165.000,00 денари и
- Потпрограма КА – Капитални расходи во културата, потставка 482940 – надзор над изградбата 5.000,00 денари.

III. По поднесено барање, по утврдена потреба или од интерес на општината, оваа предлог програма може да се менува и дополнува со активности во текот на целата 2023 година

Број 09-503/24
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за остварување социјална и детска заштита во Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Програма за остварување социјална и детска заштита во Општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10787/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ СОЦИЈАЛНА И ДЕТСКА ЗАШТИТА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА

Програмата за остварување социјална и детска заштита и заштита и спасување на граѓаните во Општина Аеродром за 2023 година има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на социјалната и детската заштита и прецизирање на мерките и активностите кои општината ќе ги реализира во 2023 година од областа на социјалната и детската заштита.

Со програмата се врши усогласување на социјалната и детската заштита која општината ја дава согласно нејзините надлежности утврдени во законските и подзаконските акти, а во рамки на можностите утврдени во Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година, согласно потребите на граѓаните во социјален ризик и потребите на најмладата популација од подрачјето на Општина Аеродром.

Програмата предвидува соработка со надлежното Министерство за труд и социјална политика, Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на Град Скопје, Црвен крст на Град Скопје, Град Скопје и општините во Град Скопје, граѓанскиот и приватниот сектор, меѓународни и невладините организации, како и други релевантни институции.

Оваа програма ќе се спроведува во 2023 година преку реализација на следните мерки и активности:

I. Еднократна парична помош за семејства со новороденче на подрачјето на Општина Аеродром

1. Цел

Основна цел на оваа активност е преку доделување на еднократната парична помош, да се придонесе за олеснување на трошоците на семејствата со новороденче на подрачјето на општината, што резултира со подигнување на јавната свест кај населението за значењето на семејството и благодетот од повеќедетното семејство и зголемување на бројот на новороденчињата на ниво на Општина Аеродром и Град Скопје.

2. Корисници

Корисници на еднократна парична помош за семејства со новороденче на подрачјето на Општина Аеродром, се претставниците на семејствата кои добиле новороденче односно посвоиле дете до една година во 2023 година и се жители на Општина Аеродром.

3. Мерки

Оваа активност ќе се реализира согласно Одлука за доделување на еднократна парична помош на семејствата со новороденче на подрачјето на Општина Аеродром во 2023 година. Висината на еднократниот паричен надоместок, за семејството со новороденче на подрачјето на Општина Аеродром изнесува 8.000,00 денари, а средствата

ќе се исплатуваат на трансакциска сметка на име на еден од родителите на новороденчето, која се доставува во прилог на барањето (образец).

- поднесување на барање

Претставник од семејството (родител на новороденчето) - примател на еднократниот паричен надомест за новороденче, треба да поднесе барање за остварување на надоместот до архивата на Општина Аеродром, во тековната 2023 година, а најдоцна до 29.03.2024 година.

При поднесување, барателот пополнува соодветен образец, а во прилог на истиот или на увид доставува уредна докуменатција и тоа:

- фотокопија од извод од матичната книга на родените (за новороденчето);
- фотокопија од примерок од Решение за посвојување/адопција (за посвоено дете);
- фотокопија од важечка лична карта или патна исправа на еден од родителите од која се видни податоците за живеалиштето во Општина Аеродром и
- фотокопија од трансакциска сметка на истиот родител (даночен обврзник) од кој е приложена копија од личната карта или патната исправа.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за социјална и детска заштита на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром преку Сектор за образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром, а во согласност со Одлуката за доделување на еднократна парична помош на семејствата со новороденче на подрачјето на Општина Аеродром, донесена од страна на Советот на општината.

5. Извори на средства

Средствата за исплата на еднократна парична помош за семејства со новороденче на подрачјето на Општина Аеродром ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следните потпрограми:

-А0 – Совет на општината, Е0 – Општинска администрација, Д0 – Градоначалник потставка 464990 – Други трансфери, 6.050.000,00 денари (Еднократна парична помош за секое новороденче од Општина Аеродром).

II. Еднократна парична помош за отпремнина за пензионирање, смртен случај на член на потесното семејството и боледување подолго од шест месеци, согласно одредбите од Законот за извршување на Буџетот на РСМ за 2023 година

1. Цел

Основна цел на оваа активност која се спроведува во Општина Аеродром, согласно одредбите на Законот за извршување на Буџетот на РСМ за 2023 година и Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година е во законски рамки, општината да им излезе во пресрет на семејствата на лицата вработени во општината и општинските буџетски корисници, во случај на пензионирање, смртен случај на член на потесното семејството и боледување подолго од шест месеци, со исплата на паричен износ во висина која е утврдена со горенаведениот закон.

2. Корисници

Корисници на еднократната парична помош за отпремнина за пензионирање, смртен случај на член на потесното семејството и боледување подолго од шест месеци, се вработени во општината и општинските буџетски корисници и нивните семејства.

3. Мерки

Висината на еднократниот паричен надоместок за вработените во општината и буџетските корисници е утврден со Законот за извршување на Буџетот на РСМ и Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и се исплатува на

трансакциска сметка на име на барателот/член на неговото семејство и тоа:

- во случај на заминување на работникот во пензија му се исплатува двократен износ за отпремнина пресметан врз основа на просечната месечна нето-плата по работник во Републиката објавена до денот на исплатата;

- за боледување подолго од шест месеци, една последна исплатена просечна плата во органот каде е вработен;

- во случај на смрт на вработениот во општината и општинските буџетски корисници, на неговото семејство му се исплаќа парична помош во износ од 30.000,00 денари и

- во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување), му се исплаќа парична помош во износ 15.000,00 денари.

- поднесување на барање

Вработениот во општината, буџетскиот корисник/претставник од нивните семејствата - приматели на еднократниот паричен надоместок по еден од горенаведените основи, треба да поднесе барање за остварување на надоместокот, со уредна и комплетирана документација, од која е очигледно постоење на основот за исплата на паричната помош.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за социјална и детска заштита на Општина Аеродром за 2023 година ќе се спроведе од страна на Одделение за управување со човечки ресурси, Секторот за образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансиски прашања.

5. Извори на средства

Средствата за исплата на еднократна парична помош за отпремнина за пензионирање, смртен случај на член на потесното семејството и боледување подолго од шест месеци ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следните потпрограми:

- Потпрограма Д0 - Градоначалник, потставка 413110 – Тековни резерви, 1.000.000,00 денари;

- Потпрограма Д0 - Градоначалник, потставка 464940 – Трансфери при пензионирање, 1.500.000,00 денари.

III. Соработка и поддршка на владини, невладини и хуманитарни организации и здруженија на граѓани со цел обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на лица во социјален ризик и ранливи категории на граѓани

1. Цел

Основна цел на оваа активност е согласно можностите, а во рамки на надлежностите на општината од областа на социјалната заштита, утврдена во Законот на локална самоуправа, како и посебните законски и подзаконски акти во оваа област, да им излезе во пресрет на лицата во социјален ризик, кои имаат потреба од социјална заштита, превенција и помош. Согласно можностите општината технички, организациски и финансиски може да потпомага и да дава поддршка на активностите за обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на лица во социјален ризик, жители на општината.

2. Корисници

Корисници на мерки и услуги за социјална превенција и заштита се сите жители на општината кои се изложени во текот на животот на социјален ризик по здравјето, староста, невработеноста, сиромаштијата и ризици од друг вид на социјална исклученост.

3. Мерки

Видовите на мерки и услуги за социјална заштита и превенција на лицата во социјален ризик, ќе се утврдуваат врз основа на потребите на целните групи кои се опфатени, како и

во согласност со стратешките приоритети на општината.

Согласно потребите на целните групи активностите за социјална превенција и заштита во тековната 2023 година ќе се реализираат преку:

- Организирање на активности за остварување на социјална грижа и подобрување на квалитетот на живеење, подобрување на општата социјална и здравствена состојба на лицата во социјален ризик, ранливите категории на граѓани, како и сите жители на општината,
- Збогатување на формите на општествено вклучување, како и реализација на мерки и активности организирани и наменети за лица во социјален ризик и ранливи категории на граѓани во соработка со други институции од јавниот и приватниот сектор, меѓународни, хуманитарни и невладини организации и здруженија на граѓани,
- Организирање едукативни трибини, работилници и обуки за социјална превенција и информирање на населението и на стручните кадри во детските градинки и основните училишта на подрачјето на општината во врска со социјалните ризици и социјалната исклученост.

Средствата за овие мерки и активности ќе се реализираат по доставено барање или по објавен јавен повик согласно расположливите средства во Буџетот на Општина Аеродром.

4. Носител

Овие активности ќе ги спроведува Општина Аеродром преку Секторот за образование, спорт, култура и заштита, Секторот за финансиски прашања и Одделение за работи на Советот на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за поддршка на организациите и здруженијата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

-A0 – Совет на општината, потставка 463110 – трансфери до здруженија на граѓани, 760.000,00 денари (Поддршка на здруженија на граѓани),

-A0 – Совет на општината, потставка 463160 – трансфер до хуманитарни организации, 80.000,00 денари (Поддршка на хуманитарни организации – Црвен крст).

IV. Еднократна парична помош за физички лица и семејства во социјален ризик, жители на Општина Аеродром по поднесени барања до Советот на Општина Аеродром

1. Цел

Основна цел на оваа активност е преку доделување на еднократната парична помош да се помогне и подобри материјалната состојбата на физичките лица и семејствата во социјален ризик кои се жители на општината, со цел намалување на нивните трошоци за живот.

2. Корисници

Корисници на еднократна парична помош за физички лица и семејства, жители на Општина Аеродром се физички лица и претставници на семејства во социјален ризик жители на Општина Аеродром кои во тековната година (2023) поднеле барање за еднократна парична помош до Општина Аеродром.

3. Мерки

При поднесување на барањето до Општина Аеродром, кон барањето треба да се приложи соодветна документација од која се гледа основот на барањето и податоци за барателот – име и презиме, адреса на барателот и трансакциска сметка. Еднократна парична помош ќе се исплатуваат по доставените барање се до исцрпување на

средствата во Буџетот на Општина Аеродром.

По поднесените барања ќе одлучува Комисија за буџет, финансирање и локален економски развој, при Советот на Општина Аеродром, која соодветните заклучоци по барањата, со предлог за основаност и висина на помош, ќе ги достави до Советот на Општина Аеродром заради натамошно одлучување. Советот на Општина Аеродром со посебна одлука, ќе утврди доделување на парична помош согласно Заклучоците на Комисијата за Буџет, финансирање и локален економски развој и согласно расположливите средства во Буџетот на општината. При одредување на висината на паричната помош по поединечните барања, Комисијата ќе одлучува согласно Правилник со критериуми за доделување донации и спонзорства, бр.09-85/15 од 01.03.2018 година и Правилник за измена и дополна на Правилник со критериуми за доделување донации и спонзорства, бр. 09-97/15 од 10.03.2022 година и бр.09-265/7 од 15.06.2022 година.

Еднократниот паричен надоместок, за физичките лица и семејствата на подрачјето на Општина Аеродром, се исплатува на трансакциска сметка на име на физичкото лице кое го доставило барањето и чија трансакциска сметка е доставена во прилог на барањето.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на делот од програмата за социјална и детска заштита на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром преку Одделението за работи на Советот на Општина Аеродром и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за исплата на еднократна парична помош за физички лица и семејства во социјален ризик, жители на Општина Аеродром, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

-A0 – Совет на општината, потставка 464990 – Други трансфери, 1.000.000,00 денари (Еднократен паричен надомест за лица од социјално ранливи категории).

V. Економски пакет за помош на најранливите категории граѓани, жители на Општина Аеродром

1. Цел

Основна цел на оваа активност е намалување на трошоци за живот на најранливите категории граѓани, жители на Општина Аеродром, со цел да се помогне и подобри нивната материјална состојба во време на енергетска и економска криза.

2. Корисници

Корисници на економскиот пакет се најранливите категории граѓани, жители на Општина Аеродром, кои се пријавиле на јавен повик објавен од страна на Општина Аеродром.

3. Мерки

Оваа активност ќе се реализира по објавен јавен повик во кој ќе бидат точно дефинирани критериумите по кои ќе се доделуваат средствата од економскиот пакет, условите кои треба да ги исполнуваат барателите, како и потребната документација која треба да се достави во прилог на барањето.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на делот од програмата за социјална и детска заштита на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром преку Секторот за образование, спорт, култура и заштита и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата од економскиот пакет за најранливите категории граѓани, жители на

Општина Аеродром, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

-А0 – Совет на општината, потставка 464990 – Други трансфери, 500.000,00 денари

VI. Детска заштита: јавни установи – детски градинки

Во рамки на остварување на основните цели и задачи на програмата за остварување на социјалната и детската заштита за 2023 година на Општина Аеродром, а согласно своите надлежности, Општина Аеродром им овозможува на децата од предучилишна возраст да го остваруваат правото на згрижување и воспитување во јавните установи – детски градинки, кои се под нејзина надлежност и тоа ЈУДГ „Буба Мара“ и ЈДГОА „Срничка“.

1. Цел

Согласно расположливите средства во Буџетот на општината за 2023 година, општината како основач на јавните установи за згрижување на децата финансиски ќе потпомага во тековното работење и одржување на објектите на градинките со цел унапредување на нивната работа, подобрување на условите во истите и обезбедување квалитетен процес за згрижување и воспитување на децата.

2. Корисници

Корисници ќе бидат децата и вработените во детските градинки на територија на Општина Аеродром.

3. Мерки

Согласно целта за подобрување на условите во детските градинки и обезбедување квалитетен воспитно-образовен процес за децата, Општина Аеродром оваа година, како и претходните години ќе оствари континуирана соработка со градинките и тоа во однос на:

- следење и финансиска поддршка за подобрување на условите, тековното работење, одржување и обезбедување на детските градинки (во 2023 година ќе се реализираат активности за обезбедување на објектите на детските градинки и тековно одржување на објектите и ќе се одобрат дополнителни средства за тековно работење на детските градинки односно за електрична енергија, централно греење, течни горива, наставно-образовни помагала и за одржување на хигиена),
- проширување на капацитетите на детските градинки со изградба, доградба и надградба на објектите на детските градинки (во 2023 година ќе се изработат и ќе се ревидираат проекти за изградба и доградба на 2 објекти на детските градинки, а ќе се доврши изработката на техничката документација за проект за доградба и надградба на Изворче. Со средства обезбедени со општинска обврзница ќе се реализира изведбата на двата објекти согласно динамиката предвидена во Развојната програма, а доградбата и надградбата на објект Изворче ќе се реализираво соработка со МТСП),
- следење и анализа на состојбата со бројот на запишани деца и давање согласност за запишување на поголем број на деца во групите од законски предвидениот број, а по претходно одобрување од Комисиите за прием на деца во објектите на детските градинки (по доставено барање од детските градинки, Општинската комисија ќе изготви записници за извршен увид во фактичката состојба по однос на бројот на децата во групите во детските градинки, а потоа Советот ќе донесе Одлуки за давање согласност за вклучување на поголем број деца во групите во детските градинки),
- следење на состојбата со бројот и видот на вработените лица и обезбедување финансиска поддршка за привремени вработувања (како и претходните години во 2023 година општината ќе обезбеди дополнителни средства за тековно работење на детските градинки односно за привремени вработувања и други договорни услуги со цел надополнување на потребниот кадарот за непречено одвивање на

воспитно-згрижувачкиот процес),

- разгледување и давање забелешки во однос на годишните програми и извештаи за работата на детските градинки и нивно предлагање до Советот на општината за усвојување.

Средствата за горенаведените мерки ќе се реализираат од Буџетот на општината преку трансфери на пари и спроведување на постапки за јавни набавки.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за социјална и детска заштита на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општина Аеродром, преку надлежните сектори.

5. Извори на средства

Средствата за реализација на горенаведените активности ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година и тоа од следните потпрограми:

- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 421110 – електрична енергија, 1.000.000,00 денари;
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 421210 – централно греење, 1.000.000,00 денари;
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 421240 – течни горива, 1.000.000,00 денари;
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 423610 – наставно-образовни помагала, 2.000.000,00 денари;
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 423710 – средства за одржување хигиена, 2.200.000,00 денари;
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 427110 – привремени вработувања, 2.000.000,00 денари;
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 425990 – други договорни услуги, 500.000,00 денари;
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 424220 – услуги за обезбедување на објекти, 360.000,00 денари (пренесени 1.100.000,00 денари од 2022 година);
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 424210 - одржување на згради, 5.700.000,00 денари (пренесени 1.000.000,00 денари од 2022 година);
- Потпрограма В1 – детски градинки, потставка 425980 - надзор на одржување на изградба, 250.000,00 денари;
- Потпрограма ВА – капитални расходи за детски градинки, потставка 482910 – подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти, 5.720.000,00 денари (пренесени 600.000,00 денари од 2022 година за изработка на техничка документација за проект за доградба и надградба на Изворче).

Напомена: По поднесено барање, по утврдена потреба или од интерес на општината, оваа предлог програма може да се менува и дополнува со активности во текот на целата 2023 година.

Број 09-503/25
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за активностите на Општина Аеродром во областа за заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра за 2023 година

Се објавува Програма за активностите на Општина Аеродром во областа за заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10776/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ВО ОБЛАСТА ЗА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО НА ГРАЃАНИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА ЗА 2023 ГОДИНА

Програмата за остварување заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра во Општина Аеродром за 2023 година има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на заштита и спасување на граѓаните и прецизирање на мерките и активностите кои општината ќе ги реализира во 2023 година од областа на заштита и спасување на граѓаните.

Со програмата се врши усогласување на заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра која општината ја дава согласно нејзините надлежности утврдени во законските, подзаконските акти и прописи, а во рамки на можностите утврдени во Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година, согласно потребите на граѓаните во Општина Аеродром. Исто така, согласно законски утврдените надлежности, а во рамки на можностите утврдени во Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година, Општина Аеродром ќе реализира активности кои се во интерес на граѓаните на Општина Аеродром во остварување на нивните права и обврски, како и нивна заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи.

Програмата предвидува соработка со Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и други релевантни институции, Општинскиот противпожарен сојуз Аеродром, Град Скопје и општините во Град Скопје, јавните претпријатија во Град Скопје, органите и телата на Советот и Градоначалникот на Општина Аеродром кои ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзина реализација, како и во покренување на иницијативи, давање на мислење и придонесување на предлози во врска со остварување на програмските цели и активности. Оваа програма во 2023 година ќе се спроведува преку реализација на следните мерки и активности:

I. Еднократна парична помош заради претрпена природна непогода и друга несреќа со трајни последици на подрачјето на Општина Аеродром

1. Цел

Основна цел на оваа активност е преку доделување на еднократната парична помош да се придонесе за олеснување на состојбата во која се наоѓаат настраданите жители од Општина Аеродром кои претрпеле природна непогода и друга несреќа со трајни последици, односно намалување на нивните трошоци.

2. Корисници

Корисници на еднократна парична помош за случаи на елементарни непогоди и други несреќи на подрачјето на Општина Аеродром, се граѓаните кои во тековната година (2023) претрпеле природна непогода или епидемија и кои се жители на Општина Аеродром, односно чиј објект кој претрпел елементарна непогода се наоѓа на територијата на Општина Аеродром.

3. Мерки

При поднесување на барањето до Општина Аеродром, кон кое треба да се приложи соодветна документација од која се гледа основот на барањето и тоа: копии од записници од надлежни органи за претрпена природна непогода (пожар, поплава, земјотрес) и податоци за барателот – име и презиме, адреса на барател/оштетен објект, трансакциска сметка, со коишто ќе ја потврдат претрпената елементарна непогода или друга несреќа.

По поднесените барања Комисијата за проценка и утврдување на штета од елементарни непогоди со увид на лице место ќе изврши процена на штетата ценејќи го степенот на оштетеност, видот и карактерот на причините за настанатата штета, големината и последиците, како и активностите и мерките за санирање, односно намалување на последиците на елементарната непогода согласно Методологијата за процена на штети од природни непогоди и други несреќи („Сл.Весник на РСМ“ бр.181/2021), која соодветните заклучоци по барањата, со предлог за основаност и висина на помош, ќе ги достави до Советот на Општина Аеродром за донесување на Одлука за доделување на еднократна парична помош заради полесно надминување на последиците од претрпена штета предизвикана од елементарна непогода. Советот на Општина Аеродром со поединечни одлуки, ќе утврди доделување на парична помош согласно расположливите средства во Буџетот на општината.

Еднократниот паричен надоместок, за жителите на подрачјето на Општина Аеродром, се исплатува на трансакциска сметка на име на физичкото лице кое претрпело природна непогода или епидемија, која се доставува во прилог на барањето.

За барањата за кои не постои можност за доделување на парична помош, Општина Аеродром ќе согледа можност за преземање на мерки во насока на обезбедување: помош во натура, друг вид на помош (ослободување од обврска за задолжителни давачки/парични обврски кон општината, во соработка со други институции, останати активности за полесно справување со последиците од претрпената штета).

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за заштита и спасување во Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општината Аеродром преку надлежните сектори, а во согласност со Правилникот за начинот и условите за остварување на еднократна парична помош заради претрпена природна непогода и друга несреќа со трајни последици, донесен од страна на Советот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 02/2018 година).

5. Извори на средства

Средствата за исплата на еднократна парична помош на граѓаните на подрачјето на Општина Аеродром, ќе се обезбедат согласно расположливите средства во Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година.

II. Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра

1. Цел

Активностите и мерките кои ќе бидат спроведени во 2023 година ќе бидат согласно законите и подзаконските акти и прописи, насочени кон намалување на ризиците од несреќи, а во интерес на граѓаните на Општина Аеродром во остварување на нивните

права и обврски, обезбедување услови за мирен и безбеден просперитет, како и нивна заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи.

2. Корисници

Корисници на бенефитите од овие активности и мерки ќе бидат жителите на Општина Аеродром, како и вработените во Општина Аеродром, урбаните и месните заедници во општината, детските градинки и основните училишта кои се во надлежност на Општина Аеродром преку вклучување во активности за заштита од елементарни непогоди и посета на соодветна обука и стручни предавања за противпожарна заштита.

3. Мерки

Мерките на Општина Аеродром во областа за заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра за 2023 година ќе бидат насочени кон:

- Заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди и други несреќи, пожари во населените места, шуми и отворени простори, собаќајни несреќи и други опасности,
- Заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мирновремени, вонредни, воени и други состојби,
- Создавање услови и можности за организирано остварување и реализирање на заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра,
- Обезбедување на услови за навремено известување за опасноста, благовремено откривање и елемантирање на причините за настанувањето и ублажување, локализирање и елиминирање на опасноста,
- Обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координација на силите за заштита и спасување за справување со опасностите со кои ќе биде зафатена општината.

Заради организирано спроведување и извршување на задачите за заштита и спасување предвидено е опремување на Општинскиот штаб и универзалната просторна единица за заштита и спасување на територијата на Општина Аеродром со материјално технички средства.

Исто така, согласно законските и подзаконските прописи Општина Аеродром ќе реализира превентивни мерки и активности за заштита од природни непогоди и други несреќи, стручни предавања и обуки на вработените во Општина Аеродром, урбаните и месните заедници, детските градинки и основните училишта кој ќе ги извршува Општинскиот противпожарен сојуз Аеродром.

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на делот на програмата за заштита и спасување на граѓаните на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведуваат од страна на Општината Аеродром преку надлежните одделенија и сектори, а во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, Општинскиот противпожарен сојуз Аеродром и други надлежни институции.

5. Извори на средства

Средствата за опремување на Општинскиот штаб и универзалната просторна единица за заштита и спасување на територијата на Општина Аеродром со материјално технички средства, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

- Љ0–Заштита и спасување, потставка 423990 - други материјали, 300.000,00 денари (за опремување на општински штаб и универзалната просторна единица за

заштита и спасување на територијата на Општина Аеродром со материјално технички средства).

III. Изработка на елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материјали и редовен сервис и одржување на противпожарните апарати, како и за мерења на притисокот и протокот на хидрантска мрежа во објектот во кој е сместена Општина Аеродром.

1. Цел

Активностите и мерките кои ќе бидат спроведени во 2023 година ќе бидат согласно законите и подзаконските акти и прописи, насочени кон намалување на ризиците од несреќи, а во интерес на заштитата на граѓаните и вработените во Општина Аеродром во остварување на нивните права и обврски како и нивна безбедност и заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на работното место.

2. Корисници

Корисници на бенефитите од овие активности и мерки ќе бидат жителите на Општина Аеродром, како и вработените во Општина Аеродром, урбаните и месните заедници во општината.

3. Мерки

Согласно Законот за заштита и спасување, единиците на локална самоуправа должни се да имаат соодветна опрема и материјално технички средства за заштита и спасување на територијата на Општина Аеродром.

Во 2023 година, како и претходните години ќе бидат обезбедени финансиски средства за изработка на елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материјали и редовен сервис и одржување на противпожарните апарати, како и за мерења на притисокот и протокот на хидрантска мрежа во објектот во кој е сместена Општина Аеродром.

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на делот на програмата за заштита и спасување на граѓаните и пред се на вработените во Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведуваат од страна на Општината Аеродром преку надлежните одделенија и сектори.

5. Извори на средства

Средствата за изработка на Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материји, како и редовен сервис и одржување на противпожарните апарати, како и за мерења на притисокот и протокот на хидрантска мрежа во објектот во кој е сместена Општина Аеродром, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната потпрограма:

- ЛЅ0–Заштита и спасување, потставка 424440 – поправка и одржување на друга опрема, 120.000,00 денари (за одржување на ПП апарати и хидрантна мрежа).

Напомена: По поднесено барање, по утврдена потреба или од интерес на општината, оваа предлог програма може да се менува и дополнува со активности во текот на целата 2023 година.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за поддршка на спортот во Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Програма за поддршка на спортот во Општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10789/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА СПОРТОТ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА

Програмата за поддршка на спортот во Општина Аеродром за 2023 година, има за цел подобрување на спортскиот живот во Општина Аеродром, поттик на жителите на Општината, а особено младата популација, за масовно вклучување во спортски активности, со цел развој на позитивните вредности на спортот, во функција на обезбедување на здрави идни генерации во Општина Аеродром, како и поддршка на истакнати спортски клубови и здруженија на граѓани преку кои ќе се презентира Општина Аеродром.

Општина Аеродром, оваа Програма ќе ја реализира во рамки на можностите и расположливите средства во Буџетот на Општината за конкретните намени.

Оваа Програма ќе се спроведува во текот на 2023 година.

I. Поддршка на спортски манифестации и активности кои се организираат на подрачје на Општината од страна на здруженија на граѓани

1. Цел

Основна цел на оваа активност е поддршка на рекреативни спортски активности и манифестации - турнири во фудбал, мал фудбал, ракомет, кошарка или друг вид на спортски натпревари, организирани на подрачјето на Општина Аеродром од страна на здруженија на граѓани, а кои имаат за цел масовно вклучување на младата популација и подигање на натпреварувачкиот дух и поттик на хуманиот аспект.

2. Корисници

Корисници на оваа поддршка се жители на Општина Аеродром, организирани во здруженија на граѓани или друг вид на правни лица, кои се јавуваат како носители на организацијата на спортските манифестации и активности.

3. Мерки

Општина Аеродром, како поддржувач на спортски манифестации и активности, во рамки на своите можности, може да дава техничка и финансиска поддршка на истите. Техничката поддршка подразбира давање на користење на техничка опрема со која располага Општината, на организаторот на манифестацијата, во периодот на траење на истата.

Финансиската поддршка за здруженија на граѓани за проекти од областа на спортот може да биде доделена по доставено барање или по објавен јавен повик, согласно расположливите средства од Буџетот на Општина Аеродром.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на Програмата за поддршка на спортот во Општина Аеродром за 2023 година, може да се спроведува од страна на Општина Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита на Општина Аеродром во соработка со другите сектори и одделенија.

5. Извори на средства

Средствата за финансиска поддршка на рекреативни спортски активности и манифестации, се предвидени во Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната програма:

- Програма ЛО- спорт и рекреација, потставка 463110 – трансфери до здруженија на граѓани – 3.500.000,00 денари.

II. Поддршка на спортски клубови со седиште на територијата на Општина Аеродром

1. Цел

Основна цел на оваа активност која може да се спроведува во Општина Аеродром, во рамки на можностите и планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени е финансиски да им излезе во пресрет на спортски клубови, кои придонесуваат за промоција на спортот и промоција и претставување на Општина Аеродром, како на домашно, така и на меѓународно ниво.

2. Корисници

Како корисници на оваа помош, се јавуваат спортски клубови кои имаат седиште на подрачјето на Општина Аеродром.

3. Мерки

Финансиската поддршка на спортски клубови кои имаат седиште на подрачјето на Општина Аеродром за активности од областа на спортот може да биде доделена по доставено барање или по објавен јавен повик, согласно расположливите средства од Буџетот на Општина Аеродром.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на Програмата за поддршка на спортот во Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општина Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита на Општина Аеродром и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за поддршка на спортските клубови со седиште на територијата на Општина Аеродром, се предвидени во Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната програма:

- Програма ЛО- спорт и рекреација, потставка 463120 – трансфери до спортски клубови- 28.000.000,00 денари

III. Поддршка на училиштен спорт

1. Цел

Согласно можностите и во рамки на расположливите средства во Буџетот на Општината за 2023 година, Општината технички и финансиски ќе потпомага, иницира и ќе дава услуги за организација на разновидни спортски активности и натпревари во рамки на основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром.

Основна цел на оваа активност е Општината да придонесе за масовно вклучување на младите училишни генерации во разновидни спортски активности, со што ќе се придонесе за развој на здрава младина која претставува иднина на Општина Аеродром.

2. Корисници

Корисници на овој вид поддршка ќе бидат учениците од основните училишта на подрачјето на Општина Аеродром и тоа:

- ООУ „Блаже Конески“
- ООУ „Браќа Миладиновци“
- ООУ „Горѓија Пулевски“
- ООУ „Љубен Лапе“
- ООУ „Лазо Ангеловски“
- ООУ „Димитар Македонски“
- ООУ „Гоце Делчев“
- ООУ „Александар Македонски“

3. Мерки

Начинот на обезбедување поддршка на спортските активности во областа на училишниот спорт може да биде преку поддршка во организирање на училишни спортски натпревари, обезбедување дипломи за победниците во истите, техничко помагање на реализацијата на натпреварите.

Финансиската поддршка на училишен спорт може да биде доделена по доставено барање или по објавен јавен повик, согласно расположливите средства од Буџетот на Општина Аеродром.

Општина Аеродром како основач на основните училишта на нејзино подрачје, во рамки на своите можности, преку надлежниот Сектор за образование, спорт, култура и заштита, во соработка со директорите на училиштата, и самата ќе иницира и организира спортски активности во училиштата и ќе обезбеди по четири термини во неделата во секое основно училиште резервирани за училишниот спорт.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на Програмата за поддршка на спортот на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на Општина Аеродром, преку надлежниот Сектор за образование, спорт, култура и заштита на Општина Аеродром, а во соработка со другите надлежни сектори и одделенија од општината и одговорните лица во основните училишта на подрачје на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за поддршка на училишниот спорт, се предвидени во Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следната програма:

- Програма Л0- спорт и рекреација, потставка 464990 – други трансфери- 8.300.000,00 денари

IV. Овозможување бесплатно користење на спортски терени за жителите на Општина Аеродром

1. Цел

Основна цел на оваа активност е овозможување бесплатно користење на тениски терени и повеќенаменски игралишта на подрачјето на Општина Аеродром за жителите на Општина Аеродром, со што ќе се придонесе за помасовно вклучување на жителите на Општината во спортски активности и промовирање здрав начин на живот за сите генерации.

2. Корисници

Корисници на оваа активност се жители на Општина Аеродром, заинтересирани за бесплатно користење на тениски терени и игралишта на подрачјето на Општината.

3. Мерки

Начинот на доделување термини за бесплатно користење на тениски терени на

подрачјето на Општина Аеродром за жителите на Општината, ќе се спроведува врз основа на поднесени e-mail барања до Општината од страна на граѓани со адреса на живеење на подрачјето на Општина Аеродром, а во согласност со слободните термини предвидени за користење од граѓаните на наведените спортски терени.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на Програмата за поддршка на спортот на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведува од страна на Општина Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита и Сектор за работи на Градоначалникот на Општина Аеродром.

V. Средства за разни потреби од Агенцијата за катастар на недвижности за објектите и градежно земјиште на објектите за спорт и средства за геодетски услуги за градежно земјиште и објекти на објектите за спорт

1. Цел

За реализација на активности во насока на упис во Катастар на недвижности, како и предбележување на градби на објектите за спорт на подрачјето на Општина Аеродром.

2. Корисници

Корисници на овие активности се објектите за спорт на подрачјето на Општина Аеродром.

3. Мерки

Во рамки на планираните расположливи средства во Буџетот за тие намени, согласно потребите тековно ќе се спроведуваат активности за упис или за предбележување на градби на објектите за спорт на подрачјето на Општина Аеродром.

4. Носител

Овие активности, како посебни мерки во рамки на реализација на Програмата за поддршка на спортот на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведат од страна на Општината Аеродром, преку надлежните Сектор за образование, спорт, култура и заштита, Сектор за правни и општи работи и имот и имотно-правни работи и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром.

5. Извори на средства

Средствата за разни потреби од Агенцијата за катастар на недвижности за објектите и градежно земјиште на објектите за спорт и средства за геодетски услуги за градежно земјиште и објекти на објектите за спорт ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година и тоа од следните потпрограми:

- Програма Л0 – Спорт и рекреација, потставка 426990 – други оперативни расходи – 50.000,00 денари,
- Програма ЛА – Капитални расходи за спорт и рекреација, потставка 482910 – подготовка на проекти вклучувајќи дизајн на други објекти – 200.000,00 денари

Напомена: По поднесено барање, по утврдена потреба или од интерес на општината, оваа предлог програма може да се менува и дополнува со активности во текот на целата 2023 година.

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“, а ќе се применува во текот на 2023 година.

Број 09-503/21
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма на Општина Аеродром во областа на еднаквите можности на жените и мажите во општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Програма на Општина Аеродром во областа на еднаквите можности на жените и мажите во општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10786/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), член 14 став 1 и став 2 од Законот за еднакви можности на мажите и жените(Службен весник на РМ бр.6/12) и член 63 од Статутот на Општина Аеродром(Службен гласник на РМ бр.20/2012,23/2014,04/2019) Советот на Општина Аеродром на 21-та седница, одржана на ден 28.12.2022 година, донесе:

ПРОГРАМА

на Општина Аеродром во областа на еднаквите можности на жените и мажите во општина Аеродром за 2023 година

ВОВЕД

Демографски податоци на Општина Аеродром

Број на жители:
Според пописот од 2021г. општината има 77735 жители, и според бројот на жители претставува една од поголемите општини во градот Скопје и Република Македонија. Од вкупниот број на население 37153 се мажи, а 40582 се жени.

Демографската структура на општината според етничката припадност :
66245 Македонци 31305 се мажи, а 34940 се жени, 851 Албанци 406 се мажи, а 445 жени ,464 Турци 238 се мажи,а 226 се жени, 459 Роми 238 се мажи, а 221 се жени ,652 Власи 321 се мажи, а 331 се жени, 2155 Срби 1110 се мажи, а1045 се жени, 403 Бошњаци 198 се мажи, а 205 се жени, 1157 Други неспомнати 593 се мажи, а 564 се жени, 62 Не се изјасниле, 31 се мажи, а 31 се жени, 39 Непознато, 18 се мажи, а 21 се жени, 5248 Лица за кои податоците се превземени од административни извори, 2695 се мажи, а 2553 се жени.

Просечна возраст:
На населението во ОА е 42.58 години, од 0-20 години 20,54%, од 20-40 години 25,15%, од 40-60 години 28,16% , од 60-80 години 23,15% и од 80-100+ години 3%.

Писменост:

Вкупниот број на писмените лица изнесува 65209 од кои мажи се 30188, а жени се 33951, неписмени 104 од кои мажи се 34, а жени 70, непознато 966 од кои мажи се 507, а жени 459.

ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА

Врз основа на член 2 од Законот за еднакви можности на жените и мажите, Општина Аеродром има обврска за воспоставување на еднаквите можности на жените и мажите во политичката, економската, социјалната, образовната, културната, здравствената,

граѓанската и било која област од општествениот живот. За остварување на оваа цел, Општината, согласно одредбите од член 14 од овој закон, помеѓу останатото е должна да изработи годишен план во кој ќе бидат утврдени мерките за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите.

Локалната власт може преку своите надлежности и преку координација со многубројни локални фактори, да превзема конкретни акции во корист на половата еднаквост, намалување на нееднаквостите и промовирање на вистинско еднакво општество.

И покрај бројните примери на јавна препознатливост и постигнат напредок, еднаквоста меѓу половите сеуште не е реалност во секојдневниот живот. Во пракса, мажите и жените, не ги уживаат истите права. Сеуште постојат социјални, политички, економски и културни нееднаквости.

Ваквите нееднаквости се резултат на социјалниот менталитет наметнат поради бројни стереотипи присутни во рамките на семејството, образованието, културата, медиумите, работната средина, организацијата на општеството итн. Има толку многу области во кои може да се делува со наметнување на нов пристап и правење на структурни промени.

Клучните идентификувани области во локалната заедница на кои треба да се насочат активностите и зголеми работата во 2023 година за воведување родова рамноправност се:

- Превенција и заштита од семејно и родово базирано насилство
- Подигање на свест за родова рамноправност и намалување на родови стереотипи и сексизам

1. Цели

Основни цели за активностите на Општина Аеродром во областа на еднаквите можности на мажите и жените за 2023 година се:

- Цел 1. План за финансирање на феминистичка култура.
- Цел 2. Воведување на критериуми за селекција и унапредување при вработување и кариерен развој кои се родово сензитивни.
- Цел 3. Едукација –подигање на свеста за родова еднаквост преку кампања и едукација.
- Цел 4.. Промоција на родовата еднаквост преку користење на родов јазик
- Цел 5. Промоција на родовата еднаквост преку обуки за намалување на сексизам

2. Активности

За остварување на целите на програмата во 2023 година, Општината ќе ги спроведе следните активности.

Цел 1: План за финансирање на феминистичка култура

Мерки:

1.Со планот за финансирање на феминистичката култура се овозможува зголемено алоцирање на ресурсите за жените, препознавање на различните потреби помеѓу мажите и жените и нивно идентификување. Со планот може да се намали влијанието на родовите стереотипи и традиционални родови улоги, да се предвидат различните ефекти за жените и мажите за да се обезбеди родовата еднаквост.

2.Целта на оваа активност е родово маинстримирање во политиките на општината и подигање на свеста за родова еднаквост.

Цел 2: Воведување на критериуми за селекција и унапредување при вработување и кариерен развој кои се родово сензитивни.

Мерки:

3.Справувањето на актуелниот предизвик кој го има секој млад човек и унапредувањето на комуникациските вештини се во фокусот на Општина Аеродром,и целта е преку едукација на млади луѓе да се зајакнат нивните капацитети на личен раст и развој со цел полесно вработување.

4.Со цел да и се помогне на оваа млада популација во соработка со НВО преку обуки ќе им се помогне да тие полесно ги совладаат комуникациските вештини како важен фактор во градење на зрели личности.

Цел 3: Едукација-Подигање на свеста за родова еднаквост и влијанието на климатски промени на истата преку обуки, кампањи и едукација,

Мерки:

5.Родовата еднаквост е повеќе од еднаква застапеност,таа е силно врзана за правата на жените.На глобално ниво постигнувањето на родовата еднаквост бара да се отстранат штетните практики и начин на размислување кои помагаат за постигнување на целта.

6.Со цел да се запознае пошироката јавност и да се подигне свесноста за потребата од еднаквите можности на мажите и жените,Општина Аеродром во соработка со НВО преку кампањи и обуки ќе делува на едукацијата- подигање на свеста за родовата еднаквост и за влијанието на климатските промени на истата.Кампањите ќе се развиваат на основа на резултатите од анкетата на јавното мислење која е исто дел од оваа програма,а ќе имаат цел разбивање на родовите стереотипи.

Цел 4: Промоција на родовата еднаквост преку користење на родов јазик,

Мерки:

7.Јазикот е огледало на општествените односи.Тој е оној што ја конструира реалноста и и дава значење низ зборовите.Прашањето за родово чувствителен јазик е политичко и идеолошко прашање кое дефинитивно може да придонесе за видливоста на жените и женскиот род.Константно користење на машкиот род за двата рода ја засилува и поддржува родовата нееднаквост која веќе постои.

8.Со цел навиките да се променат и да се зголеми видливоста на жените,потребно е повеќе да се посвети внимание на прашањето на коректноста на јазикот и подеднаква застапеност на половите преку изработка на упатство за користење на родово сензитивен јазик наменето за вработените во Општина Аеродром.

Цел 5: Промоција на родовата еднаквост преку обуки за намалување на сексизам,

Мерки:

9. Дополнително сексистичко однесување води кон создавање препреки за целосно остварување на човековите права и кон репродуцирање на родовите стереотипи и со тоа ја оневозможува еднаквата распределба на општествените и природните добра.

10.Со цел да се искорени ширењето на сексизмот преку изјави и однесување со тоа и обезвреднување на функцијата на жената, потребно е носење на легислатива и мерки против сексизам преку кампањи и обуки за подигање на свеста во сите области на општественото живеење.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Програма за остварување соработка со здруженија и фондации за 2023 година

Се објавува Програма за остварување соработка со здруженија и фондации за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10777/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа член член 49 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ број 52/2010, 135/2011, 55/2016) и член 24 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на ОА“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница, одржана на ден 28.12.2022 година, ја донесе следната

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА

II. ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА

Програмата за остварување соработка со здруженија и фондации за 2023 година, има за цел подобрување на соработката со здруженијата и фондации, како и прецизирање на мерките и активностите преку кои општината ќе ја спроведува соработката.

Оваа програма ќе се спроведува во текот на 2023 година.

III. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА СОРАБОТКАТА

Општина Аеродром, со цел спроведување на соработката, ќе ги спроведува следните мерки и активности:

А. Финансиска поддршка на здруженијата и другите организации кои имаат седиште на територијата на Општина Аеродром;

Б. Финансиска поддршка на здруженија и други организации кои што организираат настани на територијата на Општина Аеродром;

В. Техничка поддршка на здруженија и други организации кои што имаат седиште на територијата на Општина Аеродром.

IV. ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИТЕ ВИДОВИ НА СОРАБОТКАТА

A. Финансиска поддршка на здруженијата и другите организации кои имаат седиште на територија на Општина Аеродром

1. Цел

Основна цел за спроведување на оваа соработка е помагање на здруженијата кои имаат седиште на територија на Општина Аеродром а чија што дејност е од јавен интерес или пак нивната дејност придонесува за развојот на општината или пак за подобар квалитет на животот на граѓаните.

2. Корисници

Корисници на оваа финансиска поддршка можат да бидат здруженија кои што имаат седиште на територијата на општината и чија што дејност е од јавен интерес и кои што имале активности во последната година.

3. Мерки

Висината на средства кои во вид на финансиска поддршка ќе се доделуваат на здруженијата и други организации, кои имаат седиште на подрачјето на Општина Аеродром, согласно со расположливите средства за таа намена во Буџетот на општината за 2023 година, ќе се утврдува врз основа на поднесени барања по јавен оглас, со комплетна документација од која би се потврдил основот на барањето, а по истите ќе се постапува согласно услови и критериуми утврдени во самиот јавен оглас.

Средствата, се добиваат врз основа на претходно изготвени програми (проекти) од здруженијата или фондациите, кои ќе бидат доставени во прилог на барањето, во согласност со Законот за здруженија и фондации.

За доделување на финансиска помош на здруженијата и други организации кои имаат седиште на подрачјето на Општина Аеродром, во вид на спонзорство и донација, ќе се применуваат одредбите од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за остварување на соработка со здруженија и фондации со седиште во Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на општината Аеродром, преку надлежните Сектори за работи на градоначалникот и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром, согласно критериумите утврдени во јавен повик за кофинансирање на проекти од локално значење за општината, а по донесена Одлука од страна на Советот на Општина Аеродром. За доделувањето на финансиска помош во вид на донација и спонзорство, покрај Одлука од страна на Советот на Општина Аеродром, ќе се побара и позитивно мислење за јавниот интерес, од страна на надлежното Министерство за правда на РМ.

5. Извори на средства

Средствата за финансиска поддршка на здруженијата и другите организации кои имаат седиште на територија на Општина Аеродром, во рамки на расположливите средства во Буџетот, усогласено со превидените активности во годишните програми од посебни области (спорт/образование/култура/социјална заштита/заштита и спасување и слично), се предвидени во следните потпрограми:

-АО - Совет, потставка 463110 - трансфери до здруженија на граѓани и фондации

Б. Финансиска поддршка на здруженија и други организации кои што организираат настани на територијата на Општина Аеродром

1. Цел

Основна цел за спроведување на оваа соработка е помагање на здруженијата кои што организираат настани на територија на Општина Аеродром, за кои ќе се утврди, дека се од јавен интерес или пак со истите ќе се придонесе за развојот на општината и подобар квалитет на животот на граѓаните, особено за :

- подобрување на културниот и социјалниот живот на граѓаните на општината;
- подобрување на образовниот и едукативниот процес за граѓаните на општината;
- подобрување на спортско-рекреативниот живот на граѓаните на општината;
- унапредување на родова рамноправност
- подигање на свеста кај граѓаните и едукација за опасноста од зависности од дроги и останати наркотични супстанции;
- организирање хуманитарни и помагателни акции;

- подигање на еколошката свест кај населението;

- останати акции и активности за кои општината ќе утврди дека се од позитивно значење и допринос за севкупниот развој на општината и во прилог на подобрување на животот на граѓаните.

2. Корисници

Корисници на оваа финансиска поддршка можат да бидат здруженија и други организации кои што организираат настани на територијата на Општина Аеродром.

3. Мерки

Висината на средства кои во вид на финансиска поддршка ќе се доделуваат на здруженијата и други организации кои што организираат настани на територијата на Општина Аеродром, согласно со расположливите средства за таа намена во Буџетот на општината за 2023 година, ќе се утврдува врз основа на поднесени барања по објавен јавен оглас, со комплетна документација од која би се потврдил основот на барањето, а по донесена Одлука од страна на Советот на Општина Аеродром, согласно Правилникот со критериуми за доделување донации и спонзорства, а за финансирање на настани во согласност од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности и по претходно добиено потврда од надлежна институција дека организираниот настан е од јавен интерес.

Средствата, се добиваат врз основа на претходно изготвени програми (проекти) од здруженијата или фондациите врз основа на јавен оглас, а кои ќе бидат доставени во прилог на барањето, во согласност со Законот за здруженија и фондации.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за остварување на соработка со здруженија и други организации кои што организираат настани на територијата на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на општината Аеродром, преку надлежните Сектор за работи на градоначалникот и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром, согласно критериумите утврдени во јавен повик за кофинансирање на проекти од локално значење за општината и надлежната комисија од областа во која спаѓа настанот или манифестацијата организирана од страна на здружениети/фонадацијата, согласно Правилникот со критериуми за доделување донации и спонзорства и донесена Одлука од страна на Советот на Општина Аеродром.

Извори на средства

Средствата за финансиска поддршка на здруженијата и други организации кои што организираат настани на територијата на Општина Аеродром, во рамки на расположливите средства во Буџетот, усогласено со превидените активности во годишните програми од посебни области (спорт/образование/култура/социјална заштита/заштита и спасување и слично), се предвидени во следните потпрограми:

-АО - Совет, потставка 463110 - трансфери до здруженија на граѓани и фондации

В. Техничка поддршка на здруженија и други организации кои што имаат седиште на територијата на Општина Аеродром

1. Цел

Основна цел за спроведување на оваа соработка е помагање на здруженијата кои што имаат седиште на територијата на Општина Аеродром, преку техничка поддршка дадена од страна на Општина Аеродром, во рамки на расположливиот простор и опрема која е во сопственост на Општина Аеродром. Ова подразбира давање на времено користење на соодветен јавен и деловен простор, опрема за озвучување и останата техничка опрема потребна за спроведување на јавни програми и останати манифестации, за кои општината ќе утврди дека се од јавен интерес или приднесуват за подобрување на животот на граѓаните на Општина Аеродром.

2. Корисници

Корисници на оваа финансиска поддршка можат да бидат здруженија и други организации кои што имаат седиште на територијата на Општина Аеродром.

3. Мерки

Начинот и видот на техничка поддршка, која ќе се доделува на здруженијата и други организации кои што имаат седиште на територијата на Општина Аеродром, согласно со расположливата техничка опрема, сопственост на Општина Аеродром, ќе се утврдува врз основа на поднесени барања, со комплетна документација од која би се потврдил основот на барањето, а по дадено позитивно мислење од страна на надлежните служби во општината и по утврдување на јавниот интерес, врз оноа на доставено известување дека се работи за настан кој е од јавен интерес.

4. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за остварување на соработка со здруженија и други организации кои што имаат седиште на територијата на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на општината Аеродром, преку надлежниот Сектор за работи на Градоначалникот и Секторот за урбанизам, комунални и работи и заштита на животната средина.

IV. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“, а ќе се применува во текот на 2023 година.

Број 09-503/11
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за доделување спонзорства и донации во Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Програма за доделување спонзорства и донации во Општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10788/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 63 од Статутот на Општина Аеродром („Сл. гласник на Општина Аеродром“ бр. 20/2012, 21/2014, 23/2014, 04/19) и Законот за донации и спознорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр. 47/06, 86/08, 51/2011, 28/14, 153/15), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница, одржана на ден 28.12.2022 година ја донесе следната

ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА

V. ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА

Програмата за доделување спонзорства и донации во Општина Аеродром за 2023 година, има за цел утврдување на критериуми и прецизирање на мерките и активностите преку кои општината ќе доделува спонзорства и донации, со кои, заштитивајќи го јавниот интерес, општината ќе стреми за остварување, унапредување, промоција и поддршка на дејности од јавен интерес.

Донации и спонзорства, врз основа на објавен јавен оглас или по доставено барање, Општина Аеродром ќе доделува заради унапредување и промоција на дејности/активности од јавен интерес, а особено во следните области:

- образованието и културата,
- спорт и млади,
- здравствената, социјала заштита и заштита на децата;
- заштита на животната средина,
- заштита и спасување на граѓани и материјални добра,
- локален економски развој
- и други области, кои се од особен интерес и значење за Општина Аеродром.

Програмата за доделување спонзорства и донации во Општина Аеродром за 2023 година, се носи согласно Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, како и подзаконските акти кои ја регулираат постапката за доделување на спонзорства и донации во јавните дејности, а врз основа на законските надлежности кои Општина Аеродром ги има како единица на локалната самоуправа.

Оваа програма ќе се спроведува во текот на 2023 година.

VI. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Општина Аеродром, заради остварување на целта на оваа програма, ќе ги спроведува следните мерки и активности:

А. Доделување на донација на правни и физички лица;

Б. Доделување на спонзорства на правни лица и физички лица.

VII. ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИТЕ ВИДОВИ НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

A. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОНАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА

2. Цел

Основна цел на оваа активност која се спроведува во Општина Аеродром, согласно одредбите од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр. 47/06, 86/08, 51/2011, 28/14, 153/15), е остварување, унапредување, промоција и поддршка на дејности од јавен интерес.

Донацијата како доброволна и безусловна помош во пари, добра и услуги, не создава директна корист за општината, ниту обврска за враќање од примателот на донацијата.

Општина Аеродром преку доделување на донација на физички и правни лица, ќе придонесува за задоволување, на потребите и целите на примателот на донацијата или за решавање на одредени состојби и проблеми со кои се соочува примателот на донацијата.

2. Корисници – приматели на донација

Корисници - приматели на донација, се :

- правни лица кои имаат седиште на подрачјето на Општина Аеродром и кои остваруваат дејност од јавен интерес;
- физички лица со жителство на Општина Аеродром;

По исклучок од став 1 на овој член Советот може да додели донација за Град Скопје и Република Македонија, односно за правните субјекти коишто се основани од Град Скопје и Република Македонија и правните субјекти коишто работат во нивни состав за активности коишто се од особено значење за Општина Аеродром, Град Скопје и Република Македонија

6. Критериуми кои треба да ги исполнува примателот на донацијата

Основни критериуми кои треба да ги исполнува примателот на донација се следните:

- Жителство на Општина Аеродром за физички лица;
- седиште на правното лице на подрачје на Општина Аеродром/ реализација на активност на подрачјето на Општина Аеродром или реализација на активност, за која Општината, по добиено позитивно мислење од надлежниот орган за потврда на јавниот интерес, ќе одлучи дека истата како активност од јавен интерес е од исклучително позитивно значење за граѓаните на општината;
- извршување на дејност/активност од јавен интерес, а особено во следните области:
 - образованието и културата,
 - спорт и млади,
 - здравствената, социјала заштита и заштита на децата;
 - заштита на животната средина,
 - заштита и спасување на граѓани и материјални добра,
 - локален економски развој
 - и други области, кои се од особен интерес и значење за Општина Аеродром.

7. Предмет на донација

Предмет на донација се:

- финансиски средства;
- секаков вид добра или услуги;
- преносни права.
- организирани настани за прибирање на средства.

Предметот на донација мора да е во согласност со дејноста на примателот на донацијата.

8. Мерки

Општина Аеродром ќе постапува по објавен јавен повик или по поднесено барање од страна на примателот на донацијата, со прилог уредна документација од која ќе се утврди оправданоста на барањето и со која ќе го потврди јавниот интерес на дејноста/ активноста која ја остварува а, за која е наменето барањето за донација.

Комисијата за буџет, финансирање и локален економски развој, при Советот на Општина Аеродром, ќе ги разгледува доставените барања за доделување на донации. За барањата за донација, коишто ќе се потврдат како основани и за кои Комисијата за буџет, финансирање и локален економски развој, при Советот на Општина Аеродром позитивно ќе се произнесе, Градоначалникот доставува предлог до Советот на Општина Аеродром за донесување на Одлука за доделување донација, во кој, согласно расположливите средства во Буџетот на општината за таа намена и расположливите добра, услуги или преносни права на Општина Аеродром, ќе се предложи и предметот на донација, согласно дејноста на примателот на донацијата:

- висината на финансиски средства;
- вид и обем материјални добра или услуги или
- вид на преносни права.

Општина Аеродром ќе се обрати со барање за потврда на јавниот интерес за конкретната донација, до Министерството за правда на РМ. Извршувањето на Одлуката на Советот, ќе се спроведе по добиено позитивно мислење од министерството.

Општина Аеродром, заради прецизирање на правата и обврските, при доделувањето на донацијата, ќе склучи Договор за донација со примателот на донацијата.

Комисијата формирана од страна на Градоначалникот на Општина Аеродром ќе постапува по објавен јавен повик, согласно критериуми од повикот, согласно Правилникот за донации и спонзорства на општина Аеродром.

9. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за доделување на спонзорства и донации на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на општината Аеродром, преку надлежните Сектор за правни и општи работи и имот и имотно правни работи и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром, како и соодветниот сектор од областа во која спаѓа предметот на донацијата, а во согласност со Одлуката за доделување на донација, донесена од страна на Советот на општината и позитивно мислење за потврда на јавниот интерес, дадено од страна на Министерството за правда на РМ.

10. Извори на средства

Реализација на донација во вид на финансиски средства, ќе се врши со средства од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година, во рамки на расположливите средства за тие намени во посебните годишни Програми зависно од предметот/областа на активностите кои се поддржуваат со донацијата(спорт/образование/култура/социјална заштита и слично)..

Донацијата во вид на материјални добра или преносни права, ќе се врши во рамки на реално расположливите добра или права, со кои располага Општина Аеродром, односно услуги кои може да ги пружи.

Б. ДОДЕЛУВАЊЕ НА СПОНЗОРСТВА НА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА

2. Цел

Основна цел на оваа активност која се спроведува во Општина Аеродром, согласно одредбите од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр. 47/06, 86/08, 51/2011, 28/14, 153/15), е остварување, унапредување, промоција и поддршка на дејности од јавен интерес.

Општина Аеродром преку доделување на спонзорство на физички и правни лица, ќе придонесува за имплементација на јавниот интерес од определена јавна дејност.

Спонзорството како доброволна финансиска исплата, давање добра или услуги, Општина Аеродром ќе го доделува за конкретен проект или активност, кои ќе овозможат директна корист за општината, како што се промоцијата на името на Општина Аеродром.

2. Корисници

Корисници - приматели на спонзорство, се:

- правни лица кои имаат седиште на подрачјето на Општина Аеродром и кои остваруваат дејност од јавен интерес;
- физички лица со жителство на Општина Аеродром;

По исклучок од став 1 на овој член Советот може да додели спонзорство за Град Скопје и Република Македонија, односно за правните субјекти коишто се основани од Град Скопје и Република Македонија и правните субјекти коишто работат во нивни состав за активности коишто се од особено значење за Општина Аеродром, Град Скопје и Република Македонија

Примателот на спонзорство е должен да ги извршува обврските од договорот за спонзорство, поточно за применото спонзорство да и овозможи на Општина Аеродром директна корист, како што е промоција на нејзиното име и слично.

3. Критериуми кои треба да ги исполнува примателот на спонзорство се :

Основни критериуми кои треба да ги исполнува барателот на спонзорство се следните:

- Жителство на Општина Аеродром за физички лица;
- седиште на правното лице на подрачје на Општина Аеродром/ реализација на активност на активност на подрачјето на Општина Аеродром или реализација на активност, за која Општината, по добиено позитивно мислење од надлежниот орган за потврда на јавниот интерес, ќе одлучи дека истата како активност од јавен интерес е од исклучително позитивно значење за граѓаните на општината;
- извршување на дејност/активност од јавен интерес, а особено во следните области:
 - образованието и културата,
 - спорт и млади,
 - здравствената, социјала заштита и заштита на децата;
 - заштита на животната средина,
 - заштита и спасување на граѓани и материјални добра,
 - локален економски развој
 - и други области, кои се од особен интерес и значење за Општина Аеродром.

4. Предмет на спонзорство

Предмет на спонзорство можат да бидат:

- финансиски средства;
- секаков вид добра или услуги;
- преносни права.

Предметот на спонзорство мора да е во согласност со дејноста на примателот на спонзорството.

5. Мерки

Општина Аеродром ќе постапува по објавен јавен повик или по поднесено барање од страна на барателот на спонзорство, со прилог уредна документација од која ќе се утврди оправданоста на барањето и со која ќе го потврди јавниот интерес на дејноста/ активноста која ја остварува а, за која е наменето барањето за спонзорство.

Комисијата за буџет, финансирање и локален економски развој, при Советот на Општина Аеродром, ќе ги разгледува доставените барања за доделување на спонзорство. За барањата за спонзорства, коишто ќе се потврдат како основани и за кои Комисијата за буџет, финансирање и локален економски развој, при Советот на Општина Аеродром позитивно ќе се произнесе, Градоначалникот доставува предлог до Советот на Општина Аеродром за донесување на Одлука за доделување спонзорства, во кој, согласно расположливите средства во Буџетот на општината за таа намена и расположливите добра, услуги или преносни права на Општина Аеродром, предлага што ќе биде предмет на спонзорството, согласно дејноста на примателот на спонзорството:

- висината на финансиски средства;
- вид и обем на материјални добра или услуги или
- вид на преносни права.

Општина Аеродром ќе се обрати со барање за потврда на јавниот интерес за конкретното спонзорство, до Министерството за правда на РМ. Извршувањето на Одлуката на Советот, ќе се спроведе по добиено позитивно мислење од министерството.

Општина Аеродром, заради прецизирање на правата и обврските, при доделувањето на спонзорството, ќе склучи Договор за спонзорство со примателот на спонзорството, во кој особено ќе се прецизираат обврските на примателот на спонзорство за применото спонзорство да и овозможи на Општина Аеродром директна корист, како што е промоција

на нејзиното име и слично.

Примателот на спонзорство, ќе достави до Општина Аеродром доказ за извршената промоција на општината, согласно Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.

Комисијата формирана од страна на Градоначалникот на Општина Аеродром ќе постапува по објавен јавен повик, согласно критериуми од повикот, согласно Правилникот за донации и спонзорства на општина Аеродром.

6. Носител

Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за доделување на спонзорства и донации на Општина Аеродром за 2023 година, ќе се спроведе од страна на општината Аеродром, преку надлежните Сектор за правни и општи работи и имот и имотно правни работи и Секторот за финансиски прашања на Општина Аеродром, како и соодветниот сектор од областа во која спаѓа предметот на донацијата, а во согласност со Одлуката за доделување на спонзорството, донесена од страна на Советот на општината и позитивно мислење за потврда на јавниот интерес, дадено од страна на Министерството за правда на РМ.

7. Извори на средства

Реализација на спонзорство во вид на финансиски средства, ќе се врши со средства од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година, во рамки на расположливите средства за тие намено во посебните годишни Програми зависно од предметот/областа на активностите кои се поддржуваат со спонзорството(спорт/образование/култура/социјална заштита и слично).

Спонзорство во вид на материјални добра или преносни права, ќе се врши во рамки на реално расположливите добра или права, со кои располага Општина Аеродром, односно услуги кои може да ги пружи.

IV. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“, а ќе се применува во текот на 2023 година.

Број 09-503/10
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Годишна програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Годишна програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10785/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 99 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 275/19) и Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на РСМ за Општина Аеродром („Службен весник на РСМ“ бр.131/2020), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на 28.12.2022 година, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА**

Вовед

Општ дел

- Просторен опфат и предмет на програмата
- Основи за изработка на програмата
 - законски основ
 - основни плански документи
- Лица вклучени во изработка и реализација на Програмата

1. Цели на програмата

- Општи цели на програмата

2. Обем на градежно земјиште што е предмет на програмата

3. Начин на реализација на Програмата и информирање на засегнати лица

4. Динамика на реализација на програмата

- број на турниси за објавување на оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на ГП по турниси
- пропишување на услови за наддавање

5. Процена на финансиски приливи по основ на реализација на Програмата (приходна страна на Програмата)

6. Процена на финансиски средства потребни за реализација на Програмата (расходна страна на Програмата)

7. Преодни и завршни одредби

ОПШТ ДЕЛ

Со донесување на Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 275/19), градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Северна Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, јавни претпријатија, акционерски друштва и други субјекти основани од Владата на РСМ и во сопственост на домашни и странски физички и правни лица, под услови утврдени со закон.

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на РСМ може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за РСМ, а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес. Градежното земјиште може да биде изградено и

неизградено планирано со актите предвидени согласно Законот за урбанистичкото планирање.

Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер кој е запишан во јавните книги за запишување на правата на недвижностите и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот опфатено со границите на градежната парцела.

Градежно земјиште е земјиштето кое е планирано со урбанистички план, урбанистичка планска документација, урбанистичко-проектна документација, општ акт или проект за инфраструктура.

Градежна парцела е дел од градежно земјиште чишто граници се утврдени со урбанистички план, урбанистичко планска документација, урбанистичко-проектна документација, општ акт или проект за инфраструктура предвидени со Законот за урбанистичко планирање. Градежната парцела може да се состои од една или од повеќе катастарски парцели или од делови на катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект кој е запишан во јавните книги за запишување на правата на недвижностите.

Со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија, во име на Република Северна Македонија управува Владата на Република Северна Македонија.

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, да се даде под долготраен и краткотраен закуп, да се разменува, да се заснова право на стварна службеност, да се даде на концесија (јавно приватно партнерство), да се даде на трајно користење, да се пренесе правото на сопственост и на него да се востановат други стварни права, на начин и под услови утврдени со Законот за градежно земјиште и друг закон.

A) Просторен опфат и предмет на програмата

Предмет на програмата е вршење на работите со располагање со градежното земјиште во сопственост на РСМ што се наоѓа на територијата на Општина Аеродром, дефинирана според Законот за територијалната организација на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/04, 12/05, 98/08, 106/08 и 149/14), додека од урбанистички аспект, тоа е земјиштето што е во граници на опфатот на ГУП на Град Скопје, како и урбанистичко-планската и урбанистичко-проектната документација донесена од Општина Аеродром.

Б) Основи за изработка на програмата

- Закон за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02),
- Закон за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 275/19)
- Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на РСМ за Општина Аеродром (Службен весник на РСМ бр. 131/2020)
- Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр.32/2020);

В) Лица вклучени во изработка и реализација на Програмата

- Изработката на Програмата се врши преку општинската администрација - Сектор за правни работи и имот и имотноправни работи и Сектор за комунални работи, урбанизам и заштита на животната средина;
- Реализацијата на Програмата ќе ја врши соодветна Комисија формирана од страна Градоначалникот во согласност со член 58 од Законот за градежно

земјиште во соработка со остантите сектори и одделенија од општинската администрација на Општина Аеродром

1. Цели на програмата

- Вршењето на работите со располагањето со градежното земјиште сопственост на РСМ, од страна на општина Аеродром, согласно дефинираните законски надлежности ќе придонесе за обезбедување услови за економски развој на општината, развој на инфраструктурата, подобрување на квалитетот на услугите и ефикасно искористување на ресурсите, а со крајна цел подобрување на условите за живеење и деловно функционирање за физичките и правните лица.

2. Обем на градежно земјиште што е предмет на програмата

Предмет на разработка на програмата е градежното земјиште сопственост на РСМ на територија на Општина Аеродром кое е планирано со актите согласно Законот за урбанистичко планирање, а кое под услови и согласно начин предвидени со Законот за градежно земјиште може да биде:

- предмет на отуѓување по пат на јавно наддавање;
- предмет на отуѓување со непосредна спогодба
- Давање под долготраен закуп;
- Градежни парцели за кои што за реализација на јавен интерес ќе бидат дадени на користење согласно Законот за јавно приватно партнерство;

3. Начин на реализација на Програмата и информирање на засегнати лица

Располагањето со градежното земјиште во однос на градежните парцели кои ќе бидат предмет на отуѓување со јавно наддавање ќе се реализира согласно предвидената постапка во Законот за градежно земјиште, со целосна транспарентност на постапката што треба да обезбеди поголема конкуренција во постапката за наддавање.

Реализацијата на програмата во однос на отуѓувањето на градежни парцели по пат на непосредна спогодба и долготраен закуп, ќе ја овозможува Секторот за правни работи и имот и имотноправни работи преку давање на конкретни информации на заинтересираните физички и правни лица за условите, начинот и постапката за отуѓување на градежното земјиште.

4. Динамика на реализација на програмата

- ГП што ќе бидат предмет на јавна објава ќе бидат објавени групно или или поединечно, додека барањата за отуѓување или воспоставување долготраен закуп на градежното земјиште со непосредна спогодба ги поднесуваат заинтересираните физички и правни лица, при што не постои временско ограничување за правото да поднесат барање.
- И во случаите на отуѓување на градежното земјиште со јавна објава и во случаите со непосредна спогодба, реализацијата на програмата е условена од динамиката на донесување на урбанистички планска и урбанистичко проектна документација.
- реализација на програмата - Сектор за правни работи и имот и имотноправни работи, и Сектор за комунални работи, урбанизам и заштита на животната средина и Комисија формирана од страна Градоначалникот во согласност со член 58 од Законот за градежно земјиште во соработка со останатите сектори и одделенија од општинската администрација на Општина Аеродром.

. Процена на финансиски приливи по основ на реализација на Програмата (приходна страна на Програмата)

Процената на финансиските приливи се прави врз основа на цените определени во Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност и Одлуката за определување на реонизација на градежни зони за подрачјето на Општина Аеродром објавена во („Службен гласник на Општина Аеродром“ бр. 5/22 година).

Се очекува прилив на средства по оваа програма, од отуѓување на градежни парцели за сите намени во приближна вредност од 2.000,000,00 денари.

6. Процена на финансиски средства потребни за реализација на Програмата (расходна страна на Програмата)

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата се состојат од збир на проценети финансиски средства потребни за реализирање на следните активности:

- трошоци по основ на администрирање на постапките за оттуѓување односно давање под закуп на градежното земјиште
- трошоци по основ на експропријација и одземање на корсиничко право
- трошоци за јавни објави за градежните парцели што ќе бидат предмет на оттуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште.

7. Преодни и завршни одредби

Оваа Програма може да се менува и дополнува во иста постапка како што се донесува.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на ОА, а ќе се применува во текот на 2023 година.

Број 09-503/19
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за јавни работи на територија на Општина Аеродром за периодот на 2023 година

Се објавува Програма за јавни работи на територија на Општина Аеродром за периодот на 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10780/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

ПРОГРАМА ЗА ЈАВНИ РАБОТИ на територија на општина Аеродром за периодот на 2023 година

- 1. Цел на Програмата**
- 2. Обем, видови, динамика и ниво на одржување**
- 3. Организациска поставеност и обврски на учесниците**
- 4. Постапка и критериуми за ангажирање на лица за вршење на јавни работи**
- 5. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на програмата**
- 6. Извршување на програмата и надзор**
- 7. Завршни одредби**

1. Цел на Програмата

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и реализација на одржувањето на чистотата на јавните површини, одржувањето на зеленилото на јавните површини и парковите на територија на Општина Аеродром, одржување на локалните улици, патишта, јавни пешачки површини и тротоари во зимски услови на подрачјето на Општина Аеродром и сл. активности, и тоа преку:

- одредување на видот и обемот на работите
- дефинирање на работата и задолженијата на сите учесници кои се одговорни за реализација на оваа Програма;
- дефинирање на обврските на сите директни учесници во реализација на оваа Програма.

2. Обем, динамика и ниво на одржување

Тргувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем и начинот на вршење на работите зависи од:

- Густината на населението на делови на Општината,
- Фреквенција на луѓе и моторни возила,
- Вид и број на јавни, станбени, деловни и инфраструктурни објекти

3. Организациска поставеност и обврски на учесниците

Одделението за комунална работи и заштита на животната средина на Општина Аеродром е носител на работите и активностите кои се однесуваат на севкупното организирање и функционирање на работите предвидени со оваа Програма. За таа цел Општината ќе ангажира вршители на јавни работи, кои под директна организација и надзор од одговорните лица за работа на терен (реонски инженери) од Одделението ќе ги извршуваат поставените работни задачи по одделни реони. Општина Аеродром ќе остварува потребна соработка и со Градот Скопје и јавните претпријатија основани од Градот, при појавена зголемена потреба од вршење на работите.

Дополнително Општина Аеродром ќе склучи Договори за јавни набавки на услуги со фирми - економски оператори за изнајмување на механизација за чистење и чистење на смет од јавни површини на територија на Општина Аеродром, одржување на хигиената на јавните пешачки и сообраќајни површини на територијата на општината, одржување јавни зелени површини, одржување на улици, паркинзи и јавни пешачки површини на територија на Општина Аеродром во зимски услови, чистење на отпад (диви депонии и друг отпад) на територија на Општина Аеродром кои во координација со одговорните лица од одделението за комунални работи и заштита на животната средина ќе извршуваат активности за навремено и ефикасно одржување на јавни зелени површини, чистење на смет од јавни површини, чистење на отпад и чистење и одржување на улици, паркинзи и јавни пешачки површини во зимски услови .

Обврски на ангажираните работници ќе бидат: одржувањето на чистотата на јавните површини (чистење на смет, празнење на уличните корпи за отпадоци, чистење на суви лисја, гранки и сл), одржувањето на зеленилото на јавните површини и парковите на територија на Општина Аеродром (косење трева, поткастрување гранки и др.), одржување на локалните улици, патишта, јавни пешачки површини и тротоари во зимски услови на подрачјето на Општина Аеродром (чистење на пешачките премини, пешачките

патеки, плочници и тротоари, целосно чистење на мостовите, чистење на снег од уличните клупи и корпи за одпадоци) и сл.

Механизација, опрема, материјали и работна сила:

- механизација и опрема сопственост на Општина Аеродром:

- 2 (два) камиони (IVECO) за чистење снег со нож и рикораспрскувач
- 2 (два) камиони (PEUGEOT) за собирање суви лисја, гранки и сл.
- 3 (три) возила Лада Нива
- 1 (едно) возило Пежо Партнер
- 2 (две) компактни возила (Green Machines) за метење и дезинфекција на јавни сообраќајни површини
- 9 (девет) рачни машини (Green Machines) за чистење и дезинфекција на јавни пешачки површини
- алат (лопати, метли, колички, пили, струшки, копачи, канти и сл.)
- 6 косилки за трева (тракторки), 12 робусни тревокосачки (за висока трева), 16 тримери, 16 дувалки, 3 телескопски пили,
- работна опрема, облека и обувки

- механизација и опрема од договорна фирма за одржувањето на зеленилото на јавните површини и парковите на територија на Општина Аеродром

- косилки за трева (тракторки), робусни тревокосачки (за висока трева), тримери, дувалки, телескопски пили и др.

- механизација и опрема од договорна фирма за одржување на хигиената на јавните пешачки и сообраќајни површини на територијата на општината

- механизација и опрема од договорна фирма за зимско одржување:

- моторно возило со нож и рикораспрскувач со носивост на корпа над 4,5 т,
 - моторно возило со нож и рикораспрскувач со носивост на корпа од 0.9 до 4,5 т,
 - мала машина со нож за чистење на тротоари од снег (бобкет),
 - градежна машина за утовар (скип),
 - механизација и опрема од договорна фирма за чистење на смет:
 - специјално возило за собирање на смет од јавни пешачки површини
 - моторно возило – цистерна за миенење на улици со капацитет на цистерна од над 8 м3
- ##### **- механизација и опрема од договорна фирма за чистење на отпад (депонии и др. отпад):**

- комбинирана машина утоварач-ровокопач
- мала машина за утоварање со зафатнина на корпа од 0,3м3 до 0,5м3
- мала машина за утоварање со зафатнина на корпа од 2,5м3 до 3,5м3
- камион кипер со зафатнина на сандак мин 10м3
- камион кипер со зафатнина на сандак од 3,5м3 до 5м3

- Работна сила:

- Мобилна единица за зимско одржување - задолжени 15 лица,
- Ангажирани сезонски работници,
- Работници од договорни фирми за чистење на снег

4. Постапка и критериуми за ангажирање на лица за вршење на јавни работи

Изборот на вршителите на јавни работи ќе се врши со постапка за избор, согласно член 83, член 84 и член 85 од Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1997; 25/2000; 101/2000; 50/2001; 25/2003; 37/2004; 4/2005; 50/2006; 29/2007; 102/2008; 161/2008; 50/2010; 88/2010; 51/2011; 11/2012; 80/2012; 114/2012; 39/2014; 44/2014; 113/2014; 56/2015; 129/2015; 147/2015; 154/2015; 27/2016; 119/2016; 21/2018 и 113/2018;124/2019;103/2021)

За таа цел Градоначалникот ќе формира комисија за спроведување на постапка за избор на кандидати, врз основа на претходно спроведен јавен оглас.

Основни критериуми врз основа на кои ќе одлучува Комисијата се:

- невработени лица пријавени во Агенцијата за вработување на Република Македонија (корисници на паричен надоместок ќе имаат предност),
- Работоспособни,
- претходно работно ангажирање во областа ќе се смета како предност

Бројот на вршителите на јавни работи, периодот за кој би се ангажирале истите, начинот како и висината на надоместокот за извршените работи ќе бидат регулирани со одлука на Советот на Општина Аеродром.

5. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на програмата

Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма ќе се врши од средствата предвидени во Буџетот на општината Аеродром за 2023 година, во програмата **J** за комунални дејности, **J8** потпрограма (други комунални услуги), подпрограма **J7** (одржување и користење на паркови и зеленило) и потпрограма **J6** (одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќајот).

За реализација на оваа програма ќе се обезбедат финансиски средства за набавка на алат и ситен инвентар, заштитна опрема, обувки, униформи, набавка, поправка и одржување на машини за одржување на јавни зелени површини, надоместоци за ангажираните работници и сл.

6. Извршување на програмата и надзор

Програмата ќе ја извршува Одделението за комунални работи и заштита на животната средина на Општина Аеродром.

Надзор над извршувањето на оваа програма ќе врши Советот на Општина Аеродром преку усвојување на Извештај за реализација на програмата.

Број 09-503/14
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Годишен план - Програма за работа на одделението за инспекциски работи на Општина Аеродром за период од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година

Се објавува Годишен план - Програма за работа на одделението за инспекциски работи на Општина Аеродром за период од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10783/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

ГОДИШЕН ПЛАН - ПРОГРАМА
за работа на одделението за инспекциски работи на Општина Аеродром
за период од 01.01.2023 год.до 31.12.2023 год

Во согласност со Законот за инспекциски надзор (Службен весник на Република Северна СМ бр. 102/19) се донесува Годишниот план за работа на Одделението за инспекциски работи во врска со извршувањето на инспекциските работи од надлежност на Општина Аеродром за периодот од 01.01.2023 заклучно со 31.12.2023 година.

Во Годишниот план-програма се презентирани активностите на Одделението за инспекциски работи кои ќе бидат преземени со цел исполнување на законските надлежности за вршење на инспекциски надзор во сите области на инспекцискиот надзор од надлежност на Општина Аеродром како во однос на постоечката законска регулатива, така и во однос на можните измени и дополнувања на поединечните закони.

Одделението за инспекциски работи на Општина Аеродром во својот состав има 7 /седум / инспектори од кои (4 /четири / Советник инспектор), (3 /три/ Помлад соработник-помлад инспектор), и 4 /четири/ Самостоен референт-комунален редар, со кои раководи Виш инспектор- раководител на одделението, кои покриваат различни области и тоа:

1. Градежна инспекција

1. 1 Советник овластен градежен инспектор -1/еден/ Советник-овластен градежен инспектор на обука под менторство

2. Комунална инспекција

2.1 Комунални инспектори - 3/три/ Помлад соработник-помлад комунален инспектор

и 1/еден/ Советник комунален инспектор на обука под менторство

2.2 Комунални редари – 4 /четири/ комунални редари

3. **Инспектор за домување** – 1 /еден/ Советник-овластен инспектор за домување

4. **Животна средина** – 1/еден/ Советник-овластен инспектор за животна средина

Потребните услови за исполнување на Годишниот план се дадени за секоја инспекција поодделно, согласно со нивните потреби и согледувањата од досегашното работење.

Финансиските средства за спроведување на надлежностите на инспекторите се предвидени во Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година во Програмата Ф2, Е0 и А0. За реализација на Годишниот план ќе биде изготвен Годишен извештај, а согласно со Законот за инспекциски надзор ќе бидат изготвувани и месечни оперативни планови кои според процедурата за инспекциски надзор ОА-ПР-ИН-01 за следење на незаконски дејствија и ОА-ПУ-ИН-01 работно упатство за увид на терен.

Со овој план-програма се планираат месечни планови за активности на инспекторите и редарите преку редовен, вонреден и контролен инспекциски надзор кои преставуваат основ за примена на инспекциските мерки во согласност со законите како и по сопствена иницијатива, или по преставки и поплаки од страна на граѓаните.

Од тука, планираните активности поделени се во една временска рамка со што ќе се овозможи реализирање на истите во текот на целата календарска година.

1. Градежен инспекција

1.1. Советник -овластен градежен инспектор

Работните активности на овластениот градежен инспектор во текот на 2022 година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски акти:

Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20)

- Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија “ бр. 102/19);
- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија “ бр. 124/15 и 129/15).

Во предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности.

Советник-овластен градежен инспектор врши инспекциски надзор над градби од втора категорија, како што се:

- градби наменети за основно и средно образование;
- градби од областа на културата;
- градби за потребите на органите на општините, општините во градот Скопје;
- индустриски и зелени зони основани од општините, општините во градот Скопје и градбите во овие зони;
- градби наменети за примарна и секундарна заштита;
- градби за потребите на верските заедници;
- индустриски градби;
- стопански градби;
- деловни градби;
- станбено-деловни градби;
- градби за индивидуално домување предвидени со урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес
- викенд куќи;
- градби за колективно домување;
- градби за потребите на агроберзи;
- трговски центри;
- хотели;
- рекреативни центри;
- градби за научно-истражувачка дејност;
- катни гаражи;
- пазари;
- општински патишта;
- придружно услужни објекти на општински патишта и улици утврдени со закон;
- електронски комуникациски мрежи и средства;
- термоцентрали и хидроцентрали со капацитет до 1МВ;
- ветерници;
- градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет до 1MW;
- далноводи со напонско ниво до 35 КВ;
- трафостаници со напонско ниво до 35КВ;
- складишта за нафтени деривати, природен гас и ТНГ со капацитет на складирање до 1 000 тони;
- секундарна гасоводна мрежа;

- секундарна топловодна мрежа;
- трамвајски пруги;
- градби за противпожарна заштита;
- градби за ветеринарна заштита;
- детски градинки;
- градби во подрајче на национални паркови и парк шуми;
- градби за сепарација на материјали за производство на бетон;
- бетонски бази;
- асфалтни бази;
- локални водоснабдителни и канализациски системи со системи за прочистување;
- градби кои се во функција на заштита и промоција на природното наследство (информативни центри);
- депонии за инертен отпад (градежен шут) и депонии за неопсен отпад;
- објекти за складирање, третман и/или преработка на отпад;
- рудници и градби за потребите на рудници;
- автокампови и градби за потребите на автокампови;
- објекти за складирање, третман и/или преработка на отпад;
- меѓуградски автобуски станици;
- зоолошки градини;
- стадиони и спортски сали со капацитет под 10.000 гледачи;
- системи за наводнување и одводнување;
- базени на ниво на теренот за јавна употреба;
- јавни паркови;
- јавни паркиралишта;
- ски-лифтови.

Советник-овластен градежен инспектор врши инспекциски надзор над градби за кои не е потребно одобрение за градење:

- мерни станици за заштита на медиумите на животната средина;
- привремени градби наменети за истражувачки дејности (градби за вршење истражувачки мерења, природни ресурси, мерни станици за ветер, сонце, воздух, бушотини, ископи и слично) кога постои одлука на надлежен орган, за периодот од најмногу три години, по кој период треба да се отстранат;
- градби во функција на градобијна одбрана и градба за сигнализација во воздушниот сообраќај;
- -некатегоризиран пат кој служи за стопанисување со шуми и користење на други природни ресурси одобрени со посебен пропис;
- споменици, спомен обележја и склуптури;
- гробници и споменици на гробни места во рамките на гробиштата утврдени со урбанистички план;
- градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лица со инвалидност до и во градбата;
- гробница и споменици на гробни места во рамките на гробиштата утврдени со урбанистички план;
- градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лица со инвалидност до и во градбата;
- при вградување и замена на опрема во градба која е во употреба заради проширување на капацитетот на градбата, а со која не се менува намената на градбата и просторијата во која е сместена опремата, нити се менуваат општите услови за заштита и спасување предвидени со основниот проект за градбата -телекомуникациска опрема за интерен пренос на говор и слика, опрема во функција на заштита на градбата од кражби, заштита и спасување;
- огради

- електронска комуникациска опрема за пренос на слика, говор и други податоци која се поставува на објекти за кои е издадено одобрение за употреба;
- рекламни паноа кои се поставуваат на објекти ;
- потпорни сидови;
- помошни градби кои се во функција на објект за домување или друг вид на објект и се градат на иста урбанистичка парцела (гаража со бруто развиена површина до 50м², остава, септичка јама и слично);
- базени на ниво на терен за индивидуална употреба;
- настрешница во функција на објект;
- отички кабли;
- привремени градби за потребите на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони кои се градат во рамките на технолошките индустриски развојни зони;
- отворени и затворени спортски игралишта;
- спортски сали со бруто развиена површина до 1500м²;
- мерни и разводни ормари за електрична енергија и нисконапонските кабли;
- опрема за автоматско регулирање на премин преку постојни железнички пруги и инсталации за автоматско следење и управување на сообраќајот на постојни железнички пруги и
- електронска комуникациска опрема за следење и регулирање на сообраќајот на постојни улици.
- рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти за кои е издадено одобрение за употреба.

Советник-овластен градежен инспектор во рамките на надлежностите има право да врши инспекциски надзор:

- во текот на изградбата;
- изградба на објект кога во него се врши пренамена на конструктивните елементи во поглед на нивната механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, како и пренамена од станбен во деловен простор и обратно.
- спроведува едукација на лица или субјект каде што ќе утврди сторена неправилност.
- води дневник за преземаните активности

Со оваа Програма се планираат месечни активности на овластениот градежен инспектор преку редовен, вонреден и контролен инспекциски надзор како и по сопствена иницијатива, или по преставки и поплаки од страна на физички и правни лица.

Јануари-Декември 2023

Редовен инспекциски надзор во Одделението за урбанизам и комунални дејности над издадени одобренија за градба.

Вонреден инспекциски надзор над објектите кои се градат со одобрение за градба
Постапување на поднесени барања/пријави/претставки од страна на физички и правни лица

Контролен надзор кај субјектите кои беа опфатени со редовен надзор.

Контролен надзор на цела територија на Општина Аеродром

Извршување на донесени акти

Инспекцискиот надзор го врши еден Советник-овластен градежен инспектор на цела територија на Општина Аеродром.

2. Комунална инспекција

2.1 Помлад соработник-помлад комунален инспектор – 3/три/ помлади комунални инспектори

Работните активности на Помлад соработник-помлад комунален инспектор во текот на 2023 година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски акти:

- Закон за јавната чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 130/10, 23/11,53/11,80/12,163/201344/2015,147/2015 , 31/2016 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 122/21)
- Закон за инспекциски надзор (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 102/19)
- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија “ бр. 124/15 ,129/15).
- Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/04, 28/06, 103/08,17/11, 54/11,163/2013,10/2015,147/2015 и 31/2016)
- Закон за гробишта и погребални услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/08,156/10, 53/11,163/2013,152/2015и 31/2016)
- Закон за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија,, бр.95/12, 163/13,42/14, 44/15,147/15 ,31/16, 64/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 302/20)

Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. Од горенаведените законски и подзаконски акти произлегуваат надлежностите по кои комуналните инспектори во текот на 2022 година вршат контрола и тоа на:

- фрлање и оставање на хартија, опушоци, мастики, амбалажи, земја, отпадоци од растенија, песок и други отпадоци освен на местата определени за таа намена,
- оставање на стари предмети од домаќинство и смет од вршење на дејности покрај садовите за собирање на смет, освен на места определени од општината,
- оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, живина и птици во садови за отпад, освен за места определени за таа намена,
- колење на кокошки и друга живина и животни,
- испуштање на отпадни води и други течности од дворните места и објекти,
- истурање или испуштање на течности во садови за отпад, на улици, во канали, реки и езера,
- сечење, складирање, лепење на дрва, јаглен и слично, освен за места определени за таа намена,
- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки,
- чување и напасување на крупен добиток и живина,
- продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи, освен за места определени за таа намена,
- поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети,
- мешање на бетон, малтер, освен на места што ќе ги определи општината,
- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други видови садови за собирање смет,
- фрлање, односно оставање на смет до контејнер и други видови на садови за собирање на смет,
- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда или куќа, во двор,
- поставување на контејнери и други видови садови за собирање смет надвор од определени места за нивно поставување, согласно со нивната намена,
- плукање или секнење нос на јавни површини,
- лепење на плакати на кое било јавно место, освен за места определени за таа намена и
- вршење на физиолошки потреби.

Заради обезбедување на јавна чистота на јавни површини е забрането:

- фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен шут), освен за места определени за таа намена,
- палење, закопување и уништување на смет,
- превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско ѓубре, сено, отпад или слични материјали без претходна подготовка и поклопување на материјалите со поклопец,
- вклучување во сообраќај на моторни, влечни и запрежни возила од стоваришта или градилишта со валкани тркала,
- поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи,
- палење и уништување на садовите за собирање смет,
- уништување на урбаната и друга опрема (клупи, фонтани, билборди, опрема на детски игралишта),

Заради обезбедување на јавна чистота на неизградено градежно земјиште сопственост на физички и правни лица во централното подрачје на општината, забрането е:

- фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен шут), оставање на хартија, опушоци, мастики, амбалажи, земја, отпадоци од растенија, песок и други отпадоци,
- оставање на стари предмети од домаќинство и смет од вршење на дејности,
- палење, закопување и уништување на смет,
- оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, живина и птици,
- колење на кокошки и друга живина и животни,
- сечење, складирање, лепење на дрва, јаглен и слично,
- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки, нерегистрирани, хаварисани возила, приколки и камп приколки,
- чување и напасување на крупен добиток и живина,
- продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи,
- поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи,
- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други видови садови за собирање смет,
- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда или куќа,
- плукање или секнење нос и
- вршење на физиолошки потреби.

Овие активности се неминовно потребни за да се дојде до ефикасни законски решенија, со што би се зголемиле надлежностите на Советник-овластен комунален инспектор, бидејќи сегашните законски и подзаконски акти, цениме дека имаат одредени недоречености и не се целосно ефикасни.

Работните активности на Помлад соработник-помлад комунален инспектор во текот на 2022 година ќе се засноваат и на обезбедување на помош и поддршка на одделението за инспекциски работи со цел спроведувањето на законите, подзаконските акти и прописите на општината во областа комуналната инспекција:

Јануари – Декември 2023

- извршува наједноставни работи и задачи кои се вршат во одделението во кое е распореден, а кои се однесуваат на вршењето на инспекциски надзор од областа на комуналните дејности врз основа на конкретни упатства и надзор од раководителот на одделението;
- помага при организирање, изнесување и транспортирање на комуналниот и друг вид неопасен смет;
- помага при вршење инспекциски надзор согласно Законот за комуналните дејности и други подзаконски акти од таа област;
- помага при вршењето на контрола во областа на комуналната дејност на подрачјето на Општината;
- поднесува пријави за покренување прекршочна постапка;
- постапува по барања на граѓаните;

- помага при вршење анализи за одредени состојби со хигиената во Општината

2.3 Самостоен референт-комунален редар

Работните активности на Самостоен референт-комунален редар во текот на 2023 година ќе се засноваат на вршење над примената на следните законски и подзаконски акти:

- Закон за јавната чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 114/10,23/11,53/11,80/12,163/13,44/15,147/15, 31/16 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 122/21)
- Закон за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија,, бр.95/12, 163/13,42/14, 44/15,147/15, 31/16 и 64/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 302/20)

Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. Од горенаведените законски и подзаконски акти произлегуваат работите кои ги врши Самостоен референт-комунален редар во координација со комуналниот инспектор , во текот на 2023 година:

- фрлање и оставање на хартија, опушоци, мастики, амбалажи, земја, отпадоци од растенија, песок и други отпадоци освен на местата определени за таа намена,
- оставање на стари предмети од домаќинство и смет од вршење на дејности покрај садовите за собирање на смет, освен на места определени од општината,
- оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, живина и птици во садови за отпад, освен за места определени за таа намена,
- колење на кокошки и друга живина и животни,
- испуштање на отпадни води и други течности од дворните места и објекти,
- истурање или испуштање на течности во садови за отпад, на улици, во канали, реки и езера,
- сечење, складирање, цепање на дрва, јаглен и слично, освен за места определени за таа намена,
- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки,
- чување и напасување на крупен добиток и живина,
- продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи, освен за места определени за таа намена,
- поставување на урбана опрема и други подвижни и неподвижни предмети,
- мешање на бетон, малтер, освен на места што ќе ги определи општината,
- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други видови садови за собирање смет,
- фрлање, односно оставање на смет до контејнер и други видови на садови за собирање на смет,
- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда или куќа, во двор,
- поставување на контејнери и други видови садови за собирање смет надвор од определени места за нивно поставување, согласно со нивната намена,
- плукање или секнење нос на јавни површини,
- лепење на плакати на кое било јавно место, освен за места определени за таа намена и
- вршење на физиолошки потреби

Заради обезбедување на јавна чистота на јавни површини е забрането:

- фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен шут), освен за места определени за таа намена,
- палење, закопување и уништување на смет,
- превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско губре, сено, отпад или слични материјали без претходна подготовка и поклопување на материјалите со поклопец,
- вклучување во сообраќај на моторни, влечни и запрежни возила од стоваришта или градилишта со валкани тркала,

- поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи,
- палење и уништување на садовите за собирање смет,
- уништување на урбаната и друга опрема (клупи, фонтани, билборди, опрема на детски игралишта),

Заради обезбедување на јавна чистота на неизградено градежно земјиште сопственост на физички и правни лица во централното подрачје на општината, забрането е:

- фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен шут), оставање на хартија, опушоци, мастики, амбалажи, земја, отпадоци од растенија, песок и други отпадоци,
- оставање на стари предмети од домаќинство и смет од вршење на дејности,
- палење, закопување и уништување на смет,
- оставање на фекални остатоци од домашни миленици и мртви животни, живина и птици,
- колење на кокошки и друга живина и животни,
- сечење, складирање, цепење на дрва, јаглен и слично,
- оставање на запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки, нерегистрирани, хаварисани возила, приколки и камп приколки,
- чување и напасување на крупен добиток и живина,
- продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи,
- поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи,
- растурање на сметот од вреќи, контејнери и други видови садови за собирање смет,
- фрлање смет од кој било кат од станбена зграда или куќа,
- плукање или секнење нос и
- вршење на физиолошки потреби.

Јануари – Декември 2023

- Контрола на целата територија на Општина Аеродром
- Редовна координација со Раководителот и Советник-овластените комунални инспектори за поефикасно извршување на работните задачи.
- Спроведување на Законот за јавната чистота и подобрување на хигиената, а со тоа и условите за живот на граѓаните на Општина Аеродром.

За спроведување на оваа Програма и за спроведување на законите во надлежност на редарите, контрола вршат 3/три/Самостоен референт-комунален редар.

3. Инспектор за домување

Работните активности на Советник-овластен инспектор за домување во текот на 2023 година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски акти:

- Закон за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/2014, 146/2015, 31/2016, 64/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 302/20)
- Закон за инспекциски надзор (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 102/19,);
- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15, 129/15).

Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. Од горенаведените законски и подзаконски акти произлегуваат работите кои ги врши Советник-овластен инспектор за домување во текот на 2022 година и тоа:

Јануари – Декември 2023

- утврдуваат дали се обезбедува редовна на станбениот објект во согласност со овој закон и подзаконските прописи, односно со нормите за домување во станбени објекти, како и тоа дали се обезбедени условите за ефикасно управување со станбените објекти
- проверка на сите документи поврзани за управување на станбената зградата
- контрола на управители или заедници на сопственици согласно одредбите од овој закон
- постапување на поднесени барања/пријави/претставки од страна на физички и правни лица

Со оваа Програма се планираат месечни активности на Советник-овластен инспектор за домување преку редовен, вонреден и контролен инспекциски надзор како и по сопствена иницијатива, или по преставки и поплаки од страна на физички и правни лица.

За спроведување на оваа Програма и за спроведување на законите во надлежност на Советник-овластен инспектор за домување, надзор врши еден Советник-овластен инспектор за домување.

4. Инспектор за животна средина

Работните активности на Инспекторот за животна средина во текот на 2023 година ќе се засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски акти:

- Закон за инспекциски надзор (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 102/19)
- Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија “ бр.68/04,28/06,103/08,17/11, 54/11,163/13,10/15,147/15 ,31/16 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 21/21)
- Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Северна Македонија “ бр. 215/21)
- Закон за животна средина („Службен весник на Република Македонија “ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,123/12, 93/13, 187/13,42/14,44/15;129/15,192/15, 39/16 и 99/18.)
- Закон за квалитет на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија “ 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12,163/13 10/2015 , 146/15 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 151/21)
- Закон за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на Република Македонија “ бр.79/07, 124/10, 47/11,163/13 , 146/2015 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 151/21).
- Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република Северна Македонија “ бр.176/21)
- Закон за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија “ бр. 38/05 и 110/08 , 51/11,129/15).

Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и подзаконските акти, како и евентуални нови надлежности. Од горенаведените законски и подзаконски акти произлегуваат работите кои ги врши Советник-овластен инспектор за заштита на животната средина во текот на 2023 година и тоа:

- да утврди дали е изработен елаборат за заштита на животната средина
- да нареди спроведување на мерките утврдени во елаборатот и да го утврди временскиот рок за спроведување на мерката

- да утврди дали се врши мониторинг во согласност со условите содржани во Б-интегрираната еколошка дозвола
- да утврди дали на изготвувачот му се доставуваат потребните податоци за изготвување и одржување на Регистарот на загадувачки материји и супстанции и нивните карактеристики
- да утврди дали е поднесено барање и/или дали инсталацијата има Б-интегрирана еколошка дозвола
- да изврши увид и контрола дали операциите во инсталацијата се спроведуваат согласно со условите утврдени во В-интегрираната еколошка дозвола
- да утврди дали е добиена дозвола за усогласување со оперативен план за продолжување, односно отпочнување на работата на инсталацијата до исполнување на условите за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола и да изврши увид и контрола дали активностите во инсталацијата се спроведуваат согласно со условите утврдени во дозволата и оперативниот план
- да утврди дали е доставено барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план во пропишаниот рок, кога се работи за инсталација за која се издава Б-интегрирана еколошка дозвола
- да утврди дали емисиите на супстанциите определни во дозволата за усогласување се испуштаат согласно со определените гранични вредности
- да изврши увид и контрола во начинот на спроведување на одделните фази од оперативните планови и утврди дали се спроведуваат во утврдените рокови за реализација на дозволите за усогласување, за инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола
- да утврди дали емисиите на супстанциите определни во дозволата за усогласување се испуштаат согласно со определените гранични вредности
- да утврди дали е поднесено известување за реализацијата на оперативните планови и исполнувањето на обврските од оперативниот план заради добивање на интегрирана еколошка дозвола и дали е тоа сторено во определениот рок
- да утврди дали е доставено известувањето до надлежниот орган во определениот рок
- да утврди дали се изработени и/или доставени внатрешни планови за вонредни состојби до општината и до градот Скопје
- да утврдува и други состојби заради обезбедување на спроведување на овој и друг закон.
- има право да врши надзор над примената на мерките за заштита на почвата од загадување и пренамена и тоа дали:
 - се преземени мерки за спречување на загадувањето на почвата со испуштања на моторни масла од возилата и/или нафтени деривати и/или течности кои содржат нафтени деривати во почвата (сервиси за миене возила, други сервиси за возила и слично),
 - се преземени соодветни мерки во случај на пречекорување на загадувањето и
 - утврдува и други состојби од негова надлежност.
- При вршењето на надзорот на спроведувањето на мерките на заштита од непријатна миризба, овластениот инспектор за животна средина има право да врши надзор над примената на мерките за заштита од непријатна миризба, и тоа дали:
 - - се преземаат мерки за заштита од непријатна миризба во просторијата и околината каде што престојува и се движи човекот,
 - - угостителската и туристичката дејност се врши на начин на кој се обезбедува спречување на ширење на непријатна миризба во околината,
 - - дали се отстрануваат работите и се спречуваат активностите кои предизвикуваат непријатна миризба и
 - - утврдува и други состојби од негова надлежност

- испушта цврсти материи во канализациониот систем од индустриски капацитети;
- испушта урбани отпадни води, чија концентрација на сулфатниот јон е поголема од 400 мг/л, како и урбани отпадни води од комунални септички јами и отпад во канализациониот систем;
- испушта отпадни материи и води кои ги оштетуваат сидовите на канализациониот систем;
- спушта нафта и нафтени деривати, како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материи во канализациониот систем;
- испушта отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во системот на атмосферската канализација, односно испушта атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води и
- испушта индустриски отпадни води во канализациониот систем без претходно извршено потребно пречистување согласно интегрирана дозвола која се дава согласно со закон.
- да вршат увид и да утврдат дали отпадот од пакување кој не е комунален отпад се остава или предава како комунален отпад на места означени за собирање и селектирање на комунален отпад
- да врши увид и контрола и да утврди дали крајниот корисник постапува со отпадот од пакување согласно со одредбите за постапување со отпад
- да врши увид и контрола и да утврди дали за спроведување на обврските од на овој закон производителот, производителот на пакување и трговецот имаат обезбедено простор и опрема за селективно собирање на отпадот од пакување доколку имаат продажен простор поголем од 200 м²
- да врши увид и контрола и да утврди дали правното лице за постапување со отпад од пакување постапува согласно со договорот
- врши увид дали се исполнети условите за заштита и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух содржани во Б интегрираната еколошка дозвола, односно дозволата за усогласување со оперативниот план
- врши контрола и увид дали има инсталирано и дали се одржуваат во исправна состојба мерните инструменти за следење на емисиите
- утврди дали е запазена процедурата за начинот и честотата на мерења на емисиите, односно пресметување на количината на емисии и начинот на водењето на дневник
- утврди дали се доставуваат податоци од емисиите до надлежниот орган
- врши контрола и увид дали се исполнети условите со кои се спречува, намалува или контролира негативното влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух на инсталации за кои не е предвидено издавање на интегрирани еколошки дозволи
- да врши контрола над примената на мерките за заштита од бучава од инсталации со Б-интегрирана еколошка дозвола и во другите објекти утврдени согласно со Законот за животната средина, и тоа дали:
 - операторот на изворот на бучава има обезбедено услови бучавата да биде сведена во пропишаните гранични вредности,
 - се намалила бучавата, во случаите кога престанале околностите под кои било појавено повисоко ниво на бучава во пропишаните гранични вредности и
 - операторот на изворот на бучавата ги презел сите предвидени технички, технолошки и други мерки за доведување на бучавата во пропишаните гранични вредности за опремата, технолошките процеси, градби, постројки и инсталација во подрачјата и местата за престојување на луѓето;
- да утврди дали правното и физичкото лице ги презело сите предвидени технички, технолошки и други мерки и ги исполнило предвидените стандарди за доведување на бучавата во рамките на пропишаните гранични вредности за опремата и технолошките процеси што ги

употребува, како и за подрачјата и местата за престојување на луѓето кои се во исклучителна надлежност на општината и градот Скопје;

- да утврди дали се почитуваат граничните вредности на нивото на бучава од изворите на бучава кои се во исклучителна надлежност на општината
- да утврди дали правните и физички лица ги презеле мерките за заштита од бучава
- да утврди дали се исполнуваат условите за заштита од бучава предизвикана од постројките, опремата, инсталациите и уредите кои се употребуваат на отворен простор
- да утврди дали бучавата предизвикана од други самостојни звучни извори е во рамките на граничните вредности на ниво на бучава
- да вршат увид и контрола и да утврдат дали отпадните батерии и акумулатори се оставаат на места кои не се означени за таа намена
- да вршат увид и да утврдат дали колективниот постапувач и/или самостојниот постапувач го организира одделното собирање на отпадните батерии и акумулатори на подрачјето на општината, на општината во градот Скопје и на градот Скопје преку воспоставување на собирни места и центри и обезбедуваат редовно собирање на отпадните батерии и акумулатори од собирните места и центри согласно со склучените договори .

Јануари – Декември 2023

- **Редовен инспекциски надзор над спроведување на законите и прописите донесени врз основа на законите**
- Вонреден инспекциски надзор и постапување на поднесени барања/пријави/претставки од страна на физички и правни лица
- Контролен надзор по истекот на рокот определен во инспекцискиот акт
- Контролен надзор на целата територија на Општина Аеродром

За спроведување на оваа Програма и за спроведување на законите во надлежност на Советник-овластен инспектор за заштита на животната средина, надзор врши еден Советник-овластен инспектор за заштита на животната средина.

Инспекцискиот надзор претставува континуиран процес.

За вршењето на инспекцискиот надзор секој инспектор за својата област доставува Годишен извештај за претходната година до Советот на Општината.

Финансиски средства:

За спроведување на оваа план - програма, потребни се финансиски средства за извршување на донесените извршни управни акти.

Начин на извршување на работите:

Годишната програма ќе и овозможи на Општина Аеродром систематизирано спроведување на законите.

Подеднакво важно ќе биде да се информираат и да се едуцираат граѓаните за нивните обврски од законските норми и придобивките кои ќе ги имаат на долг рок од тоа.

Начини за подобрување на инспекцискиот надзор и спроведување на законите:

- Потребно е да се дојде до поефикасни законски решенија, бидејќи сегашните законски и подзаконски акти, цениме дека имаат одредени недоречености и не се целосно ефикасни.
- Зголемена ефикасност на инспекцијата и јакнење на нејзиниот капацитет со поголем број овластени инспектори.
- Заштита на инспекторите при извршување на работите, како и право на додаток на плата заради изложеност на висок ризик по неговиот живот и здравје согласно Законот за инспекциски надзор („Службен весник на РСМ“ бр. 102/19).

Временски рокови за извршување на работите:

Периодот за реализација на овој план-програма е јануари-декември 2023 година.

Обуки на инспекторите и редарите:

Инспекторите и редарите ќе земат учество на семинари, предавања и едукации во врска со имплементација на одредбите од материјалните закони како и Законот за општа управна постапка и Законот за инспекциски надзор, организирани од страна на ЗЕЛС, надлежните министерства и други институции.

Број 09-503/12
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за одржување на локални улици и патишта на територија на Општина Аеродром во зимски услови за периодот на 2023 година

Се објавува Програма за одржување на локални улици и патишта на територија на Општина Аеродром во зимски услови за периодот на 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10783/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

ПРОГРАМА

За одржување на локални улици и патишта на територија на Општина Аеродром во зимски услови за периодот на 2023 година

1. Цел на Програмата
2. Обем, динамика и ниво на одржување
3. Организациона поставеност на мобилната единица за зимско одржување и обврски на учесниците
4. Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици
5. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на програмата
6. Извршување на програмата и надзор
7. Завршни одредби

1. Цел на Програмата

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и реализација на одржувањето на локалните улици и патишта на подрачјето на Општина Аеродром, и тоа преку:

- одредување на обемот на работите и нивото на чистењето на снегот и голомразиците од коловозните површини;
- дефинирање на работата и задолженијата на сите учесници кои се одговорни за реализација на оваа Програма;
- дефинирање на обврските на сите директни учесници во реализација на оваа Програма.

2. Обем, динамика и ниво на одржување

Тргувајќи од основната цел на Програмата физичкиот обем и начинот на одржувањето на локалните улици и патишта зависи од:

- густината на населението на делови од градот;
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила;

-видот и бројот на инфраструктурни објекти.

Коловозните површини предвидени за оспособување на ниво на Општина Аеродром изнесува вкупно 198 433 м² и нивното расчистување утврдено согласно приоритетите за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа:

- локалните улици и патишта кои се во надлежност на Општина Аеродром;
- паркиралишта кои се во надлежност на Општина Аеродром, и
- критични (црни) точки.

3. Организациска поставеност на мобилната единица за зимско одржување на обврски учесниците

Зимската мобилна единица ја организира одделението за комунална работи на Општина Аеродром кое е носител на работите и активностите кои се однесуваат на целокупното функционирање на истата како што е предвидено со оваа Програма. Општина Аеродром ќе остварува потребна соработка и со Градот Скопје и јавните претпријатија основани од Градот, при појавена потреба предизвикана од интензивни врнежи од снег.

За време траењето на функционирањето на Зимската мобилна единица се обезбедува континуирано дежурство.

Одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани.

Посипувањето на подмрзнатиците со сол во услови кога нема снежни врнежи се врши по приоритет, на критичните точки и локални улици кои се во надлежност на Општина Аеродром.

Оспособувањето на коловозните површини се врши во зависност од временските услови при што оспособувањето (расчистувањето) на коловозните површини со голомразици и снежни врнежи ќе се врши првенствено на критичните точки и витални објекти и локални улици кои се во надлежност на Општина Аеродром, а потоа и на другите улици.

Механизација, опрема, материјали и работна сила:

- механизација и опрема:

- механизација и опрема сопственост на Општина Аеродром:
 - 2 (два) камиони (IVECO) за чистење снег со нож и рикораспрскувач
 - 3 (три) возила „лада нива“
 - 1 (едно) возило „пежо партнер“
 - алат (лопати, копачи)
- механизација и опрема од договорна фирма за зимско одржување:
 - моторно возило со нож и рикораспрскувач со носивост на корпа над 4,5 т,
 - моторно возило со нож и рикораспрскувач со носивост на корпа од 0.9 до 4,5 т,
 - мала машина со нож за чистење на тротоари од снег (бобкет),
 - градежна машина за утовар (скип),
 - камион за транспорт на снег од јавни површини

- Работна сила:

- Мобилна единица – задолжени 15 лица
- Ангажирани сезонски работници

Материјали за сезоната 2023 година

- Индустриска сол 150 (сто и педесет) тони (делува до -6Ц степени Целзиусови)

Материјалите ќе се складираат на пунктот на ул.Горноврановска бб и ќе се употребуваат согласно временските услови.

Директни учесници во оваа програма се:

3-1. Одделението за комунални работи и заштита на животната средина на Општина Аеродром

- ќе ја реализира Програмата за функционирање на зимската служба;

- организира редовна приправност со потребна опрема : алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација за дејствување во зимски услови;
- одговорните работници на мобилната единица вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани;
- презема потребни активности за спроведување на набавка на сол, обезбедување и складирање, како и растурање на сол и други материјали;
- презема потребни активности за подготовка на возилата и другата потребна опрема за дејствување во зимски услови;
- со специјални машини, опрема и работна рака при посипување на индустриска сол за отстранување на голомразицата од коловозните површини
- води целосна документација за зимската служба и изготвува распоред на лица за приправност;
- ќе врши организација и распоред на ангажирани сезонски работници во Општина Аеродром со цел: отварање на пешачките премини, отварање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците, целосно чистење на мостовите и чистење и празнење на снегот од уличните корпи .

Снегот и мразот од тротоарите ќе се собира на работите од тротоарот, а ако тротоарите се потесни од 1,5 m. на работ од коловозот, при што ќе се внимава да не се затрупуваат сливниците и да не се нарушува движењето на возилата и пешаците.

3-2. Други учесници вклучени во реализација на Програмата

- **СВР-Сообраќајната полиција** ќе го контролира и регулира сообраќајот во новонастанатите состојби на сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задочжени субјекти за поефикасно оспособување на сообраќајниците
- **EVN Македонија** ги превзема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електроинсталации и објекти.
- **Македонски телекомуникации** ги превземаат потребните мерки за чистење на снегот од надворешните ТТ уреди, инсталации и телефонски говорници.
- **Трговските друштва** чии отворени објекти и простории се користат од страна на граѓаните (пазаришта, гробишта, железнички премини, бензински пумпи, паркиралишта и сл.) преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмрзнатите од овие објекти и простории. Трговските друштва и граѓаните - сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (трговски центри, дуќани, продавници и сл.) преземаат мерки за чистење на снегот и подмрзнатите пред своите објекти;
- **Граѓаните** го чистат снегот и подмрзнатите од тротоарите - патеките и приодите пред своите станбени згради; Исто така, граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите при што се води сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградите на начин што обезбедува непречен сообраќај.

4.Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици

улица	должина	површина
Приоритетна листа на улици :	m`	m ²
Регионален пат Горно- Долно Лисиче	3521	17605
Долно Лисиче - крак кај ОУ Гоце Делчев	101	303
ул.Димитар Туриманцовски	358	1790
ул.Ѓ.А.Кун - населба Лисиче	688	3440
ул.Горно Лисиче	1337	8022
ул.Коста Новаковиќ	636	3816
ул.23 Октомври (Владимир Комаров)	1241	7446
ул.Вењамин Мачуковски	350	2100

Населба Бисер - Сервисни улици (кај ОУ Љубен Лапе)	2123	12738
Населба Јане Сандански - Сервисни улици (кај ОУ Ѓорѓија Пулевски)	3773	22638
Населба 13 Ноември - Сервисни улици	1670	10020
Населба Ново Лисиче - Сервисни улици (кај ОУ Лазо Ангеловски)	3760	22560
Населба Реонски Центар - Сервисни улици (кај ОУ Александар Македонски)	2365	14190
Долно Лисиче - улица 2	1234	7404
ул.Митре Влаот	652	3125
ул.Гаврил Константиновиќ	336	1680
ул.Мите Богоевски	1207	6035
ул.Тодор Чангов	1330	7980
ул.Ѓорѓи Капчев	1393	6965
ул.Тодор Чангов - 20	998	4990
ул.Лисец	515	3090
ул.Горноврановска	592	2960
ул.Божин Николов	590	2950
ул.Руди Чаевац	320	1920
ул.Симеон Кавракиров	492	2952
ул.Петар Ацев	430	2580
ул.Вењамин Манчуковски - крак	454	2724
Индустриска А - Сервисни улици	820	3280
Индустриска Б - Сервисни улици	886	4430
Индустриска В – Сервисни улици	1015	6700

5. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на програмата

Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма ќе се врши од средствата предвидени во Буџетот на општината Аеродром.

За реализација на оваа програма потребно е да се обезбедат финансиски средства во следните износи:

- за набавка на индустриска сол 1.200.000,00 денари

6. Извршување на програмата и надзор

Програмата ќе ја извршува Оделението за комунални работи и заштита на животната средина на Општина Аеродром.

Надзор над извршувањето на оваа програма ќе врши Советот на Општина Аеродром преку усвојување на Извештај за реализација на програмата.

7. Завршни одредби

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесување, а ќе се применува по добиена согласност од Советот на Општина Аеродром.

Број 09-503/15
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина „Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Програма (P) –Заштита на животната средина и природа на општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Програма (P) –Заштита на животната средина и природа на општина Аеродром за 2023 година , донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10784/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

ПРОГРАМА
(P)
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА
НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА

ВОВЕД:

Програмата (P) ги содржи следните потпрограми:

- P 1** Заштита на животната средина и природа
P A Заштита на животната средина и природа (Капитални расходи)

Со оваа Програма се уредуваат:

- I. Изворите за финансирање на Програмата
- II. Пресметување на трошоците за Заштита на животната средина и природа
- III. Начин на распределба на средствата за финансирање за Заштита на животната средина
- IV. Динамика за извршување на Програмата
- V. Преодни и завршни одредби

I. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ ЗА 2023 ГОДИНА.

II. ТРОШОЦИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА

РАСХОДИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА, СПОРЕД НАМЕНАТА И ПО ПОЕДИНИ ВИДОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ СЕ:

(P1) ПОТПРОГРАМА - ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА

Ставка	Потставка	Позиција	Видови расходи	Износ во -,00 денари	Структура %
1	2	3	4	5	6
				Планиран ребаланс разлика	
ТЕКОВНИ РАСХОДИ				2.120.000,00	
420			СТОКИ И УСЛУГИ	740.000,00	

424000			40.000,00	
	424440	Поправки и одржување на опрема	40.000,00	
		Одржување на City Tree	40.000,00	
425000	Договорни услуги		350.000,00	
	425630	- Испитување на квалитетот на водите и воздухот	350.000,00	
426000	Други тековни расходи		30.000,00	
	426990	Други оперативни расходи	30.000,00	
460	Субвенции и трансфери		1.700.000,00	
	464000	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.700.000,00	
	464990	- Други трансфери: субвенции	1.700.000,00	

РА ПОТПРОГРАМА - ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)

Ставка	Потставка	Позиција	Видови расходи	Износ во -,00 денари	Структура %
1	2	3	4	5	6
				Планиран ребаланс	разлика
ТЕКОВНИ РАСХОДИ				3.460.000,00	
480000	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			3.460.000,00	
	482000	Други градежни објекти		3.460.000,00	
		482910	- Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на други објекти	800.000,00	
		482920	Изградба на други објекти	1.200.000,00	
			Проекти од областа на животна средина (дел 20% учество од буџет)	720.000,00	
			Блоковско зеленило	500.000,00	
		482940	Надзор над изградба	130.000,00	

Колона донација од проекти од областа на животна средина РА ПОТПРОГРАМА - ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) ставка 482920 (дел донација) 3.700.000,00 денари

III. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)

Општина Аеродром целосно ја финансира Програмата за заштита на животната средина и природата.

IV. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од приливот на средства.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Аеродром, Секторот надлежен за комунални работи, урбанизам и заштита на животната средина.

Оваа Програма влегува во сила, со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/30
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма (J) комунални дејности на подрачјето на општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Програма (J) комунални дејности на подрачјето на општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10779/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 16 точка 4 и член 24 од Статутот на Општина Аеродром („Сл. гласник на Град Скопје“ бр. 7/05), а во врска со член 15 став 1 точка 4 од Законот за Град Скопје („Сл. весник на РМ“ бр. 55/04), член 83 и член 84 од Законот за градежно земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 17/11), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на 28.12.2022 година, донесе:

ПРОГРАМА
(J)
КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА

ВОВЕД:

Програмата (J) ги содржи следните потпрограми :

- J0 Одржување на урбана опрема
- J3 Јавно осветлување
- J6 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај
- J7 Одржување и користење на паркови и зеленило
- J8 Други комунални услуги
- J9 ОДРЖУВАЊЕ ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ
- JA Изградба на јавно осветлување
- JD Изградба и реконструкција на локални патишта и улици
- JE Изградба на простор за паркирање
- JF Изградба на сообраќајна сигнализација
- JG Изградба на системи за водоснабдување
- JH Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води
- JK ПОТПРОГРАМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА)
- JM Паркови и зеленило / капитални расходи /
- JN Урбана опрема / капитални расходи /

Со оваа Програма се уредува:

- I. Изворите за финансирање на Програмата
- II. Пресметување на трошоците за комунални дејности
- III. Начин на распределба на средствата за финансирање на комуналните дејности
- IV. Динамика за извршување на Програмата
- V. Преодни и завршни одредби

I. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

ПРОГРАМАТА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНА СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ ЗА 2023 ГОДИНА.

II. ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

РАСХОДИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА, СПОРЕД НАМЕНАТА И ПО ПОЕДИНИ ВИДОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ СЕ:

(ЈО) - ПОТПРОГРАМА (ОДРЖУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА)

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи	структу ра %
1	2	3	4	6.00
ТЕКОВНИ РАСХОДИ				25,630,000.00
42	СТОКИ И УСЛУГИ			25,630,000.00
	421	Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт		4,000,000.00
		421120	Водовод и канализација	4,000,000.00
			Потрошена вода за чешмички и фонтани во ОА	4,000,000.00
	424	Поправки и тековно одржување		20,800,000.00
		424390	Одржување на други градби	20,800,000.00
			Санација на клупи и корпи	2,000,000.00
			фонтани на територија на Општина Аеродром	6,500,000.00
			Одржување на системи за полевање	3,500,000.00
			Одржување на јавни чешмички за пиене вода и инсталација (одвод и довод)	2,500,000.00
			Детски игралишта	3,000,000.00
			спортски игралишта	3,000,000.00
			Заштитна ограда	200,000.00
			Милениумски крст	100,000.00
	425	Договорни услуги		830,000.00
		425980	Надзор над одржување на изградбата	810,000.00
		425990	Други договорни услуги	20,000.00

(ЈЗ) - ПОТПРОГРАМА (ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ)

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи	структу ра %
1	2	3	4	6.00
Вкупно				44,990,000.00
42	СТОКИ И УСЛУГИ			10,590,000.00
	421	Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт		7,500,000.00
		421110	Електрична енергија	7,500,000.00
			Потрошена ел. енергија за ЈО	7,500,000.00
	424	Поправки и тековно одржување		3,000,000.00
		424390	Одржување на други градби	3,000,000.00
			Одржување на осветлување на македонски православен крст	1,500,000.00
			Одржување на јавно осветлување	1,500,000.00
	425	Договорни услуги		90,000.00

		425980	Надзор над одржување на изградбата	90,000.00	
46	Субвенции и трансфери				
	464	Рзни трансфери		34,400,000.00	
		464990	Други трансфери	34,400,000.00	

(J6) - ПОТПРОГРАМА (ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ)

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи		структу ра %
1	2	3	4		6.00
Вкупно				33,920,000.00	
42	СТОКИ И УСЛУГИ			33,920,000.00	
	424	Поправки и тековно одржување		32,900,000.00	
		424320	Одржување автопати, улици и патишта	19,800,000.00	
			зимско одржување на улици (набавка на сол)	800,000.00	
			Одржување на улици, паркинзи, јавни пешачки површини (чистење и зимско одржување)	3,500,000.00	
			санација на ударни дупки	5,500,000.00	
			санација на прекопи		
			обележување хоризонтална сигнализација (пешачки премини и сл.), обнова на хоризонтална и вертикална сигнализација		
			Нивелирање на улични сливници		
			Нивелирање на канализациони шахти		
			санација на деформации на коловози и тротоари		
			Одржување на улици		
			одржување на улици на територија на Општина Аеродром	10,000,000.00	
		424390	Одржување на други градби	13,100,000.00	
			Одржување на пешачки патеки и јавни пешачки површини на територија на Општина Аеродром	7,100,000.00	
			Одржување и санација на јавни површини (скверови) на територија на општината		
			Одржување на хигиената на јавните пешачки и сообраќајни површини на територијата на општината	6,000,000.00	
	425	Договорни услуги		1,000,000.00	
		425980	Надзор над одржување на изградбата	1,000,000.00	
	426	Други тековни расходи		20,000.00	
		426990	Други оперативни расходи	20,000.00	

(J7) - ПОТПРОГРАМА (ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО)

ставк	потставк	позициј	Видови расходи		структу
-------	----------	---------	----------------	--	---------

а	а	а		ра %
1	2	3	4	6.00
ТЕКОВНИ РАСХОДИ				33,228,000.00
42	СТОКИ И УСЛУГИ		33,228,000.00	
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		4,720,000.00
		423310	Униформи	600,000.00
		423320	Обувки	300,000.00
		423720	Материјали за разни поправки	50,000.00
		423810	Ситен инвентар	820,000.00
			алати	
			друг ситен инвентар	
		423830	Резервни делови	2,900,000.00
		423990	Други материјали	50,000.00
			вреќи	
			други материјали	
	424	Поправки и тековно одржување		12,000,000.00
		424590	Одржување други зелени површини	12,000,000.00
	425	Договорни услуги		16,488,000.00
		425980	Надзор над одржување над изградбата	468,000.00
		425990	Други договорни услуги	16,000,000.00
			плати за сезонски работници	16,000,000.00
		425240	Осигурување за повреда и инвалидност	20,000.00
	426	Други тековни расходи		20,000.00
		426990	Други оперативни расходи	20,000.00

(J8) - ПОТПРОГРАМА (ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ)

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи	структура %
1	2	3	4	6.00
ВКУПНИ РАСХОДИ				4,310,000.00
42	СТОКИ И УСЛУГИ		4,200,000.00	
	424	Поправки и тековно одржување		600,000.00
		424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	600,000.00
	426	Други тековни расходи		3,600,000.00
		426990	Други оперативни расходи	3,600,000.00
			Чистење на отпад (диви депонии и друг отпад)	3,600,000.00
	425	Договорни услуги		110,000.00
		425980	Надзор над одржување на изградбата	110,000.00

(J A) ПОТПРОГРАМА (ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ)

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи	структура %
---------	------------	-----------	----------------	-------------

1	2	3	4	6.00
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			559,000.00
	482	Други градежни објекти		559,000.00
		482910	Подготвување проекти, вклучувајќи и дизајн на други објекти	350,000.00
			за јавно осветлување	350,000.00
		482920	Изградба на други објекти	200,000.00
			*нови линии за јавно осветлување на територијата на Општина Аеродром	100,000.00
			* Добивање на електроенергетски согласности од ЕВН	100,000.00
		482940	Надзор над изградбата	9,000.00
		485580	Акции и друг капитал	0.00

(Ј Д) ПОТПРОГРАМА (ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ)

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи	структу ра %
1	2	3	4	6.00
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			6,150,000.00
	482	Други градежни објекти		6,150,000.00
		482110	Подготвителни проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта, автопатишта и пешачки патеки и паркинзи	600,000.00
			Идеен проект	600,000.00
			Сообраќаен проект	
			Основен проект	
			Стручна ревизија на проекти	
			Елаборат за изложување на земјиште	
			Нумерички податоци	
			Елаборат за геомеханички испитувања	
			Урбанистички проекти	
		482920	Изградба на други објекти	200,000.00
			· Пешачки патеки	200,000.00
		482930	Реконструкција на други објекти	4,000,000.00
			развојна програма Хортикултурно и партерно уредување на сквер	4,000,000.00
		482940	Надзор над изградбата	1,350,000.00

(Ј Е) ПОТПРОГРАМА (ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ)

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи	структу ра %
1	2	3	4	6.00
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			1,500,000.00
	480	Купување на опрема и машини		20,000.00
		480190	Купување на друга опрема	20,000.00
	482	Други градежни објекти		1,480,000.00
		482910	Подготвителни проекти вклучувајќи и дизајн на објекти	1,200,000.00

		Идеен проект		
		Сообраќаен проект		
		Основен проект		
		Стручна ревизија на проекти		
		Елаборат за изложување на земјиште	1,200,000.00	
		Елаборат за нумерички податоци		
		Елаборат за геомеханички испитувања		
		Елаборат за протокол		
	482920	Изградба на други објекти	100,000.00	
		Изградба на паркинг во Мичурин	100,000.00	
	482940	Надзор над изградбата	180,000.00	

(ЈФ) ПОТПРОГРАМА (ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА)

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи	структу ра %
1	2	3	4	6.00
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6,850,000.00	
	482	Други градежни објекти		6,850,000.00
		482910	Подготвителни проекти вклучувајќи и дизајн на улици, патишта, автопатишта и пешачки патеки	1,000,000.00
			сообраќаен проект	1,000,000.00
			Стручна ревизија на проекти	
		482920	Изградба на други објекти	5,700,000.00
			Поставување средства за намалување на брзината	5,700,000.00
			Поставување вертикална сигнализација и обележување на хоризонтална сигнализација на улици	
		482940	Надзор над изградбата	150,000.00

(ЈГ) ПОТПРОГРАМА (ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ)

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи	структу ра %
1	2	3	4	6.00
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		293,000.00	
	482	Други градежни објекти		293,000.00
		482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување	250,000.00
			Подготвување проекти на капацитети за водоснабдување	250,000.00
			Сручна ревизија	
		482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	20,000.00
			изградба (реконструкција) на краци на водоводна мрежа на ул.1 во	20,000.00

		Д.Лисиче	
	482920	Изградба на други објекти	20,000.00
	482940	Надзор над изградбата	3,000.00

(Ј И) ПОТПРОГРАМА (ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ)

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи	структу ра %
1	2	3	4	6.00
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1,223,000.00	
	482	Други градежни објекти		1,223,000.00
		482910	Подготвување проекти, вклучувајќи и дизајн на други објекти	1,200,000.00
			атмосферска и фекална канализација	1,200,000.00
			Други проекти	
			Стручна ревизија	
			Идеен проект	
			Основен проект	
			Елаборат за изложување на земјиште	
			Елаборат за нумерички податоци	
			Елаборат за протокол	
		482920	Изградба на други објекти	20,000.00
			Фекална канализација	20,000.00
		482940	Надзор над изградбата	3,000.00

(Ј К) ПОТПРОГРАМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА)

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи	структу ра %
1	2	3	4	6.00
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		850,000.00	
	480			
		480190	Купување на друга опрема	850,000.00
			Набавка на ножеви за чистење на снег за специјални возила - метлачки	850,000.00

(Ј М) ПОТПРОГРАМА (ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО) / КАПИТАЛНИ РАСХОДИ /

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи	структу ра %
1	2	3	4	6.00
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4,426,000.00	
	482	Други градежни објекти		4,426,000.00

	482910	Подготвување проекти, вклучувајќи и дизајн на други објекти	100,000.00
		Проекти за изградба на паркови Аеродром	100,000.00
		Урбанистички Проекти	
		основни проекти за хидрантска мрежа за полевање	
		Стручна ревизија	
	482920	Изградба на други објекти	4,200,000.00
		Хортикултурно и партерно уредување на јавна зелена површина (развојна програма)	3,000,000.00
		Системи за полевање	1,200,000.00
	482940	Надзор над изградбата	126,000.00

(JH) ПОТПРОГРАМА (УРБАНА ОПРЕМА) / КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

ставк а	потставк а	позициј а	Видови расходи	структу ра %
1	2	3	4	6.00
48			КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10,950,000.00
	480		Купување на опрема и машини	4,350,000.00
		480190	Купување друга опрема	4,350,000.00
			нови клупи	4,350,000.00
			нови корпи за отпадоци	
			заштитини огради	
			контејнери за кабаст отпад	
	482		Други градежни објекти	6,600,000.00
		482910	Подготвување проекти, вклучувајќи и дизајн на други објекти	300,000.00
			Детски, спортски, времени објекти и урбана опрема	300,000.00
			Идеен проект	
			Основен проект	
			урбанистички проект	
			Ревизија на проекти	
			Елаборат за нумерички податоци	
			Елаборат за изложување	
			Елаборат за геомеханички испитувања	
			други елаборати	
		482920	Изградба на други објекти	6,000,000.00
			Поставување на летниковци	6,000,000.00
			Реконструкција и изградба на детски игралишта	
		482940	Надзор над изградбата	300,000.00

III. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Општина Аеродром целосно ја финансира Програмата за Комуналните дејности за одржување, реконструкција и изградба на инфраструктурни објекти, јавни зелени површини, поставување урбана опрема и други комунални услуги, кои се во надлежност на Општина Аеродром.

IV. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од приливот на средствата во Буџетот на Општина Аеродром.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Аеродром, Секторот надлежен за комунални работи, урбанизам и заштита на животната средина.

Оваа Програма влегува во сила, со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/31
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Програма (Ф) урбанистичко планирање и уредување на просторот на Општина Аеродром за 2023 година

Се објавува Програма (Ф) урбанистичко планирање и уредување на просторот на Општина Аеродром за 2023 година, донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10790/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

ПРОГРАМА

(Ф)

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА

ПОДПРОГРАМИ

Ф 1 Урбанистичко планирање
ФА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА
(ФД) УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)
) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА

ПОДПРОГРАМА Ф1

урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Аеродром за 2023 год.

ВОВЕД:

Со оваа Програма се уредува:

- I. Изворите за финансирање на Програмата .
 II. Средства наменети за урбанистичко планирање
 III. Динамика за извршување на Програмата.
 IV. Преодни и завршни одредби.

I. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Подпрограмата Ф1 за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Аеродром се финансира од буџетот за 2023 год.

I. ТРОШОЦИ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

ПРОГРАМА Ф1

Предлози и активности кои сметаме дека ќе се извршуваат согласно Програмата Ф1 за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Аеродром и ќе се финансира од буџетот за 2023 година

Категорија	Потставка	Потставка	Видови на расходи	Износ во денари	Структура%
	3	4	5	6	7
ВКУПНИ РАСХОДИ				-	
	420000		Стоки и услуги	<u>7,600,000.00</u>	
	424000		Поправки и тековно одржување	0.00	
	424420		Поправки и одржување на софтвер и хардверска опрема		
	425000		Договорни услуги	<u>7,500,000.00</u>	
	425640		Изработка на урбанистички планови	<u>6,800,000.00</u>	
			Изработка на урбанистички планови, изменувања и дополнувања на урбанистички планови за блок, блокови од соодветна урбанистичка четврт, разработка на		

		блокови за УП и изработка на урбанистички проекти	
		Изработка на ажурирани подлоги Изработка на ревизии на урбанистички планови и на изменувања и дополнувања на урбанистички планови за блок, блокови од соодветна урбанистичка четврт, на разработка на блокови за УП и на урбанистички проекти	
	425920	Услуги за копирање, печатењеи скенирањеи изнајмување на печатачи	300,000.00
	425990	Други договорни услуги (комисии)	400,000.00
	426000	Други тековни расходи	100,000.00
	426990	Други оперативни расходи: Изработка на Програма за поставување на времени објекти и Изработка на Програма за дополни и изменување на Програма за поставување на времени објекти	100,000.00

Капиталните расходи од ставката 485-Вложувања и нефинансиски средства, потставка 485230 – Компјутерски софтвер, во износ од 4.000.000 денари, се дел од капиталната програма ФА - Капитални расходи за уредување на градежно земјиште, и истите се наменети за надградба на постоечки интегриран географски информационален систем –ГИС.

Во текот на реализацијата на Програмата може да се врши прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција по потреба за што одлучува Советот на Општина Аеродром, додека извршувањето на Буџетот го врши Градоначалникот на Општина Аеродром.

III. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Општина Аеродром финансира урбанистичко планирање од средствата предвидени со буџетот за 2020 год.

IV. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежно земјиште и други средства.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Аеродром, Секторот надлежен за комунално уредување, урбанизам и заштита на животната средина.

Оваа Програма влегува во сила, со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Аеродром".

ПОТПРОГРАМА

(ФА)

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА

Програмата содржи:

- I. Просторот на уредување;**
- II. Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште;**
- III. Обем и степен на опремување на градежното земјиште;**
- IV. Финансирање на Програмата;**
- V. Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште;**
- VI. Висина на надоместок за уредување на градежното земјиште и неговата распределба;**
- VII. Начин на распределба на средствата за изградба на инфраструктурата;**
- VIII. Средства наменети за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти;**
- IX. Граници на комплексите за наплата на надоместокот за уредување на градежното земјиште;**
- X. Динамика за извршување на Програмата;**
- XI. Преодни и завршни одредби**

I. ПРОСТОР НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се смета изграденото и неизграденото градежно земјиште на подрачјето на Општина Аеродром определено со ДУП-ови, без населените места.

~len 2 II. ОБЕМ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за изградба на инфраструктурни објекти се подразбира:

- оформување на геодетска документација,
- извршување на основни геомеханички испитувања,
- решавање на имотно правните односи,
- расчистување на градежна парцела (селидба, уривање и транспорт).

III. ОБЕМ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Градежното земјиште се уредува во обем и степен согласно Правилникот за степенот за уредувањето на градежното земјиште со објекти на инфраструктура и начинот на уредување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (“Службен весник на РМ” бр. 193/16, 72/18 и Службен весник на Република Северна Македонија број 16/22), со инфраструктура од значење за Општина Аеродром согласно ДУП-ови, и тоа:

а) објекти за заедничка комунална потрошувачка:

- изградба на јавен пат и други површини согласно ДУП;
- изградба на атмосферска канализациона мрежа;
- изградба на јавно осветлување;
- изградба на јавно зеленило.

б) објекти за индивидуална комунална потрошувачка:

- изградба на водоводна мрежа;
- изградба на фекална канализациона мрежа;

Целосното опремување на градежното земјиште се врши по обезбедувањето на правни претпоставки, технички услови и материјални средства.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

1. ИЗВОРИ НА ПРИХОДИ

Програмата за уредување на градежното земјиште (капитални трошоци) за 2023 год, се финансира од Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година.

~len 3 2. РАСХОДИ

Расходите за реализација, според намената и по поедини видови елементи за уредувањето на Општина Аеродром се:

ПРЕДЛОГ ПОТПРОГРАМА (ФА) УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА						
Категорија	Ставка	Потставка	Позиција	Видови на расходи		Структура %
1	2	3	4	5		
ТЕКОВНИ РАСХОДИ					56.300.000,00	
480000				Капитални расходи	56.300.000,00	
482000				Други градежни	37.300.000,00	

			објекти		
		1	Трошоци за уредување на градежно земјиште за исполнување договорни обврски кон корисниците		
		1.02.	Расходи (трошоци) за уредување на градежно земјиште до градежни парцели за кои Градот Скопје (60%) и Општина Аеродром (40%) создале договорни обврски со корисниците.		
			Изградба на пристапи, сообраќајници и изградба на објекти од инфраструктура за заедничка и индивидуална потрошувачка до градежни парцели, за кои е наплатен надоместок за уредување на градежно земјиште.		
			За договорни обврски кон корисниците на земјиштето од страна на Градот и Општина Аеродром, а се исполнуваат обврските на Градот Скопје и Општина Аеродром по директни барања од корисниците на земјиштето.		
			За сите склучени договори помеѓу Градот Скопје и Општина Аеродром со корисниците на земјиштето., каде е изградена мрежата од инфраструктура, по склучувањето на договорите, веднаш се води		

			постапка за приклучување, а во колку не е изградена мрежата, од било кој вид, се покренува постапка за изработка на проекти и нивна изградба	
		482110	Подготвување проекти,вклучувајќи дизајн на улици,патишта и автопати	2.000.000,00
			Сервисни и станбени улици	2.000.000,00
			елаборати за животна средина	
			Водоводна мрежа	
			Фекална и атмосферска канализација	
			Елаборати за геомеханика	
			Елаборати за нумерички податоци	
			Јавно зеленило	
			Јавно осветлување	
			Урбанистички проекти	
			Ревизија на проекти	
		482120	Изградба на улици, патишта и автопатишта	10.850.000,00
			Сервисни и станбени улици	5.850.000,00
			Новопроектирана улица 7 и 3 во ДУП локалитет исер АРМ дел А УЕВ	5.850.000,00
			Сервисна улица 2 и С-т 5 ДУП Градска Четврт И 17, Блок И 17.03	
			ул. 1612 (С2) ДУП за градска четврт И10	
			Пристапна улица бр. 7 четврт И11, бл.11, населба Мичурин	

		Новопланирана станбена улица 2 со паркинг во четврт И11, бл.12, населба Мичурин		
		Паркинг 5.17 со сервисна улица 6 во ДУП Цркава УЕБ блок 5		
		Пристапна улица бр. 2 четврт И11, бл.9, населба Мичурин		
		други улици, патишта, паркинзи и пешачки патеки (порта табак)		
		развојна програма Изградба и реконструкција на локални патишта, улици и паркинзи на територијата на Општина Аеродром: - Дел од паркинг 5.16 во ДУП Цркава УЕБ блок 5, Новопланирана улица 7 во четврт И11, бл.13, населба Мичурин, Паркинг Е1 паркинг 14 во ДУП Градска четврт И10)	5.000.000,00	
	482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	2.413.000,00	
		Сервисна улица 2 и С-т 5 ДУП Градска Четврт И 17, Блок И 17.03		
		Новопроектирана улица 7 и 3 во ДУП локалитет исер АРМ дел А УЕВ	2.413.000,00	
		други линии за водоснабдување		
	482910	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на други објекти	800.000,00	
		Паркинг простори		
		Пешачки патеки	800.000,00	
		Детски игралишта		

			Спортски игралишта		
			Помошни објекти за хендикепирани лица		
			Ревизија на проекти		
	482920		Изградба на други објекти	5.195.000,00	
			1.ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА	3.995.000,00	
			Атмосферска и фекална канализација на сервисна улица 2 и С-т 5 ДУП Градска Четврт И 17, Блок И 17.03 голден арт	3.995.000,00	
			Атмосферска и фекална канализација на новопроектирана улица 7 и 3 во ДУП Бисер АРМ Дел А УЕВ		
			Атмосферска канализација на ул. 1618 (С2) ДУП Градска Четврт И10		
			Атмосферска канализација на пристапна улица бр. 7 четврт И11, бл.11, населба Мичурин		
			Новопланирана станбена улица 2 со паркинг во четврт И11, бл.12, населба Мичурин		
			Атмосферска канализација на пристапна улица 2 четврт И11 блок 9		
			Атмосферска канализација Паркинг 5.17 со сервисна улица во ДУП Цркава УЕБ блок 5		
			Атмосферска канализација на новопланирана улица 6 ДУП црква Б блок 5		

		други фекални и атмосферски линии		
		2.ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	1.200.000,00	
		Новопланирана станбена улица 2 со паркинг во четврт И11, бл.11, населба Мичурин	1.200.000,00	
		Дел од паркинг 5.16 во ДУП Црква УЕБ блок 5		
		Паркинг 5.17 со сервисна улица 6 во ДУП Црква УЕБ блок 5		
		Дел од новопланирана улица 5 во ДУП Црква УЕБ блок 4		
		Новопланирана улица 6 црква Б блок 5		
		други линии за јавно осветлување		
	482930	Реконструкција на други објекти	13.500.000,00	
	482940	Надзор на изградба	2.542.000,00	
	485000	Вложување и нефинансиски средства	19.000.000,00	
	485420	Надомест за одземен имот	15.000.000,00	
	485230	Надградба на постоечки Интегриран Географски Информационен Систем – ГИС	4.000.000,00	

V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

1. Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка; трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка и трошоци за расчистување и опремување.
 - а) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од основната комунална инфраструктура за заедничка потрошувачка (основни комуналии) и за погодноста-бонитетот на локалитетот (комплекс), каде се гради или е изграден станбен, деловен или друг простор.
 - б) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за

проектирање и изградба на објекти од основната комунална инфраструктура за индивидуална потрошувачка.

в) Трошоците за расчистување и опремување опфаќаат: трошоци за тековно расчистување и трошоци за опремување на градежно земјиште и за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура.

в.1) Трошоците за тековно расчистување на конкретната градежна парцела што паѓаат на товар на Градот опфаќаат надоместок за експропријација, како износ на праведен надомест кој не може да биде понизок од пазарната вредност на недвижноста и тоа:

в.1.1) Надоместок за експроприрана зграда или друг објект.

- Во постапката за експропријација, во понудата, висината на надоместокот се определува согласно Законот за експропријација (Службен весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15 и 178/16) и Законот за процена (Службен весник на РМ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16).

в.1.2) Надоместок за експроприрано земјиште:

- Во постапката за експропријација, во понудата, висината на надоместокот се определува согласно Законот за експропријација (Службен весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15 и 178/16) и Законот за процена (Службен весник на РМ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16).

в.2) Трошоците за опремување на градежно земјиште, надвор од градежната парцела, се пресметуваат со претпоставени количини и тековни цени, според приложениот проект за изградба на објекти од комунална инфраструктура.

Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната парцела, ги сноси инвеститорот.

Изградените објекти од секундарната комунална инфраструктура кои остануваат во границите на градежната парцела на објектот или под објектите што се градат, мора да бидат заштитени. Инвеститорот е должен, пред отпочнување со изградба на објектот во својата градежна парцела, да побара писмена согласност од надлежната институција која стопанисува со тие објекти за заштита на истите. Трошоците за заштита на објектите ги сноси инвеститорот.

2. Инвеститорот е должен да обезбеди и достави хидротехнички услови и топлификациона согласност за приклучување на објектот на соодветната мрежа за индивидуална потрошувачка доколку планира да се приклучи на истите.

За дополнително добиена согласност за приклучување на мрежи од индивидуална потрошувачка надоместокот ќе се регулира со анекс-договор, и ќе се пресметува по цени кои важат во моментот на склучувањето на анекс-договорот.

При склучен договор за уредување на градежното земјиште, доколку комуналното претпријатие, односно акционерското друштво изврши измена во техничкото решение за веќе дадена согласност за изградба на комунална инфраструктура, истото заедно со инвеститорот се должни да ги снесат трошоците за проектирање и изградба на истата.

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА

Надоместок

За уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок за уредување на градежното земјиште (во понатамошен текст: надоместок).

Висината на надоместокот се регулира со договор за уредување на градежното земјиште што инвеститорот склучува со Градот Скопје за инфраструктура од значење за градот утврдена со ГУП на Град Скопје и Општина Аеродром за инфраструктура од значење за општината утврдена со ДУП – овите на општината.

Договорот од претходниот став се склучува во електронска и писмена форма.

Висината на надоместокот се определува според основица со состојба на ден 01.01.2023 год. изразена во денари/м² нето изградена површина и истата изнесува 33.352,00 денари/м².

Основицата од претходниот став месечно се усогласува со промената на индексот на цени на мало, објавен од Државниот завод за статистика. За месеците за кои не е објавен индексот на цени на мало, ќе се применува последниот објавен индекс.

Надоместокот може да се плаќа до 12 (дванаесет) месечни рати, доколку износот е над 200.000,00 денари за физички лица и над 5.000.000,00 денари за правни лица. Првата рата во висина од 50% од износот на надоместокот се плаќа веднаш во готово, а остатокот до 11 (единаесет) еднакви месечни рати, за кои инвеститорот е должен кај надлежниот орган за финансии да достави банкарска гаранција.

Висината на надоместокот се пресметува во единствен износ за Градот Скопје и општината и истата претставува збир на висината на трошоците од точка 1, 2 и 3 од оваа глава и тоа:

1. Трошоци за заедничка комунална потрошувачка

Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од основицата и е дадена во следниот табеларен преглед:

КОМПЛЕКСИ		комуналии + пречистителна станција (1%)	Погодност - бонитет на локалитетот (комплекс)	
			станбен простор	деловен или друг простор
1		2	3	4
1.	ДЕЛ -1	22%	4%	10%
2.	ДЕЛ -2	20%	2%	8%
3.	ДЕЛ -3	18%	1,5%	4%
4.	ДЕЛ -4	16%	1%	2%

~len 4

~len 5 2. Трошоци за индивидуална комунална потрошувачка

Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од утврдената основица и тоа за:

- Водоводна мрежа-----1,50%
- Фекална канализациона мрежа-----1,50%

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за топлификациона мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 3,20 % од утврдената основица, на денот на склучување на истиот. Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ниско-напонска електрична мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 2,30 % од утврдената основица, на денот на склучување на истиот.

Член 6 . Трошоци за поранешно расчистување

Во висината на надоместокот се пресметуваат и трошоците што инвеститорот (сопственикот) е должен да ги надомести за поранешно расчистување на градежната парцела пресметани во реален износ и по тековни цени.

Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна парцела, исплатени од Градот опфаќаат:

надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е исплатен;
трошоци за селидба, уривање на експроприраните, како и евентуални трошоци за расчистување и санација на теренот на конкретната градежна парцела;
дополнително утврдените трошоци направени во претходниот период за расчистување на конкретна градежна парцела кои не се опфатени со основниот договор и не се регулирани со анекс-договор.

Во трошоци за расчистување на градежна парцела не се пресметува вредноста на општествените станови, направените трошоци за тековното одржување и доведување во исправна состојба на становите, односно деловниот простор, дадени за раселување на поранешните сопственици или станари.

Дополнителни одредби за определување на висината на надоместокот

За расчистувањето на градежни парцели за изградба на објекти од основна и секундарна комунална инфраструктура за заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка, за проектирање и изградба на тие објектите и за уредувањето на заедничкиот простор, се наплатува надоместок на ниво на општината, врз основа на изразена во денари/м² нето изградена површина согласно позитивните законски прописи.

За секој вид на простор што не е опфатен со позитивните законски прописи, надоместокот ќе се пресметува по аналогија како за просторот опфатен со позитивни законски прописи;

За потпокривниот простор надоместокот се пресметува со коефициент 0,2;

При пренамена од станбен во деловен простор еднократно се доплаќа разлика до висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловен простор. Разликата се утврдува според табелата за погодност - бонитет на локалитетот (комплексот).

За пренамена од деловен во станбен простор не се враќа разликата во платениот надоместок.

Инвеститорот е должен да достави до Градот Скопје одобрение за градење во рок од 60 (шеесет) дена од денот на склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот. Доколку инвеститорот не прибави одобрение за градење во претходно наведениот рок, договорот престанува да важи (во делот за начинот на пресметување на површината). Платениот износ на надоместокот, на барање на инвеститорот може да му се врати како паричен износ во номинална вредност, или да му се пресмета на ист начин, при повторно барање за пресметување на надоместокот.

За локалитет за кој не е донесен ДУП, а влегува во границите на градежниот реон одреден со ГУП, се наплатува надоместок согласно намената според ГУП, по добиена согласност од општината за техничката документација (урбанистички проект) и намената планирана со ГУП.

Ако инвеститорот со измени во тек на градба изгради помала површина или изврши промена на намени на простории, должен е да поднесе барање за враќање на средства за помалку изградената површина, за што ќе се склучи анекс Договор и средствата ќе му бидат вратени во рок од 60 дена, по склучувањето на анекс Договорот, во номинална вредност.

Ако инвеститорот ја прекине постапката за добивање на одобрение за градење, или не добие правосилно одобрение, или е донесен акт за поништување на веќе издадено одобрение за градење, општината е должна да достави акт, инвеститорот е должен да

поднесе барање за враќање на уплатените средства, а што ќе се склучи Спогодба и средствата ќе му бидат вратени во рок од 60 дена, во номинална вредност.

Кога градежното земјиште делумно се уредува или воопшто не се уредува, инвеститорот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на земјиштето-делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок од индивидуална комунална потрошувачка. Во овие случаи, задолжително се плаќа надоместокот за уредување на градежно земјиште што се однесува на заедничка комунална потрошувачка

Површината на објектот што е урнат или ќе се урива, се намалува од пресметаната развиена површина на објектот што се гради, по истите норми по кои е пресметана површината при склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот.

За површината на објектот што е урнат или се урива, се пресметуваат трошоците за опремување со објекти од заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка што ја користел објектот - предмет на уривање.

За расчистување на објекти кои се урнати или се уриваат, а се наоѓаат делумно на градежна парцела за градба на објекти од јавен интерес (улицы, тротоари и сл.), а делумно на градежна парцела на инвеститор, инвеститорот го сноси само делот од трошоците за објекти што се лоцирани на неговата градежната парцела.

VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА

Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се остваруваат преку:

- приходите од надоместок (кои се распределуваат во сооднос 60% за Градот Скопје и 40% за општините во градот Скопје),
- капитални дотации,
- надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изгредени објекти,
- средства на јавни претпријатија и овластени субјекти,
- самопридонеси согласно закон,
- задолжување,
- други средства,

кои се уплатуваат на сметка на Градот Скопје и Општина Аеродром за уредување на градежното земјиште и се употребуваат само за таа намена.

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште ги плаќа 100% Градот Скопје за основната инфраструктура (за магистрални и собирни улици и други примарни инфраструктурни објекти) и 100% општината за секундарната инфраструктура (станбени и сервисни улици и други секундарни инфраструктурни објекти), со едно приклучно место за секој објект од инфраструктура за една градежна парцела.

- Кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а за локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено ДУП или земјиштето не е уредено,а има донесено ДУП и не е целосно изградена инфраструктурата, доколку инвеститорот инсистира сам да ја гради секундарната инфраструктурна мрежа, согласно оверена техничка документација за градење на инфраструктурните објекти со свои средства, должен е на Градот и општината да им ги надомести порано направените трошоци во висина од 33% од надоместокот одреден во глава VI, точка 1, 2 и 3; да овозможи приклучувања на идните корисници на земјиштето на инфраструктурните мрежи без да му платат надомест за инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам; да биде технички примена од

соодветното комунално претпријатие или овластени субјекти и да ја предаде на Градот Скопје и општината без надомест.

- Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од градежната парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за заедничка и индивидуална комунална потрошувачка, што инвеститорот ги извел или изведува самоиницијативно без учество на Градот и општината, а пред склучување договори за регулирање на надоместокот и договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура од страна на локалната самоуправа, не се признаваат, освен за локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови детални урбанистички планови, истите се вклопуваат.
- За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградени објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи да се примени од јавните комунални претпријатија и други овластените субјекти. При тоа се признаваат само трошоците-делот од надоместокот за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.
- Оваа изградена инфраструктурна мрежа се предава на Градот и општината, со што се овозможува приклучување на нови корисници кои надоместокот го плаќаат на Градот и општината.
- Во изградба на инфраструктурни објекти и мрежи, каде наплатениот надоместок е недоволен за локалитети каде не е изградена инфраструктурната мрежа, Градот и општината договорно ќе го решат конечното затворање на финансиската конструкција за пуштање на објектите во употреба.
- Градот и општината со акт ги отстапуваат објектите од комуналната инфраструктура на субјектите кои стопанисуваат со нив, со понатамошна обврска да ги одржуваат.
- За приклучување на новоизградена инфраструктура, мора во целост да се плати надоместокот за индивидуална потрошувачка, доколку сопственикот/инвеститорот на објектот не го регулирал овој надоместок со претходни договори.
- Трошоците за приклучување на водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа да се регулираат договорно помеѓу Ј.П.“Водовод и канализација” и инвеститорот, за делот од приклучувањето од приклучната шахта во градежната парцела од објектот до приклучното место на уличните инфраструктурни мрежа наведени во хидротехничките услови издадени од Ј.П.“Водовод и канализација”. Инвеститорот може да избере изведувач на работите, но со задолжителен надзор на извршување на работите и примање од страна на Ј.П.“Водовод и канализација”, како и по претходно добиено одобрение за прекопување на јавна површина.
- Инвеститорот е должен пред барањето, за испорака на вода, електрична енергија и топловодно греење, да овозможи Комисија од Градот и општината да ја утврди дефинитивно изградената површина. За дефинитивно утврдената површина правата и обврските се уредуваат со анекс-договор.

VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Градот целосно финансира изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти од значење за Градот, утврдена со Генералниот урбанистички план на Град Скопје и Одлуката за магистрални и собирни улици (согласно член 10 од Законот за Град Скопје “Службен весник на РМ“ бр. 55/04 и 158/11), а изработката на другите проекти за изградба на секундарни инфраструктурни објекти општината (согласно член 15 од Законот за Град Скопје “Службен весник на РМ“ бр. 55/04 и 158/11), согласно договорите за регулирање на надоместокот склучени со корисниците

IX. ГРАНИЦИ НА КОМПЛЕКСИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ

Надоместокот се наплатува по комплекси на градежното земјиште зависно од подобностите што одреденото земјиште му ги дава на објектот, местоположбата на земјиштето во населбата и градот, сообраќајната поврзаност со центарот на градот и опременоста на градежното земјиште со комунални објекти за заедничка и индивидуална комунална потрошувачка.

Комплексите се утврдени со следните граници:

КОМПЛЕКС-1

ДЕЛ-1 (Општина Аеродром)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: дел И 08 (по административната граница со Општина Центар), дел И 09 (по административната граница со Општина Центар), И 10, И 11, И 12, И 13, И 14, И 15, И 16 и И 17 **каде завршува описот на комплекс-1 за Општина Аеродром.**

~len 7 КОМПЛЕКС-2

ДЕЛ-2- (Општина Аеродром)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: ЈИ 01, ЈИ 02, ЈИ 03, ЈИ 06 и ЈИ 09, **каде завршува описот на комплекс-2 за Општина Аеродром.**

КОМПЛЕКС-3

ДЕЛ-3- (Општина Аеродром)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: ЈИ 04 и северен дел ЈИ 05 (по отворениот канал на ф-ка “Охис”), **каде завршува описот на комплекс-3 за Општина Аеродром.**

КОМПЛЕКС-4

ДЕЛ-4 - (Општина Аеродром- нас. Горно Лисиче)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: јужен дел ЈИ 05 (по отворениот канал на ф-ка “Охис”) и ЈИ 07, **каде завршува описот на комплекс-4 за Општина Аеродром - нас. Горно Лисиче.**

Границите на комплексите одат по дефинираните градски четврти како и административните граници на општините во ГУП со кои се одредува комплексот.

Х. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените правни претпоставки и технички услови, како и од приливот на средствата наменети за финансирање на оваа програма.

ХИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Во текот на реализацијата на Програмата, може да се врши прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција, за што ќе одлучува Советот на Општина Аеродром, додека извршувањето на Буџетот го врши Градоначалникот на Општина Аеродром.
2. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Аеродром.
2. Оваа Програма стапува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Аеродром”, а ќе се применува од 01.01.2023 година.

ПОТПРОГРАМА (ФД)

**УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА
(КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ) НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2023 ГОДИНА**

ВОВЕД:

Со оваа Потпрограма се уредува:

- I. Просторот на уредување;
- II. Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
- III. Обем и степен на опремување на градежното земјиште;
- IV. Финансирање на Програмата;
- V. Пресметување на трошоците за уредување на просторот (градежно земјиште) во рурални подрачја;
- VI. Висина на надоместок за делумно уредување на градежното земјиште и неговата распределба;
- VII. Начин на распределба на средствата за изградба на инфраструктурата;
- VIII. Средства наменети за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти;
- IX. Граници на комплексите за наплата на надоместокот за делумно уредување на градежното земјиште;
- X. Динамика за извршување на Програмата;
- XI. Преодни и завршни одредби.

I. ПРОСТОР НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се смета изградено и неизграденото градежно земјиште на подрачјето на Општина Аеродром.

**II. ОБЕМ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**

Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка подразбира:

- оформување на геодетска документација,
- извршување на основни геомеханички испитувања,
- решавање на имотно правните односи,
- расчистување на градежна парцела (селидба, уривање и транспорт).

III. ОБЕМ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Во смисла на оваа програма, градежното земјиште се уредува во обем и степен во согласност со Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на уредување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл. Весник на РМ БР. 193/16, 72/18 и 16/22), со тоа што Општина Аеродром врши опремување на градежното земјиште со инфраструктура од значење за општината и тоа:

а) објекти за заедничка комунална потрошувачка:

- изградба на јавен пат и други површини согласно урбанистички план и друга урбанистичка документација во надлежност на општината;
- изградба на атмосферска канализациона мрежа;
- изградба на јавно осветлување;
- изградба на јавно зеленило;
- изградба на пречистителна станица за отпадни води (локална).
- изградба на водоводна мрежа;
- изградба на фекална канализациона мрежа;
- изградба на гасоводна мрежа;

Уредувањето на градежното земјиште се врши по обезбедувањето на правни и технички услови и материјални средства.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

1. Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка, трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка и трошоци за подготвување и трошоци за расчистување и опремување.

а) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од примарна и секундарна комунална инфраструктура за заедничка потрошувачка (основни комуналии и пречистителна станица) и за погодноста-бонитетот на локалитетот (комплекс), каде се гради или е изграден станбен, деловен или друг простор.

в) Трошоците за расчистување и опремување опфаќаат: трошоци за тековно расчистување и трошоци за опремување на градежно земјиште и за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура.

в1) Трошоците за тековно расчистување на конкретна градежна парцела што паѓаат на товар на општината опфаќаат:

- Трошоците за расчистување и опремување опфаќаат: трошоци за тековно расчистување и трошоци за опремување на градежно земјиште и за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура.
- Трошоците за тековно расчистување на конкретната градежна парцела што паѓаат на товар на Градот опфаќаат надоместок за експропријација, како износ на праведен надомест кој не може да биде понизок од пазарната вредност на недвижноста и тоа:
 - Надоместок за експроприрана зграда или друг објект.
 - Во постапката за експропријација, во понудата, висината на надоместокот се определува согласно Законот за експропријација (Службен весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15 и 178/16) и Законот за процена (Службен весник на РМ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16).
 - износот на надомест даден како предлог-надомест за земјиште што треба да се одземе и тоа 7% од основните комуналии за земјиште од 5-ти комплекс и 5%, за земјиште од 6-ти комплекс;
 - износот на надомест даден како предлог-надомест за насади, посеви, шуми и плодови на земјиштето што се одзема, врз основа на елементите со помош на кои според обичаите на пазарот се утврдува нивната пазарна цена, доколку не влегле во пазарната вредност на земјиштето.

в.2) Трошоците за опремување на градежно земјиште, надвор од градежната парцела, се пресметуваат со претпоставени количини и тековни цени, според приложениот проект за изградба на објекти од комунална инфраструктура.

Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура, се пресметуваат со претпоставени количини според приложениот проект за изведување на објекти од комуналната инфраструктура.

Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура, за делот во границите на градежната парцела, ги сноси инвеститор.

Изградените објекти од комуналната инфраструктура кои остануваат во границите на градежната парцела на Инвеститор или под објектите што се градат, мора да бидат заштитени. Инвеститор е должен, пред отпочнување со изградба на објектот во својата градежна парцела, да побара писмена согласност од администрацијата на Општина

Аеродром, за заштита на тие објекти. Трошоците за заштита на објектите ги сноси Инвеститор.

За дополнително добиена согласност за приклучување на мрежи од индивидуална потрошувачка надоместокот ќе се регулира со анекс-договор, и ќе се пресметува по цени кои важат во моментот на склучувањето на анекс-договорот.

При склучен договор за уредување на градежното земјиште, доколку комуналното претпријатие, односно акционерското друштво изврши измена во техничкото решение за веќе дадена согласност за проектирање и изградба на комунална инфраструктура, истото заедно со Инвеститор се должни да ги сносат трошоците настанати во врска со превземените обврски од договорот. Претходно направените трошоци, комуналното претпријатие односно акционерското друштво и Инвеститор, се должни да ги надоместат на Општина Аеродром.

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА

Надоместок

За уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок за делумно уредување на градежното земјиште (во понатамошен текст: надоместок).

Висината на надоместокот и начинот на плаќање се регулира со договор за делумно уредување на градежното земјиште што Инвеститор го склучува со Општина Аеродром за изградба на инфраструктурни објекти.

Договорот се склучува во електронска и писмена форма.

Висината на надоместокот се определува според основица со состојба на ден 01.01.2023 год. изразена во денари/м² нето изградена површина и истата изнесува 33.352,00 денари/м².

Надоместок се плаќа на 12 (дванаесет) месечни рати, доколку износот е над 200.000,00 денари за физички лица и над 5.000.000,00 денари за правни лица. Првата рата во висина од 50% од износот на надоместокот се плаќа веднаш во готово, а остатокот до 11 (единаесет) еднакви месечни рати, за кои инвеститорот е должен кај надлежниот орган за финансии да достави банкарска гаранција.

Доколку има измени во начинот на плаќање на уредување на градежното земјиште ќе се направи измена во програмата ФД и ќе се утврди начинот на плаќање.

Висината на надоместокот се пресметува во единствен износ за Општина Аеродром и тоа:

1. Трошоци за заедничка комунална потрошувачка

Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од основицата и е дадена во следниот табеларен преглед:

КОМПЛЕКСИ	основни комуналии + пречистителна станица (0,5%)	Погодност – бонитет на локалитетот (комплекс)	
		станбен простор	деловен или друг простор
1	2	3	4
1. ДЕЛ - 5	7%	0.00%	0.50%
2. ДЕЛ - 6	5%	0.25%	0.30%

2. Трошоци за индивидуална комунална потрошувачка

Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од утврдената основица и тоа за

- **Водоводна мрежа..... 1.50%**
- **Фекална канализациона мрежа.....1.50%**

Трошоци за поранешно расчистување

Во висината на надоместокот се пресметуваат и трошоците што Инвеститор е должен да ги надомести на Општина Аеродром за поранешно расчистување на градежната парцела пресметани во реален износ и по тековни цени.

Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна парцела ,исплатени од Општина Аеродром опфаќаат:

- надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е исплатен;
- трошоци за уривање на експроприраните објекти, како и евентуални трошоци за расчистување и санација на теренот на конкретната градежна парцела;
- дополнително утврдените трошоци направени во претходниот период за расчистување на конкретна градежна парцела кои не се опфатени со основниот договор и не се регулирани со анекс-договор.

Дополнителни одредби за определување на висината на надоместокот

За расчистувањето на градежни парцели за изградба на објекти од основна и секундарна комунална инфраструктура за заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка, за проектирање и изградба на тие објектите и за уредувањето на заедничкиот простор, се наплатува надоместок на ниво на општината, врз основица изразена во денари/м² нето изградена површина согласно позитивните законски прописи.

За секој вид на простор што не е опфатен со позитивните законски прописи, надоместокот ќе се пресметува по аналогија како за просторот опфатен со позитивни законски прописи;

За потпокривниот простор надоместокот се пресметува со коефициент 0,2;

При пренамена од станбен во деловен простор еднакратно се доплаќа разлика до висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловен простор. Разликата се утврдува според табелата за погодност - бонитет на локалитетот (комплексот).

За пренамена од деловен во станбен простор не се враќа разликата во платениот надоместок.

За локалитет за кој не е донесен УП, а влегува во границите на градежниот реон одреден со УПС, се наплатува надоместок согласно намената според УПС, по добиена согласност од општината за техничката документација (урбанистички проект) и намената планирана со УПС.

Ако инвеститорот со измени во тек на градба изгради помала површина или изврши промена на намени на простории, должен е да поднесе барање за враќање на средства за помалку изградената површина, за што ќе се склучи анекс Договор и средствата ќе му бидат вратени во рок од 60 дена, по склучувањето на анекс Договорот, во номинална вредност.

Ако инвеститорот ја прекине постапката за добивање на одобрение за градење, или не добие правосилно одобрение, или е донесен акт за поништување на веќе издадено одобрение за градење, општината е должна да достави акт, инвеститорот е должен да поднесе барање за враќање на уплатените средства, а што ќе се склучи Спогодба и средствата ќе му бидат вратени во рок од 60 дена, во номинална вредност.

Кога градежното земјиште делумно се уредува или воопшто не се уредува, инвеститорот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на земјиштето-делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок од индивидуална комунална потрошувачка. Во овие случаи, задолжително се плаќа надоместокот за уредување на градежно земјиште што се однесува на заедничка комунална потрошувачка

Површината на објектот што е урнат или ќе се урива, се намалува од пресметаната развиена површина на објектот што се гради, по истите норми по кои е пресметана површината при склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот.

За површината на објектот што е урнат или се урива, се пресметуваат трошоците за опремување со објекти од заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка што ја користел објектот - предмет на уривање.

За расчистување на објекти кои се урнати или се уриваат, а се наоѓаат делумно на градежна парцела за градба на објекти од јавен интерес (улици, тротоари и сл.), а делумно на градежна парцела на инвеститор, инвеститорот го сноси само делот од трошоците за објекти што се лоцирани на неговата градежната парцела.

VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА

Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се остваруваат преку:

- приходите од надоместок,
- надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изгредени објекти,
- самопридонеси,
- други средства,

кои се уплатуваат на сметка на Општината Аеродром за делумно уредување на градежното земјиште и се употребуваат само за таа намена.

Трошоците за делумното уредувањето на градежното земјиште до градежната парцела ги плаќа Општината Аеродром, со обезбедено едно приклучно место за секој објект од инфраструктура за една градежна парцела.

• Ако Инвеститор се приклучи на изградена комунална инфраструктура од индивидуална потрошувачка без согласност на Општина Аеродром, Општина Аеродром нема да даде налог за приклучување на изградените инфраструктурни објекти, до договорното регулирање на обврските помеѓу Општина Аеродром и Инвеститор.

VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Општина Аеродром ја финансираат изработката на документацијата за градење на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка, утврдена со урбанистички план или друга урбанистичка документација, согласно договорите за регулирање на надоместокот склучени со корисниците.

IX. ГРАНИЦИ НА КОМПЛЕКСИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ

Надоместок се наплатува за комплекс на градежното земјиште кое е опфатено со урбанистички план и актите што ги заменуваат тие планови, а зависно од подобностите што одреденото земјиште му ги дава на Инвеститорот, местоположбата на земјиштето во населбата и градот, сообраќајната поврзаност со центарот на градот и опременоста на градежното земјиште со комунални објекти за заедничка комунална потрошувачка.

КОМПЛЕКС-5

ДЕЛ-5 - (Општина Аеродром- КО Горно Лисиче и КО с. Долно Лисиче) комплекс кој се дефинира со урбанистички проект УП за секоја катастарска парцела која има обезбедено пристап – реон од завршување на опфат ГУП на Град Скопје до опфат на УПС Долно Лисиче.

КОМПЛЕКС-6

ДЕЛ-6 - (Општина Аеродром- с. Долно Лисиче) комплекс, за кој е изработен на урбанистички план за село Долно Лисиче со одлука бр. 09-132/7 од 30.03.2017 година

Х. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените правни претпоставки и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот и другите средства.

Број 09-503/32
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучок за усвојување на тримесечен извештај (септември, октомври и ноември 2022 година) за финансиско работење на Јавното претпријатие за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром

Се објавува Заклучок за усвојување на тримесечен извештај (септември, октомври и ноември 2022 година) за финансиско работење на Јавното претпријатие за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром, донесен на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10755/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 и 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен васник на РМ" број 05/02), Врз основа на член 11, став 1, точка 8 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 89/22 и 274/22) и член 24, став 1, точка 19, а в.в. член 24, став 1, со точка 24 и член 66 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/12, 21/14, 23/14, 04/19, 01/21), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на тримесечен извештај (септември, октомври и ноември 2022 година) за финансиско работење на Јавното претпријатие за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром

1. Се усвојува тримесечен извештај (септември, октомври и ноември 2022 година) за финансиско работење на Јавното претпријатие за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром бр.02-32/1 од 19.12.2022 година, усвоен од управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром со Одлука број 02-32/2 од 19.12.2022 година
2. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во "Службен гласник на Општина Аеродром".

Број 09-503/6
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02) и член 52 став 1 од Статутот на Општина („Службен

гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014, 4/2019, 1/21), Градоначалникот на Општина Аеродром, донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3946 КО Кисела Вода 2)

Се објавува Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3946 КО Кисела Вода 2), донесена на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година.

Број 08-10762/1
29 декември 2022 година
Скопје

Градоначалник
доц. д-р Тимчо Муцунски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/02), член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром – пречистен текст („Службен гласник на Општина Аеродром“ број 20/2012, 21/2014, 23/2014 и 4/2019), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 174/21) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ“ број 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16), Советот на Општина Аеродром на 21-та седница одржана на ден 28.12.2022 година , донесе

ОДЛУКА

за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3946 КО Кисела Вода 2)

Член 1

Во врска со поднесеното барања за утврдување на правен статус на бесправен објект, бр. 23-9994/1 од 29.08.2011 година , а кое се однесува на објект бр.1 од локално значење(А1-домување во станбени куќи) на КП 3946 КО Кисела Вода 2 во ДУП,за локалитет „Горно Лисиче“ УЕГ Советот на Општина Аеродром констатира дека може да се изврши вклопување на бесправно изградениот објект во урбанистичко-планска документација, согласно одредбите од членот 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Службен весник на Република Македонија бр. 56/2011, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16).

Општина Аеродром, во идната урбанистичко-планска документација ќе изврши вклопување на објектот од став 1 на овој член/усогласување на намените / проширување на планскиот опфат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Аеродром“.

Број 09-503/33
29 декември 2022 година
Скопје

Претседател на Совет
на Општина Аеродром
Дејан Митески с.р.

СОДРЖИНА

1. Буџет на Општина Аеродром за 2023 година _____	1
2. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Аеродром за 2023 година _____	33
3. Буџетски календар на Општина Аеродром за подготовка на Буџетот на општината за 2024 година _____	37
4. План за измена и дополнување на Планот на програмите за развој за период 2023-2025 година _____	40
5. Одлука за задолжување на Раководителот на Одделението за комунални работи и заштита на животната средина на Општина Аеродром, за преземање активности со цел регулирање на договорни обврски кон вршителите на јавни работи во Општина Аеродром _____	42
6. Одлука за распределба на блок дотација наменета за детските градинки на територија на Општина Аеродром за 2023 година _____	43
7. Одлука за распределба на блок дотација наменета за основните училишта на територија на Општина Аеродром за 2023 година _____	44
8. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, за спортски објект – фудбалско игралиште во сопственост на општина Аеродром _____	45
9. Одлуката Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година _____	46
10. Одлука за давање согласност на инвестициона програма на Јавното претпријатие за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром за 2023 година _____	47
11. Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Аеродром за 2023 година _____	48
12. Одлука воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Аеродром и Општина Ѓорче Петров во делот на надлежностите на инспекцискиот надзор во животната средина _____	49
13. Одлука Одлука за давање согласност за дополнување на Статутот на ООУ „ Димитар Македонски “ - Општина Аеродром _____	50
14. Одлука за утврдување бесправен објект за кој не може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3033 и КП 1608) _____	51
15. Одлука за утврдување бесправен објект за кој не може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3868) _____	52
16. Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 4033 КО Кисела Вода 2) _____	53
17. Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 5872 КО Кисела Вода 2) _____	54
18. Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1563/6 и КП 1555/3 КО Долно Лисиче) _____	55
19. Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1515 КО Кисела Вода 2) _____	56
20. Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1347/1 КО Кисела Вода 2) _____	57
21. Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 1023 КО Кисела Вода 2) _____	58
22. Програма за планирани активности од областа на образованието во Општина Аеродром за 2023 година _____	59
23. Програма за поддршка на културата во Општина Аеродром за 2023 година _____	70
24. Програма за остварување социјална и детска заштита во Општина Аеродром за 2023 година _____	73

25. Програма за активностите на Општина Аеродром во областа за заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра за 2023 година _____ 80
26. Програма за поддршка на спортот во Општина Аеродром за 2023 година _____ 84
27. Програма на Општина Аеродром во областа на еднаквите можности на жените и мажите во општина Аеродром за 2023 година _____ 88
28. Програма за остварување соработка со здруженија и фондации за 2023 година _____ 91
29. Програма за доделување спонзорства и донации во Општина Аеродром за 2023 година _____ 95
30. Годишна програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Аеродром за 2023 година _____ 100
31. Програма за јавни работи на територија на Општина Аеродром за периодот на 2023 година _____ 104
32. Годишен план - Програма за работа на одделението за инспекциски работи на Општина Аеродром за период од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година _____ 107
33. Програма за одржување на локални улици и патишта на територија на Општина Аеродром во зимски услови за периодот на 2023 година _____ 119
34. Програма (Р) –Заштита на животната средина и природа на општина Аеродром за 2023 година _____ 123
35. Програма (Ј) комунални дејности на подрачјето на општина Аеродром за 2023 година _____ 126
36. Програма (Ф) урбанистичко планирање и уредување на просторот на Општина Аеродром за 2023 година _____ 134
37. Заклучок за усвојување на тримесечен извештај (септември, октомври и ноември 2022 година) за финансиско работење на Јавното претпријатие за стопанисување на јавно осветлување на Општина Аеродром _____ 155
38. Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3946 КО Кисела Вода 2) _____ 156